

## **УНИКА АД СКОПЈЕ**

Годишен извештај,  
Финансиски извештаи,  
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2022 година

# **УНИКА АД СКОПЈЕ**

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2022 година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО  
УНИКА АД Скопје  
2022**



**UNIQA**

## СОДРЖИНА:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	14
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	15
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО	18
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ	76
6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	77
7. ПРОДАЖНА МРЕЖА	81
8. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2021	85
9. ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	108
10. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА	117



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што се презентирани подолу во табелата:

### ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

БДП (стапки на реален пораст, во %)/1													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
3,9	-0,3*	-15,4*	-4,4*	1,3*	-4,7*	0,1*	14,5*	1,4*	1,2*	3,9*	2,2*	4*	2*
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
0,4	0,5	1,7	1,9	2,3	2,3	2,1	2,7	3,7	4,9	4,9	8,8	14,5	18,7
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
0,8	0,6	0,5	0,9	1,2	1,2	2,0	2,4	2,8	3,2	3,2	7,7	10,0	12,4
Стапка на невработеност (во %)/3													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
17,3	16,2	16,7	16,5	16,1	16,4	16,0	15,9	15,7	15,2	15,7	14,7	14,5	14,3
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
-2,1	-1,1	-2,8	-1,5	-2,7	-8,1	-1,0	-1,2	-1,2	-2,0	-5,4	-0,8	-0,4	-0,7
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
17,2	19,9	21,3	17,8	16,4	16,4	17,8	14,3	13,1	8,7	8,7	0,3	-0,4	2,3
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
12,7	14,0	14,8	12,1	10,6	10,6	12,5	9,6	9,4	5,5	5,5	-2,1	-2,9	0,1
Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
8,2	8,3	9,7	7,6	8,0	8,0	9,4	8,3	10,1	8,8	8,8	4,0	2,3	3,7
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
9,3	8,9	9,8	6,9	6,9	6,9	7,1	6,7	8,2	7,0	7,0	2,8	1,4	2,9
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
6,0	5,8	6,6	7,3	4,7	4,7	5,2	5,1	6,3	8,3	8,3	9,8	10,0	9,9
Пондерирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6, 16													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

	5,6	5,3	5,3	5,1	5,1	5,2	5,0	4,9	4,8	4,7	4,9	4,6	4,6	4,7
Пондирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7, 16														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	1,9	1,6	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0
Просечен девизен курс МКД/ДЕМ														
Просечен девизен курс МКД/ЕУР														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	61,51	61,61	61,69	61,70	61,70	61,67	61,66	61,61	61,55	61,69	61,63	61,69	61,66	61,51
Просечен девизен курс МКД/УСД														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	54,95	55,89	56,09	52,84	51,75	54,13	51,13	51,15	52,19	53,93	52,11	54,98	57,80	61,01
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	7.198,3	1.554,1	1.153,5	1.877,3	2.051,9	6.636,8	2.002,5	2.105,2	2.025,5	2.055,0	8.188,2	2.174,9	2.301,4	2.074,2
Извоз на стоки (во милиони евра)/8														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	6.433,3	1.408,8	1.043,4	1.606,8	1.722,2	5.781,1	1.661,2	1.747,8	1.717,7	1.795,9	6.922,6	1.939,3	2.158,2	2.059,8
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	9.445,8	2.118,3	1.575,7	2.332,8	2.688,3	8.715,1	2.639,7	2.954,6	2.754,1	3.041,2	11.389,5	3.185,4	3.347,2	3.043,6
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	8.441,0	1.920,0	1.427,7	1.997,7	2.254,0	7.599,4	2.190,8	2.452,9	2.335,3	2.659,3	9.638,3	2.839,1	3.138,2	3.022,1
Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	-2.247,5	-564,2	-422,2	-455,6	-636,4	2.078,3	-637,2	-849,3	-728,6	-986,2	3.201,3	1.008,8	1.044,6	
Трговски биланс (во милиони евра)/8														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	-2.007,7	-511,3	-384,3	-390,9	-531,8	1.818,3	-529,6	-705,1	-617,6	-863,4	2.715,7	-898,4	-978,8	
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	-376,5	-165,5	-88,6	-40,5	-65,8	-360,4	-46,9	-122,1	131,0	-382,1	-420,2	-449,6	-265,1	83,8
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022	
	-3,0	-1,3	-0,7	-0,3	-0,5	-2,9	-0,3	-0,9	0,9	-2,8	-3,0	-14,5	-8,0	2,5
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9														
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
-334,7	-147,4	-76,3	-36,6	-57,7	-318,0	-41,5	-102,9	110,6	-332,6	-366,4	-399,8	-247,1	80,5
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
-3,0	-1,4	-0,7	-0,3	-0,5	-2,9	-0,4	-0,9	0,9	-2,8	-3,1	-14,5	-8,0	2,5
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
404,0	138,9	-6,3	-12,8	53,1	172,9	-28,8	245,4	16,7	219,9	453,2	135,9	160,9	182,9
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
3,2	1,1	-0,1	-0,1	0,4	1,4	-0,2	1,8	0,1	1,6	3,3	4,4	4,9	5,5
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
363,3	123,2	-8,6	-8,2	48,3	154,7	-21,8	206,4	13,8	189,1	387,5	120,8	150,1	179,6
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
3,2	1,1	-0,1	-0,1	0,4	1,4	-0,2	1,8	0,1	1,6	3,3	4,4	4,9	5,5
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
3.262,6	3.017,3	3.639,7	3.480,2	3.359,9	3.359,9	3.939,2	4.031,1	3.690,7	3.643,3	3.643,3	3.272,5	3.116,1	3.753,8
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
4,6	4,8	7,7	5,1	4,4	5,3	5,6	5,2	4,7	3,9	4,5	3,5	3,0	3,6
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
Надворешен долг (во % од БДП)/10													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
9.124,0	9.153,2	9.897,1	10.612,3	10.483,2	10.483,2	11.502,8	12.083,6	11.494,6	10.854,1	10.854,1	11.099,9	10.889,1	10.751,7
Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
8.154,4	8.295,5	8.770,9	9.068,8	8.536,1	8.536,1	9.797,2	10.164,5	9.863,2	9.576,6	9.576,6	9.976,5	10.353,8	11.077,3
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14													
2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021		2022	2022	2022
72,4	76,4	80,8	83,6	78,7	78,7	83,8	87,0	84,4	81,9	81,9	71,5	74,2	79,4

*(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)*

### Осигурителен пазар

Осигурителниот пазар во 2022 година во Република Северна Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 41 Осигурително брокерски друштва, 10 Друштва за застапување во осигурување и 7 банки како застапници во осигурување.


Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2022 година има генерирано 12,79 милијарди денари премија. Доминантно учество заема неживотното осигурување со 10,51 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 2,28 милијарди денари. Вкупното зголемување во однос на 2021 година изнесува 13,68% (9.15% неживот , 40,65% живот).

Во 2022 година УНИКА АД Скопје има остварено пораст од 11.56% и пазарно учество од 10,86% (од пазарот за неживотно осигурување)

Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:


### НЕЖИВОТ:

## Пазарна концентрација според БПП (Q4 2022)



(Сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ЖИВОТ:**





### Бруто полисирана премија ( состојба и промени за Q4 22/21 )




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## Бруто исплатени штети ( состојба и промени за Q4 22/21 )




## Број на исплатени штети ( состојба и промени за Q4 22/21 )






### Број на резервирани штети ( Q4 22/21 )





## Бруто резервирани штети - состојба и промени за Q4 22/21



## ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

### ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwattungs GmbH Austria, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се состои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво е Uniqa Osterreich Versigerungen AG, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2022 година Друштвото има 131 вработени (2021: 130 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз – карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) – други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби (класа 16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени од Надзорниот Одбор на 24 февруари 2023 година.

### Членови на Управен Одбор

Членовите на Управен Одбор во текот на 2022 и 2021 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Емил Кратовалиев, член на УО од 29.12.2021

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2022 и 2021 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор

## ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на неживотното осигурување својата деловна политика и развојни влоувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија.

Со цел остварување на УНИКА деловната политика УНИКА има изготвено правилник кој би требало да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки:

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди
- Развој и одржување на продажната мрежа
- Искористување на раното влегување на пазарите во развој
- Гарантирање на квалитет
- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките на европската унија така и во пазарите во развој.

## ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА

Како еден од главните чекори во остварување на целите од УНИКА е развој на Генерални продажни места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа.

Генерално продажно место е:

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија
- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција
- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на УНИКА

Агентот на УНИКА:

- Е партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер
- Е претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот
- Е менаџер кој раководи со своја продажна мрежа
- Е агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување
- Е агент кој може да ти понуди широк спектар на производ
- Е претприемач чии заработки не зависат само од нивото на продажба туку и од остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа.

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки:

- Подобрување на командната структура
- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место
- Воспоставување на линии за известување
- Хармонизација на продажниот со административниот процес
- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа.

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени со цел да ги запознае со:

- Вредностите на компанијата
- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните прирачници)
- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата
- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат

Во минатото развојот на компанијата и инвестициите во истиот беа базирани на регистрирање на нови продажни места.

Во периодот од 01.01.2005 до 31.12.2018 компанијата отвори преку 40 продажни места. Во истите беше вработен исклучиво професионален кадар кој е дел од продажната мрежа на компанијата.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

Во иднина компанијата ќе се фокусира на визуелно усогласување на продажните места на УНИКА со целите запишани во УНИКА програмата и формирање на генерални продажни места кои покрај продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансите и контролата.

Исто така компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата формира сектори за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, сектор за усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и финансискиот сектор за 20%.

Компанијата ќе се фокусира во развојот на портфолиото од незадолжителните осигурувања. За таа цел ќе се формира тим за обука и истиот ќе спроведува континуирани обуки на продажната мрежа на компанијата.

## **ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2021-2025**

УНИКА групацијата од 2021 година ја има усвоено развојната стратегија УНИКА 3.0 која треба да обезбеди одржлив развој.

Стратегијата „Уника 3.0“ е изградена врз 6 столба:

- Инвестициска политика во склад со одржливоста која го поддржува патот на Австрија и Европа кон неутралност на климата во 2040 и 2050 година
- Производи кои се занимаваат со одржливост
- Оперативно управување со внимание на еколошките и социјалните цели
- Транспарентно и континуирано известување за напредокот во областа на одржливоста и подготвеноста да се изврши проценка
- Тесни и кооперативни односи со засегнатите страни и здруженија за промовирање на одржливост
- Одржлива политика за инвестиции

Двата основни географски пазари остануваат Австрија и ЦИЕ, каде фокусот е насочен кон Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Додека ЦИЕ во моментот сочинува 65% од сите клиенти, 30% од премиите и 25% од приходот, штом компаниите АХА бидат интегрирани, тоа ќе претставува 75% од клиентите, кои ќе генерираат повеќе од 40% од премиите и над 50% од приходот.

Планирани се инвестиции од 500 милиони евра во ИТ, дигитализација и иновации.

УНИКА Групацијата ја започна најголемата програма за иновации во историјата на компанијата уште во 2016 година со инвестиција поголема од 500 милиони евра. Овие инвестиции се фокусираат на редизајн на деловниот модел, стекнување на потребните ИТ системи и дигитални иновации. Дигитално проширување кон Германија со Чериск.

Врз основа на своите позитивни искуства во Унгарија, UNIQA се шири во Германија преку Cherrisk, својот втор дигитален бренд (cherrisk.com). Проширувањето може да се прошири и во други земји во Западна Европа. Како платформа за продажба дигитална само, Чериск нуди едноставни полиси за осигурување за патувања, „домаќинства и несреќи. Апликацијата Cherrisk Go го прави здрав живот забавен и лесен со наградување на здравствено свесно однесување и поддршка на добротворни иницијативи. Потребно е ризик да се здружи „назад кон своите корени“.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

Преку UNIQA Ventures, нејзината програма за корпоративни инкубатори, UNIQA има капитал во 26 компании низ цела Европа и има инвестирано приближно. 40 милиони евра во брзорастечки почетни компании во секторите fintec, insurtech и дигитално здравје. Неговото портфолио се состои од финансиски инвестиции кои веќе имаат постигнато раст на вредноста и што е уште поважно, ја поставија основата за повеќе новини во деловните модели што ќе донесат нови клиенти за УНИКА. Досега се привлечени над 25.000.

UNIQA 3.0 исто така вклучува стратегија за одржливост на инвестициите. Осигурителниот сектор е најголемиот приватен инвеститор во Европа, сепак. УНИКА ја користеше оваа моќ на пазарот, како инвеститор и осигурител, решително да се заложил за укинување на бизнисот со јаглен. Веќе инвестирал околу 600 милиони евра во инфраструктура, од кои околу 200 милиони евра во проекти за енергетска транзиција кои создаваат енергија од сонце, ветер, вода или отпад. Покрај тоа, УНИКА издаде зелена обврзница во вредност од 200 милиони евра во јули оваа година. До 2025 година, планира да состави портфолио од одржливи инвестиции од една милијарда евра.

#### **А. Подобрување на профитабилноста**

Со цел да им понудиме на нашите клиенти прво класна услуга, УНИКА АД Скопје планира да се фокусира на следниве приоритетни програми:

- Зголемување на профитабилноста преку
  - 1) Насочување на продажбата кон профитабилните класи на осигурување
  - 2) Континуирано прилагодување на цените согласно резултатите по производи и класи на осигурување и пазарните услови
  - 3) Подобрување на процесот на решавање на штети

Остварувањето на горенаведените цели ќе придонесе да се зголеми профитабилноста и да се намалат трошоците за штети и трошоците за реосигурување.



Намалување на задолжителните осигурувања во вкупната премија е една од стратегиските цели на друштвото кое се стреми учеството на задолжителните осигурувања за период од 3 години да го намали под 55% од вкупната бруто полисирана премија. Посебно како целна група за осигурување кон која ќе се ориентираат сите постоечки и нови производи се малите и средни претпријатија. Кај малите и средни претпријатија УНИКА АД Скопје гледа голем потенцијал, пред се бидејќи УНИКА Австрија пред се се дефинира како retail company и второ бидејќи ефектот на економската криза кај овие компании е умерен.

Првиот производ од новата палета кој ќе биде понуден на пазарот е производот ВИП, кој ќе понуди пакет на осигурување на возилото, имотот и лична незгода. Се работи за преработка на стар производ кој е прилагоден на новите услови на пазарот, кој бара пред се ефтини и лесно разбирливи производи за клиентите, а од друга страна да бидат лесни за продажба за агентската мрежа.

Втора можност е да се понуди на пазарот продуктот Мини Каско како додатно осигурување на полисата за Автомобилска одговорност кое покрива штети материјални настанати на сопственото возило од судар со друго возило при сообраќајна незгода без разлика дали сте предизвикувач или не на незгодата.

Третиот производ е домашна асистенција која подразбира давање помош на осигуреникот 24 часа на ден, 365 дена во годината во случај на ненадејни и неочекувани настани на осигурениот стан кои налагаат итно организирање помош од стручно лице (итна интервенција) во договорен обем.

Во соработка со Банките ќе се понуди Патничко осигурување на сопствениците на платежни картички за време на патување кое покрива: незгода при патување, задоцнување на багаж и задоцнување на патувањето/летот. Покритието се однесува на секое осигурено лице додека е на патување за коешто платил целосно или делумно со осигурената платежна картичка.

Во делот на доброволното приватното здравствено осигурување ќе се прошири палетата на пакети кои се нудат на осигурениците со воведување на нов семеен пакет кој нуди единствен годишен агрегатен лимит во случај на болничко и вон - болничко лекување и други бенефиции за целото семејство со единствена премија која зависи од бројот на членовите во семејството.

Во делот на Имотното осигурување како одговор на барањата и потребите на Корпоративните клиенти ќе се понуди осигурување на Имотни штети и осигурување од прекин на работа по услови за осигурување од сите ризици т.н All Risk според сопствени услови на UNIQA на групациско ниво. Разлика од тековниот модел на осигурување од именувани ризици каде обврската за докажување на покритието е на товар на осигуреникот, во условите од сите ризици јасно се наведени исклучоците од осигурување и товарот за докажување на исклучокот е на осигурителната компанија.

## **Б. Преставување на приватното здравствено осигурување на македонскиот пазар за осигурување**

Со измените на законот за здравствено осигурување UNIQA Македонија прва закупи лиценца за доброволно приватно здравствено осигурување. Како дел од UNIQA group Austria која е водечка компанија за здравствено осигурување во Австрија, УНИКА АД Скопје го воведо новиот производ МедUNIQA - доброволно и приватно здравствено осигурување а со цел на своите клиенти да им понудиме осигурување кое ќе ги задоволи нивните барања за ефикасна медицинска заштита и итен медицински третман.

Унапредување на производите од палетата на приватно здравствено осигурување

На клиентите на УНИКА АД Скопје достапни им се три пакети на дополнително здравствено осигурување (Стандард, Конфорт и Оптимум), покритието се однесува на амбулантно и болничко лекување, 24/7 на територијата на Р. Македонија.

Со избор на еден од овие пакети, на клиентот му се овозможува достапност на лекар 24 часа, се овозможува договарање на медицински услуги врз база на претходни медицински индикации, му се овозможува организирање на услугите кај избран лекар во краток рок во време кое му одговара на клиентот без дополнително чекање. За остварување на здравствените услуги не е потребен упат од матичен лекар.



*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

Друштвото склучи договори со речиси сите приватни болници во Република Македонија и поголемите приватни специјалистички реномирани установи, каде што клиентите добиваат МедUNIQA здравствена картичка со која што се идентификуваат во здравствените установи кои се влезени во мрежата на МедUNIQA и ги користат здравствените услуги без директно плаќање на настанатите трошоци. Клиентот постојано се следи преку МедUNIQA контакт центарот, се информира за новостите, за нови здравствени установи во мрежата на МедUNIQA, се информира за обемот и висината на осигурителното покритие, му се помага при пријавување на осигурен случај.

Со измените на законот за здравствена заштита на крајот на 2015 година и овозможување на нудење на здравствени услуги и надвор од Македонија, креиравме и нов пакет Оптимум, кој овозможува и лекување покрај во Македонија и во Европските земји (освен Швајцарија).

На почетокот на 2016 година започнавме и со пакети за колективно здравствено осигурување со задолжителен систематски преглед со избор на две опции, пред се заради законската обврска на секоја фирма да му обезбеди на своите вработени систематски преглед.

Претставувањето на приватното здравствено осигурување на Македонскиот пазар ќе придонесе пред се за:

- Зголемување на палетата на производи кои УНИКА АД Скопје ја нуди на своите клиенти
- Зголемување на пазарното учество
- Зголемување на профитабилноста.

Секторот за имот и реосигурување заедно со овластениот актуар на Друштвото континуирано ќе спроведуваат анализи, по производи и класи на осигурување, за сите клиенти со цел да може да се управува бизнисот кон зголемување на профитабилноста.

Едукација на вработените и продажната мрежа

УНИКА АД Скопје со воведувањето на новите производи си постави за цел да располага со високо обучена продажна мрежа која ќе биде способна истите да ги понуди на пазарот. За да ја постигне оваа стратемиска цел УНИКА АД Скопје започна со континуирани обуки и семинари по градовите каде друштвото има свој продажни центри.

Во процес е и формирање на едукациски центар во склоп на секторот за продажба, чија основна цел ќе биде да се запознае секој вработен со корпоративната култура, производите, целите и насоките во кој сака да се развие Друштвото.

Едукацискиот центар се јавува како неопходност со цел да може друштвото да го следи динамичниот осигуриелен пазар, на кој секојдневно согласно потребите се јавуваат нови производи или се модифицираат веќе постоечките производи.

Едукацијата на вработените и продажната мрежа, воведувањето на нови производи и зголемувањето на клиентската база одат во насока за остварување на планираната добивка пред оданочување на УНИКА АД Скопје согласно УНИКА 2.0 планот, како дел од УНИКА Групацјата.

## **В. Подобрување на процесот на решавање на штети**

Како што може да се забележи планираниот раст на премија како услов го поставува и соодветниот развој на процесот на решавање на штети.

Со цел да се постигне подобрување во процесот на решавање на штети Друштвото

- Ќе продолжи со развивање на системите за обработка и ликвидација на штети
- Ќе продолжи да ги обучува проценителите и ликвидаторите во склоп со најдобрите практики
- Дополнително развивање на мерките за спречување на измами.
- Ќе воведат систем за наградување заради подобрување на ефикасноста на сите чинители во процесот на обработка и ликвидација на штети
- Ќе воведат системски алатки заради олесната проценка на штетата во делот на материјалните штети.

#### **Г. Управување со инвестициите**

УНИКА АД Скопје има донесено инвестициона стратегија која се однесува на период од 5 години. Со истата е предвидено Друштвото да инвестира во следниве инструменти:

- Државни хартии од вредност
- Депозити
- Средства на тековни сметки
- Вложување во инвестициони фондови

Земајќи го во предвид степенот на развиеност на македонскиот пазар на капита, УНИКА АД Скопје има развиено конзервативна инвестициона стратегија чија основна цел е да се оствари максимален принос со оглед на степенот на ризик кој треба да се преземе.

Друштвото има формирано и комисија за пласирање на средства во која како членови се наоѓаат Престедателот на УО на УНИКА АД, директорот на финансии и овластен инвестиционен советник.

Ревизија на инвестиционата стратегија се врши по потреба, одколку се сменат целите или пазарните услови.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)</b>	<b>200</b>		<b>1,038,364,673</b>	<b>904,546,114</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>5</b>	<b>914,987,600</b>	<b>823,335,264</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	1,134,937,394	1,023,455,992
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		6,795,000	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	5	16,130,525	20,519,387
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	130,197,904	122,605,812
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	82,587,750	72,561,582
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување	208	5	51,158	3,926,234
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	209	5	2,120,227	11,639,819
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>		<b>26,119,531</b>	<b>16,242,212</b>
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		6,269,602	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		6,269,602	-
3. Приходи од камати	216	6	17,675,327	14,599,482
4. Позитивни курсни разлики	217	7	1,716,833	1,563,290
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	19А	457,769	79,440
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	6	-	-
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223а</b>	<b>8</b>	<b>17,228,664</b>	<b>10,187,389</b>
<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>	<b>8</b>	<b>74,875,981</b>	<b>34,097,419</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>	<b>8</b>	<b>5,152,897</b>	<b>20,683,830</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>		<b>995,939,941</b>	<b>926,445,242</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>	<b>9</b>	<b>442,426,959</b>	<b>411,628,868</b>
1. Бруто исплатени штети	228	9	409,489,297	408,486,142
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	9	7,831,738	7,771,811
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	9	50,490	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	9	2,933,124	2,230,974
5. Промени во бруто резервите за штети	232	9	66,670,313	12,798,743
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	9	937,244	73,213
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	9	21,980,055	(419,981)
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>(126)</b>	<b>45,978</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
<b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>	<b>9</b>	<b>(126)</b>	<b>45,978</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	9	(126)	45,978
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>		<b>20,906,398</b>	<b>15,112,617</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		2,695,720	5,458,778
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		18,210,678	9,653,839

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>		<b>455,070,952</b>	<b>405,240,732</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>	<b>252</b>		<b>296,594,185</b>	<b>271,724,708</b>
1.1 Провизија	253	10	260,455,349	224,818,588
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	12.1	57,809,988	53,665,814
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	11	11,205,182	9,490,076
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	23	(32,876,334)	(16,249,770)
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>		<b>158,476,767</b>	<b>133,516,024</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		8,017,572	8,694,684
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	12.1	47,206,630	46,644,969
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		30,073,117	29,791,947
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,023,593	2,995,324
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		12,232,105	12,117,740
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1,877,815	1,739,958
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	2,652,967	1,701,334
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	13	100,599,598	76,475,037
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		57,796,575	44,781,757
2.4.2 Материјални трошоци	260б		14,007,973	10,603,152
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		28,795,050	21,090,128
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>		<b>2,700,592</b>	<b>1,933,355</b>
<b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>	<b>262</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>238,125</b>
<b>2. Трошоци за камати</b>	<b>263</b>	<b>6</b>	<b>1,105,408</b>	<b>544,992</b>
<b>3. Негативни курсни разлики</b>	<b>264</b>	<b>7</b>	<b>1,595,184</b>	<b>1,150,238</b>
<b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>	<b>265</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>	<b>266</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>	<b>270</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	<b>271</b>		<b>56,663,570</b>	<b>59,595,675</b>
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		56,663,570	59,595,675
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>274</b>		<b>16,410,941</b>	<b>32,491,524</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>275</b>		<b>1,760,655</b>	<b>396,493</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>	<b>276</b>		<b>42,424,732</b>	<b>0</b>
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>	<b>277</b>		<b>0</b>	<b>21,899,128</b>
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>278</b>		<b>7,401,204</b>	<b>445,247</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>	<b>279</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>	<b>280</b>		<b>35,023,528</b>	<b>0</b>
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>	<b>281</b>		<b>0</b>	<b>22,344,375</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)**

**На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	<b>17</b>	<b>1,919,612</b>	<b>5,477,355</b>
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		1,919,612	5,477,355
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>943,781,082</b>	<b>848,083,060</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>	<b>005</b>		<b>40,150,349</b>	<b>59,304,505</b>
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	18	40,150,349	50,493,855
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	18	40,150,349	50,493,855
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	18	-	8,810,650
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	18	-	8,810,650
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>	<b>013</b>		<b>24,274,834</b>	<b>23,927,951</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	20	24,274,834	23,927,951
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>		<b>879,355,899</b>	<b>764,850,604</b>
<b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)</b>	<b>022</b>	<b>19</b>	<b>314,191,957</b>	<b>265,635,732</b>
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	19	20,718,962	11,666,195
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	19	293,472,995	253,969,537
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>			
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)  
На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>	<b>19A</b>	<b>43,050,882</b>	<b>32,593,113</b>
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		43,050,882	32,593,113
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	<b>20</b>	<b>522,113,060</b>	<b>466,621,759</b>
4.1 Дадени депозити	036	20	522,113,060	466,621,759
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>		-	-
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>		-	-
<b>V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>	<b>042</b>		<b>57,175,483</b>	<b>32,086,800</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	27	27,351,651	25,180,266
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	28	29,823,832	6,906,534
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>		-	-
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>		<b>390,396</b>	<b>6,546,823</b>
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053	16	390,396	6,546,823
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>	<b>054</b>		<b>301,620,549</b>	<b>298,840,635</b>
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>055</b>	<b>21</b>	<b>262,430,215</b>	<b>281,373,614</b>
1. Побарувања од осигуреници	056	21	262,430,215	281,373,614
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>	<b>059</b>	<b>22</b>	<b>5,271,523</b>	<b>4,806,408</b>
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	22	3,796,028	3,796,028
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	22	1,475,495	1,010,380
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>	<b>063</b>	<b>22</b>	<b>33,918,811</b>	<b>12,660,613</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	22	13,732,866	11,442,238
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	22	19,520,354	368,291
3. Останати побарувања	066	22	665,591	850,084
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>067</b>			
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>068</b>		<b>33,420,368</b>	<b>17,034,534</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>069</b>	<b>18</b>	<b>9,798,758</b>	<b>1,946,139</b>
1. Опрема	070		9,798,758	1,946,139
2. Останати материјални средства	071		-	-
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>072</b>	<b>24</b>	<b>23,621,610</b>	<b>15,088,395</b>
1. Парични средства во банка	073		23,621,587	15,088,372
2. Парични средства во благајна	074		23	23
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>077</b>			
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>078</b>	<b>23</b>	<b>266,444,378</b>	<b>171,349,121</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		184,819,685	138,500,464
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		81,624,693	32,848,657
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>082</b>			
<b>S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)</b>	<b>083</b>		<b>1,604,751,868</b>	<b>1,379,418,328</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА</b>	<b>084</b>		<b>252,087,525</b>	<b>220,475,175</b>
<b>ПАСИВА</b>				
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>	<b>085</b>		<b>388,218,269</b>	<b>353,194,741</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>	<b>086</b>	<b>25</b>	<b>184,002,981</b>	<b>184,002,981</b>
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>090</b>			

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>	<b>091</b>			
1. Материјални средства	092			
2. Финансиски вложувања	093			
3. Останати ревалоризациони резерви	094			
<b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>	<b>095</b>		<b>95,200,959</b>	<b>95,200,959</b>
1. Законски резерви	096		95,200,959	95,200,959
2. Статутарни резерви	097			
3. Резерви за сопствени акции	098			
4. Откупени сопствени акции	099			
5. Останати резерви	100			
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>101</b>		<b>73,990,801</b>	<b>96,335,176</b>
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>102</b>			
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>103</b>		<b>35,023,528</b>	
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>104</b>			<b>22,344,375</b>
<b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>	<b>105</b>	<b>26</b>	<b>63,141,044</b>	<b>62,167,966</b>
<b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>	<b>106</b>		<b>959,163,756</b>	<b>809,905,819</b>
I. Бруто резерви за преносни премии	107	27	552,299,321	469,711,571
II. Бруто математичка резерва	108			
III. Бруто резерви за штети	109	28	406,818,583	340,148,270
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	28	45,852	45,978
V. Бруто еквилизациона резерва	111			
VI. Бруто останати технички резерви	112			
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>	<b>113</b>			
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>	<b>114</b>		<b>5,181,691</b>	<b>3,624,476</b>
1. Резерви за вработени	115		5,181,691	3,624,476
2. Останати резерви	116			
<b>Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>	<b>117</b>		<b>1,934,723</b>	<b>1,080,844</b>
1. Одложени даночни обврски	118			
2. Тековни даночни обврски	119		1,934,723	1,080,844
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>120</b>			
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>	<b>121</b>		<b>187,112,385</b>	<b>149,444,482</b>
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>	<b>122</b>	<b>29</b>	<b>27,740,684</b>	<b>27,635,185</b>
1. Обврски спрема осигуреници	123	29	27,698,267	27,504,674
2. Обврски спрема застапници и посредници	124			
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		42,417	130,511

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>126</b>	<b>30</b>	<b>99,191,888</b>	<b>83,829,030</b>
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	30	99,191,888	83,829,030
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>130</b>	<b>31</b>	<b>60,179,813</b>	<b>37,980,267</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31	34,216,723	20,795,713
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133	30	25,963,090	17,184,554
<b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>134</b>		-	-
<b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	<b>135</b>		-	-
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S</b>	<b>136</b>		<b>1,604,751,868</b>	<b>1,379,418,328</b>
<b>Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА</b>	<b>137</b>		<b>252,087,525</b>	<b>220,475,175</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 24 февруари 2023 година.

Дритон Азизи

Борче Богески

Генерален Директор

Финансов Директор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

Позиција	Број на позиција	Акционерски и капитал	Преми и на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Резервациони резерва	Нераспределени на добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184,002,981	-	4,423,240	84,961,484	-	-	89,384,724	-	-	84,702,705	17,448,706	375,539,116
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	184,002,981	-	4,423,240	84,961,484	-	-	89,384,724	-	-	84,702,705	17,448,706	375,539,116
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2, 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања	III2, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расположливи за продажба	III2, 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања	III2, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расположливи за продажба	III2, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	5,816,235	-	-	5,816,235	-	-	11,632,471	(17,448,706)	-
Сопственички промени во капиталот	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	V	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	96,335,176	(22,344,375)	353,194,741
Состојба на 31 декември претходната деловна година													

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184,002,981	0	4,423,240	90,777,719	0	0	0	95,200,959	0	0	96,335,176	-22,344,375	353,194,741
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преравено</b>	<b>VII</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>90,777,719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,200,959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,335,176</b>	<b>-22,344,375</b>	<b>353,194,741</b>
<b>Добивка или загуба за тековната деловна година</b>	<b>VIII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,023,528</b>	<b>35,023,528</b>
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,023,528	35,023,528
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	<b>VIII2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расположливи за продажба	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,344,375</b>	<b>22,344,375</b>	<b>0</b>
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22,344,375	22,344,375	0
<b>Состојба на 31 декември тековната деловна година</b>	<b>X</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>90,777,719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,200,959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,990,801</b>	<b>35,023,528</b>	<b>388,218,269</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
<b>А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>			
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	300	1,143,955,653	970,467,719
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1,114,100,227	924,105,836
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	15,395,494	30,062,227
4. Примени камати од работи на осигурување	304	368,291	386,830
5. Останати приливи од деловни активности	305	14,091,641	15,912,826
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>			
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	306	1,030,037,836	954,873,944
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	418,354,981	424,368,907
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	126,402,094	123,120,852
4. Надоместоци и други лични расходи	310	104,789,291	102,167,817
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	227,051,872	181,903,053
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	37,935,058	40,761,276
8. Останати одливи од редовни активности	314	115,504,540	82,552,039
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>			
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>			
<b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>			
1. Приливи по основ на нематеријални средства	317	349,612,001	335,527,283
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	602,719
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	22,379,588	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	278,117,544	294,919,289
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	48,000,000	40,005,275
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	1,114,869	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

ПОЗИЦИЈА 1	Број на позиција 2	Износ	
		Тековна деловна година 3	Претходна деловна година 4
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>455,118,252</b>	<b>418,489,597</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	982,225	-
2. Одливи по основ на материјални средства	328	8,284,434	2,514,925
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	424,800
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	387,393,824	346,966,014
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	58,457,769	68,583,858
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	<b>105,506,251</b>	<b>82,962,314</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	<b>-</b>	<b>62,167,966</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	62,167,966
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>	<b>345</b>	<b>-</b>	<b>62,167,966</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>	<b>346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>	<b>347</b>	<b>1,493,567,654</b>	<b>1,368,162,968</b>
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>	<b>348</b>	<b>1,485,156,088</b>	<b>1,373,363,541</b>
<b>Г. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>	<b>349</b>	<b>8,411,566</b>	<b>-</b>
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>5,200,573</b>
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>351</b>	<b>15,088,395</b>	<b>20,650,549</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>352</b>	<b>121,649</b>	<b>(361,581)</b>
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))</b>	<b>353</b>	<b>23,621,610</b>	<b>15,088,395</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Бруто полисирани премии	1,141,732,394	1,023,455,992
Промена во преносната премија	<u>(82,587,750)</u>	<u>(72,561,582)</u>
Бруто приходи од премии	1,059,144,644	950,894,410
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(146,328,429)	(143,125,199)
Промена на преносната премија за реосигурување	<u>2,171,385</u>	<u>15,566,053</u>
Трошоци за реосигурување	<u>(144,157,044)</u>	<u>(127,559,146)</u>
Нето приходи од осигурување	<u>914,987,600</u>	<u>823,335,264</u>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2022				Нето приходи од осигурување
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување	Промена на преносната премија за реосигурување	
Автоодговорност	518,761,616	(16,734,838)	(14,855,194)	-	487,171,584
Каско	79,197,509	1,880,563	-	-	81,078,072
Осигурување на имот	221,270,163	(44,986,996)	(102,792,286)	4,054,971	77,545,852
Осигурување на патници	1,910,493	(136,967)	-	-	1,773,526
Лични незгоди	45,140,236	3,400,914	(808,669)	-	47,732,481
Зелен картон	152,707,822	(14,564,578)	(4,372,923)	-	133,770,321
Гранични полиси	3,304,013	(17,712)	(94,613)	-	3,191,688
Патничко осигурување	13,777,283	(637,253)	-	-	13,140,030
Одговорност	34,341,298	1,594,079	(20,630,639)	(1,293,252)	14,011,486
Транспорт	13,045,227	1,235,526	(2,774,105)	(307,380)	11,199,268
Здравствено осигурување	43,938,615	(12,980,554)	-	-	30,958,061
ЦМР – превоз на стока	6,294,145	76,097	-	2,506	6,372,748
Каско пловни објекти	76,935	10,248	-	-	87,183
АО пловни објекти	371,044	(10,978)	-	-	360,066
Финансиски загуби	7,595,995	(715,301)	-	(285,460)	6,595,234
<b>Вкупно</b>	<b>1,141,732,394</b>	<b>(82,587,750)</b>	<b>(146,328,429)</b>	<b>2,171,385</b>	<b>914,987,600</b>

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

## 5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2021				Нето приходи од осигурување
	Бруто полисирана премиија	Промена на преносната премиија	Преотстапени премии за реосигурување	Промена на преносната премиија за реосигурување	
Автоодговорност	486,800,984	(11,134,303)	(14,226,575)	-	461,440,106
Каско	82,111,590	(10,287,800)	-	-	71,823,790
Осигурување на имот	177,699,096	(26,298,318)	(98,076,743)	14,337,326	67,661,361
Осигурување на патници	1,530,170	(215,592)	-	-	1,314,578
Лични незгоди	51,652,076	1,640,048	-	(1,263,600)	52,028,524
Зелен картон	126,915,846	(14,705,216)	(2,322,094)	-	109,888,536
Гранични полиси	4,673,859	28,209	-	-	4,702,068
Патничко осигурување	9,976,003	(1,045,316)	-	-	8,930,687
Одговорност	42,162,282	(5,598,415)	(26,564,522)	3,782,007	13,781,352
Транспорт	8,958,696	(594,595)	(1,935,265)	(240,483)	6,188,353
Здравствено осигурување	18,920,107	(3,448,012)	-	-	15,472,095
ЦМР – превоз на стока	5,339,299	(475,577)	-	-	4,863,722
Каско пловни објекти	97,843	(18,867)	-	-	78,976
АО пловни објекти	344,722	(80,718)	-	-	264,004
Финансиски загуби	6,273,419	(327,110)	-	(1,049,197)	4,897,112
<b>Вкупно</b>	<b>1,023,455,992</b>	<b>(72,561,582)</b>	<b>(143,125,199)</b>	<b>15,566,053</b>	<b>823,335,264</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Приходи од камати	17,675,327	14,599,482
Приходи од дисконт на обврзници	-	-
Расходи за камати	1,105,408	544,992
	<u>18,780,735</u>	<u>15,144,474</u>

## 7. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Позитивни курсни разлики	1,716,833	1,563,290
Негативни курсни разлики	(1,595,184)	(1,150,238)
	<u>121,649</u>	<u>413,052</u>

## 8. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Приходи од соосигурување и реосигурување	17,228,664	10,187,389
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	9,947,433	11,519,407
Приходи од НБО (НН и НО) возила	495,075	658,050
Приходи од друштва за застапување	62,218,923	19,405,770
Останато	2,214,550	2,514,192
	<u>74,875,981</u>	<u>34,097,419</u>
Останати приходи:		
Приходи од отпишани обврски	3,319,674	19,427,927
Наплатени казни и пенали	205	41
Останати приходи	1,833,018	1,255,862
	<u>5,152,897</u>	<u>20,683,830</u>
	<u>97,257,542</u>	<u>64,968,638</u>

Приходите од друштва за застапување во износ од 62,218,923 денари за годината што завршува на 31 декември 2022 година (2021: 19,405,770 денари), се однесуваат на приходи од друштва за застапување по основ на нереализирани провизии.

## 9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Настанати, пријавени и исплатени штети	409,489,297	408,486,142
Настанати, пријавени и неисплатени штети	19,021,306	(34,924,128)
Настанати непријавени штети	45,741,786	47,652,497
Резерви за обработка на штети	1,907,221	70,374
Бруто резерви за штети – дел за реосигурување	(22,917,299)	346,768
Бруто реализирани регресни побарувања	(7,831,738)	(7,771,811)
Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	(50,490)	-
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(2,933,124)	(2,230,974)
Резерви за бонуси и попусти	(126)	45,978
	<u>442,426,833</u>	<u>411,674,846</u>

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

## 9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2022									
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Резерви за бонуси и попусти	Настанати и штети непријавен и штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурув ање	Бруто реализиран и регресни побарувањ ање	Бруто исплатени штети дел за соосигурув ање	Бруто исплатени штети дел за реосигурув ање	Вкупно
Автоодговорност	265,141,374	(6,278,582)	-	37,501,730	1,126,187	-	(6,416,308)	-	-	291,074,401
Каско	51,167,028	(3,519,320)	-	1,367,235	2,168	-	(1,415,430)	-	-	47,601,681
Имот	13,660,520	31,318,842	-	1,669,641	554,999	(20,856,850)	(50,490)	(699,373)	(699,373)	25,597,289
Одговорност	2,513,495	2,188,180	-	687,283	70,736	(1,988,782)	-	(2,233,751)	(2,233,751)	1,237,161
Незгода	28,210,954	(3,424,678)	(126)	(1,042,719)	(28,189)	(77,267)	-	-	-	23,637,975
Зелена карта	29,531,006	(972,360)	-	4,400,534	160,337	-	-	-	-	33,119,517
Гранично осигурување	-	66,023	-	-	1,174	-	-	-	-	67,197
Патничко осигурување	2,569,674	36,788	-	19,126	2,418	-	-	-	-	2,628,006
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	14,878,126	(60,487)	-	1,258,785	21,767	-	-	-	-	16,098,191
Финансиски загуби	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500
ЦИР	1,716,632	(337,500)	-	(119,829)	(4,463)	-	-	-	-	1,254,840
Транспорт	91,988	4,400	-	-	87	5,600	-	-	-	102,075
<b>Вкупно</b>	<b>409,489,297</b>	<b>19,021,306</b>	<b>(126)</b>	<b>45,741,786</b>	<b>1,907,221</b>	<b>(22,917,299)</b>	<b>(7,831,738)</b>	<b>(50,490)</b>	<b>(2,933,124)</b>	<b>442,426,833</b>

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

## 9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2021									
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Резерви за бонуси и попусти	Настанати непријавени и штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Вкупно
Автоодговорност	254,690,975	(11,666,275)	-	52,223,830	347,066	-	(6,219,059)	-	-	289,376,537
Каско	57,818,584	(375,196)	-	6,616,976	(16,386)	-	(1,552,752)	-	-	62,491,226
Имот	7,213,729	(1,166,458)	-	136,024	(19,942)	197,065	-	-	(454,830)	5,905,588
Одговорност	4,530,637	(5,427,141)	-	316,844	58,296	74,412	-	-	(377,378)	(824,330)
Незгода	42,676,495	(8,092,355)	45,978	(4,568,540)	(364,032)	(56,453)	-	-	(1,212,248)	28,428,845
Зелена карта	31,211,653	(7,414,514)	-	(6,952,450)	143,499	-	-	-	-	16,988,188
Гранично осигурување	25,645	33,977	-	(189,699)	(4,894)	-	-	-	-	(134,971)
Патничко осигурување	1,701,696	(267,587)	-	250,233	(32,165)	-	-	-	-	1,652,177
Осигурување на патници	-	(362,400)	-	-	-	-	-	-	-	(362,400)
Здравствено осигурување	7,770,091	(432,796)	-	(327,677)	(47,175)	-	-	-	-	6,962,443
Финансиски загуби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦМР	638,594	378,361	-	160,690	9,215	-	-	-	-	1,186,860
Транспорт	208,043	(131,744)	-	(13,734)	(3,108)	131,744	-	-	(186,518)	4,683
<b>Вкупно</b>	<b>408,486,142</b>	<b>(34,924,128)</b>	<b>45,978</b>	<b>47,652,497</b>	<b>70,374</b>	<b>346,768</b>	<b>(7,771,811)</b>	<b>-</b>	<b>(2,230,974)</b>	<b>411,674,846</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	49,600,169	44,438,211
Бруто провизии за застапници во осигурување	88,178,263	78,317,661
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	122,676,917	102,062,716
	<u>260,455,349</u>	<u>224,818,588</u>

#### 11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Трошоци за маркетинг и пропаганда	7,506,399	6,895,392
Трошоци за репрезентација	3,698,783	2,594,684
	<u>11,205,182</u>	<u>9,490,076</u>

#### 12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	68,217,089	65,200,455
Даноци и придонеси од плати	34,921,714	33,370,370
Останати придонеси за вработени согласно закон	1,877,815	1,739,958
Вкупно трошоци за бруто плати:	105,016,618	100,310,783
Трошоци за договор за дело	2,652,967	1,701,334
	<u>107,669,585</u>	<u>102,012,117</u>

#### 12.1. БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
<i>Бруто плати на:</i>		
Вработени во внатрешна продажна мрежа	57,809,988	53,665,814
Останати вработени	47,206,630	46,644,969
	<u>105,016,618</u>	<u>100,310,783</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 13. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Трошоци за наемнини	14,012,394	13,711,056
Трошоци за услуги за одржување	4,182,675	3,023,738
Канцелариски материјали	4,557,905	3,724,909
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги	4,935,604	4,836,894
Трошоци за комунални услуги	5,242,401	2,906,651
Трошоци од резервирања	2,074,938	986,725
Трошоци за правни услуги	4,113,229	3,495,107
Банкарски услуги	2,545,214	2,407,028
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	687,546	1,276,524
Потрошено гориво	1,611,395	1,392,323
Трошоци за останати услуги - преводи	833,955	843,865
Трошоци за резерви делови	567,381	483,618
Отпис на ситен инвентар	-	-
Трошоци за весници и списанија	1,147,892	1,082,547
Трошоци о основ на надоместоци за службени патувања	4,219,916	212,017
Трошоци за стручно усовршување	48,027	383,365
Трошоци за даноци и такси	5,755,078	2,308,325
Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија	21,301,371	11,329,554
Дополнителни попусти и одобренија	15,843,650	15,800,176
Останати трошоци	6,919,027	6,270,615
	<u>100,599,598</u>	<u>76,475,037</u>

### 14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Трошоци по основ на противпожарен придонес	4,242,408	3,742,677
Трошоци по основ на придонес за безбедност	11,968,590	10,916,397
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	6,477,610	5,834,900
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	6,620,356	6,585,408
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	6,644,405	6,578,566
Трошоци по основ на финансирање на Гарантен Фонд	-	-
Трошоци по основ на штети за посредување	20,524,615	25,937,727
Останати	185,586	-
	<u>56,663,570</u>	<u>59,595,675</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на	
	2022	31 декември 2021
(Загуба)/Добивка пред оданочување	42,424,732	(21,899,128)
Непризнаени расходи за даночни цели	32,054,779	26,508,200
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	74,479,511	4,609,072
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	467,472	156,605
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>7,401,204</u>	<u>445,247</u>
Ефективна даночна стапка	<u>17,45%</u>	<u>-2,03%</u>

#### 16. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 390.396 денари (2021: 6,546,823 денари) се однесуваат на повеќе платен данок на добивка во износ од 343,396 денари (2021: 6,499,823 денари), а остатокот од 47,000 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок на личен доход (2021: 47,000 денари).





(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**17. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА**

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба на 1 јануари, 2021	58,123,146	29,356,301	6,963,057	27,920,209	122,362,713
Набавки	-	2,514,926	-	424,801	2,939,727
Продажби	-	-	(2,118,689)	-	(2,118,689)
Состојба на 31 декември, 2021	58,123,146	31,871,227	4,844,368	28,345,010	123,183,751
<b>Акумулирана амортизација</b>					
Состојба на 1 јануари, 2021	18,888,122	27,035,086	5,239,142	12,687,662	63,850,012
Трошок за годината	1,453,078	3,484,757	811,410	2,945,439	8,694,684
Отуѓувања	-	-	(1,800,939)	-	(1,800,939)
Состојба на 31 декември, 2021	20,341,200	30,519,843	4,249,613	15,633,101	70,743,757
<b>Нето сметководствена вредност на</b>					
- 31 декември, 2021	37,781,946	1,351,384	594,755	12,711,909	52,439,994
- 31 декември, 2020	39,235,024	2,321,215	1,723,915	15,232,547	58,512,701

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба на 1 јануари, 2022	58,123,146	31,871,227	4,844,368	28,345,010	123,183,751
Набавки	-	2,943,669	4,555,346	785,419	8,284,434
Состојба на 31 декември, 2022	58,123,146	34,814,896	9,399,714	(11,311,492)	(11,311,492)
<b>Акумулирана амортизација</b>					
Состојба на 1 јануари, 2022	20,341,200	30,519,843	4,249,613	15,633,101	70,743,757
Трошок за годината	1,453,078	3,605,576	689,659	2,269,259	8,017,572
Останато	-	(4,648,839)	-	-	(4,648,839)
Отуѓувања	-	-	-	(3,904,904)	(3,904,904)
Состојба на 31 декември, 2022	21,794,278	29,476,580	4,939,272	13,997,456	70,207,586
<b>Нето сметководствена вредност на</b>					
- 31 декември, 2022	36,328,868	5,338,316	4,460,442	3,821,481	49,949,107
- 31 декември, 2021	37,781,946	1,351,384	594,755	12,711,909	52,439,994

На 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

#### **Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста**

Во текот на 2022 година, Друштвото ги отуѓи целокупните градежни објекти (станови во Струга) кои не служат за вршење на дејноста, кои на 31 декември 2021 година имаа нето сметководствена вредност од 8,810,650 денари.

На 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	293,472,995	253,969,537
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	20,718,962	11,666,195
	<u>314,191,957</u>	<u>265,635,732</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 314,191,957 денари (2021: 265,635,732 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 1.36% до 5.29% (2020: од 0.01% до 2.9%).

#### 19А. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 43,050,882 денари (2021: 32,593,113 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2022 година, од промена на објективната вредност, изнесува 457,769 денари (2021: 79,440 денари).

#### 19. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување – Скопје	24,274,834	23,927,951
Депозити во домашни банки	522,113,060	466,621,759
	<u>546,387,894</u>	<u>490,549,710</u>

На 31 декември 2022 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2021: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0,01% до 3.3% (2021: 0,01% до 2.9%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2022 година 624,590 денари (2021: 1,732,550 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

#### 20. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	31 декември	
	2022	2021
Побарувања за премии за осигурување	380,790,193	409,389,889
Исправка на вредноста	(118,359,978)	(128,016,275)
	<u>262,430,215</u>	<u>281,373,614</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ (Продолжува)

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
На 1 јануари	128,016,275	117,966,996
Трошок за годината, нето од ослободување	16,410,941	32,491,524
Наплатени отпишани побарувања	513,134	156,605
Отпис на побарувања	<u>(26,580,372)</u>	<u>(22,598,850)</u>
На 31 декември	<u>118,359,978</u>	<u>128,016,275</u>

Во текот на 2022 година, Друштвото наплати предходно отпишани побарувања во износ од 513,134 денари (2021: 156,605 денари).

## 21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	31 декември	
	2022	2021
Побарувања по основ на финансиски вложувања	19,520,354	368,291
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	11,158,234	10,122,565
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	3,796,028	3,796,028
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,475,495	1,010,380
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	1,083,737	736,805
Побарувања од вработени	32,174	100,174
Побарувања по основ на дадени аванси	1,490,895	582,868
Останати средства	-	-
Останати побарувања	<u>633,417</u>	<u>749,910</u>
	<u>39,190,334</u>	<u>17,467,021</u>

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
На 1 јануари	310,696	310,696
Трошок за годината, нето од ослободување	-	-
На 31 декември	<u>310,696</u>	<u>310,696</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 22. ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2022	31 декември 2021
На 1 Јануари	138,500,464	135,693,581
Зголемување на трошоци за стекнување и останати трошоци за стекнување	<u>28,043,398</u>	<u>2,806,883</u>
	<u>166,543,862</u>	<u>138,500,464</u>
22.A) Останати пресметани приходи и одложени трошоци		
Зголемување на останати трошоци за стекнување	4,832,936	13,442,887
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	<u>62,218,923</u>	<u>19,405,770</u>
	<u>99,900,516</u>	<u>32,848,657</u>
Одложени трошоци за стекнување и пресметани приходи	<u>266,444,378</u>	<u>171,349,121</u>

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 62,218,923 денари (2021: 19,405,770 денари) се однесуваат на приходи од друштва за застапување по основ на нереализирани провизии.

## 23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2022	31 декември 2021
Сметки во банки:		
- во денари	21,951,221	14,494,042
- во странска валута	1,670,366	594,330
Пари во благајна:		
- во денари	23	23
- во странска валута	-	-
	<u>23,621,610</u>	<u>15,088,395</u>

## 24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

### Акционерски капитал

На 31 декември 2022 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2021: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2021: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

	Број на акции		Во илјади денари	
	2022	2021	2022	2021
Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>98,100</u>	<u>98,100</u>
	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>	<u>184,002,981</u>	<u>184,002,981</u>

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласот за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Osterreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrasse 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжува)

### Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2022 и 2021 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

## 25. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2022 година, во вкупниот износ од 63,141,044 денари е вклучена и пресметана камата во износ од 1,647,844 денари.

## 26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Пренос на премија	552,299,321	469,711,571
Пренос на премија за реосигурување	<u>(27,351,651)</u>	<u>(25,180,266)</u>
	<u>524,947,670</u>	<u>444,531,305</u>

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

	<b>Година што завршува на 31 декември</b>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
На 1 јануари	444,531,305	387,535,776
Пренесена премија	82,587,750	72,561,582
Пренесена премија за реосигурување	<u>(2,171,385)</u>	<u>(15,566,053)</u>
На 31 декември	<u>524,947,670</u>	<u>444,531,305</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**25. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)**

Преносна премија по класи на осигурување

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Автоодговорност	271,867,557	255,132,719
Каско	44,214,416	46,094,979
Осигурување на имот	102,424,564	57,437,568
Осигурување на патници	943,323	806,356
Лични незгоди	20,310,416	23,711,330
Зелен картон	67,584,666	53,020,088
Гранични полиси	416,338	398,626
Патничко осигурување	3,084,182	2,446,929
Одговорност	13,282,430	14,876,509
Здравствено осигурување	21,620,795	8,640,241
Транспорт	912,857	2,148,383
ЦМР-превоз на стока	2,491,589	2,567,686
Каско пловни објекти	33,903	44,151
АО пловни објекти	187,637	176,659
Финансиски загуби	2,924,648	2,209,347
	<u>552,299,321</u>	<u>469,711,571</u>

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Транспорт - реосигурување	7,045	314,425
Имот - реосигурување	17,485,257	13,766,903
Имот - соосигурување	3,977,392	3,926,234
Незгода	-	-
ЦМР	2,506	-
Одговорност - реосигурување	5,879,451	7,172,704
	<u>27,351,651</u>	<u>25,180,266</u>

**26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ**

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Настанати, пријавени и неисплатени штети	167,489,620	148,468,314
Настанати непријавени штети	232,725,414	186,983,628
Резерви за обработка на штети	6,603,549	4,696,328
Резерви за бонуси и попусти	45,852	45,978
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(29,823,832)</u>	<u>(6,906,534)</u>
	<u>377,040,603</u>	<u>333,287,714</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
На 1 јануари	333,287,714	320,096,225
Настанати, пријавени и неисплатени штети	19,021,306	(34,924,128)
Настанати непријавени штети	45,741,786	47,652,497
Резерви за обработка на штети	1,907,221	70,374
Промени во резерви за бонуси и попусти	(126)	45,978
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(22,917,298)</u>	<u>346,768</u>
На 31 декември	<u>377,040,603</u>	<u>333,287,714</u>

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	31 декември	
	2022	2021
Автоодговорност	90,651,489	96,930,071
Каско	9,017,376	12,536,696
Имот	35,205,779	3,886,937
ЦМР-стока во транспорт	388,069	725,569
Транспорт	10,000	5,600
Незгода	3,223,824	6,648,502
Зелена карта	18,740,004	19,712,364
Гранично осигурување	100,000	33,977
Одговорност	9,676,329	7,488,149
Патничко осигурување	261,436	224,648
Приватно здравствено	215,314	275,801
	<u>167,489,620</u>	<u>148,468,314</u>

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	31 декември	
	2022	2021
Автоодговорност	184,972,871	147,471,141
Каско	3,901,622	2,534,387
Имот	2,058,334	388,693
Одговорност	2,515,476	1,828,193
Незгода	10,518,194	11,560,913
Зелена карта	26,197,005	21,796,471
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	388,069	507,898
Транспорт	-	-
Патничко осигурување	392,418	373,293
Здравствено осигурување	1,781,424	522,639
	<u>232,725,413</u>	<u>186,983,628</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Автоодговорност	4,547,804	3,421,617
Каско	213,163	210,995
Имот	614,858	59,859
Одговорност	201,165	130,429
Незгода	226,743	254,932
Зелена карта	741,461	581,124
Гранично осигурување	1,650	476
ЦМР-стока во транспорт	12,806	17,269
Транспорт	165	78
Патничко осигурување	10,789	8,371
Здравствено осигурување	32,946	11,179
	<u>6,603,550</u>	<u>4,696,329</u>

## 27. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	27,698,267	27,504,674
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	42,417	130,511
	<u>27,740,684</u>	<u>27,635,185</u>

## 28. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување	6,753,690	6,680,593
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	92,438,198	77,148,437
	<u>99,191,888</u>	<u>83,829,030</u>

## 29. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Обврски спрема гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати возила	-	-
Обврски по основ на провизија	26,031,750	18,621,958
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	4,790,422	1.251.198
Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски	21,096,550	9.928.058
Обврски по основ на нето плати	4,424,227	4.517.625
Обврски по основ на придонеси од плати	3,116,083	3.011.434
Обврски за даноци од плати	685,905	657.644
Останати обврски	-	(7.650)
	<u>60,179,813</u>	<u>37.980.267</u>

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### 30. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

#### **Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови**

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

##### *Осигурување на возила*

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

##### *Осигурување на имот*

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

#### Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2022 и 2021 година.

	2022	31 декември 2021
УНИКА РЕ АГ	43,827,765	36,710,805
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	28,175,938	18,858,007
АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС	-	-
АЛИАНЦ ТУРЦИЈА	-	3,441,002
ЛОИД'С СИНДИКАТИ	-	2,599,644
АИГ УК ЛИМИТЕД – ЛОНДОН	-	1,194,587
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	8,746,212	5,531,098
УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА	1,887,101	1,084,515
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ВЕЛИКА БРИТАНИЈА	-	1,955,394
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИА	1,293,288	1,314,390
АЛИАНС ГЛОБАЛ ФРАНЦИЈА	-	1,145,528

#### Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2021 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 902,352,896 денари (2021: 778,173,457 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

### Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>Средства</b>		
Парични средства на банкарските сметки	23,621,587	15,088,372
Банкарски сметки и депозити во банки	521,488,470	464,856,240
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ	314,191,957	265,635,732
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	43,050,882	32,593,113
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО	-	-
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>902,352,896</u>	<u>778,173,457</u>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	959,163,756	809,905,819
Дел за реосигурителот	<u>(57,175,483)</u>	<u>(32,086,800)</u>
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>901,988,273</u>	<u>777,819,019</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>364,623</u>	<u>354,438</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2022 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2.6% (2021: 1.9%), депозити во банки изнесуваат 57.8% (2021: 59.7%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 34.8% (2021: 34.1%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	1,141,732,394	1,023,455,992
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110,687,760	110,928,600
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	84,288,063	65,149,759
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	194,975,823	176,078,359
Бруто исплатени штети	7	409,489,297	408,486,142
Нето исплатени штети	8	406,505,683	406,255,168
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,99	0,99
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])</b>	<b>10</b>	<b>193,555,193</b>	<b>175,116,695</b>
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1,135,522,636	1,076,815,774
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	406,818,582	340,148,270
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	354,891,193	330,533,631
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	395,816,675	362,143,471
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	102,912,336	94,157,302
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	102,912,336	94,157,302
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])</b>	<b>21</b>	<b>102,162,497</b>	<b>93,643,056</b>
<b>Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))</b>	<b>22</b>	<b>193,555,193</b>	<b>175,116,695</b>

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	193,555,193	175,116,695

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи

	Ознака	Износ 2022	Износ 2021
<b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>	<b>I</b>	<b>351,275,129</b>	<b>347,717,386</b>
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	95,200,959	95,200,959
Пренесена нераспределена добивка	I4	73,990,801	96,335,176
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	1,919,612	5,477,355
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	22,344,375
<b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>	<b>II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неодреден рок на доспевање	II4	-	-
<b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>	<b>III</b>	<b>351,275,129</b>	<b>347,717,386</b>
<b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>	<b>IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
<b>КАПИТАЛ I + II - IV</b>	<b>V</b>	<b>351,275,129</b>	<b>347,717,386</b>
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	193,555,193	175,116,695
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	351,275,129	347,717,386
Гарантен фонд*	VI4	184,479,600	184,881,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	166,795,529	162,836,386
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	157,719,936	172,600,691
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### **33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)**

\*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

#### *Показател на задолженост*

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2022 изнесува 5.32% (2021 година изнесува 5.77%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

##### 34.1 Категории на финансиски инструменти

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
<b>Финансиски средства по амортизирана набавна вредност</b>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	24,274,834	23,927,951
Дадени депозити	522,113,060	466,621,759
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	314,191,957	265,635,732
Побарувања за премии	262,430,215	281,373,614
Други побарувања	39,580,730	24,013,844
Пари и парични еквиваленти	<u>23,621,610</u>	<u>15,088,395</u>
	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,076,661,295</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
Субординиран долг	63,141,044	62,167,966
Обврски кон добавувачи и други обврски	<u>194,228,799</u>	<u>154,149,802</u>
	<u>257,369,843</u>	<u>216,317,768</u>

##### 34.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

##### 34.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)****34.4 Управување со девизен ризик**

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2022 и 2021:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2022 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула останати валути	ВКУПНО
<b>I. Вкупно средства</b>							
1. Нематеријални средства	001	1,095,003,815	509,737,187	-	10,866	-	1,604,751,868
2. Вложувања	002	1,919,612	0	-	-	-	1,919,612
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	003	505,839,575	437,941,507	-	-	-	943,781,082
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	004	2,538,453	54,637,030	-	-	-	57,175,483
5. Одложени и тековни даночни средства	005	-	-	-	-	-	-
6. Побарувања	006	390,396	-	-	-	-	390,396
7. Останати средства	007	286,121,397	15,499,152	-	-	-	301,620,549
8. Активни временски разграничувања	008	31,750,004	1,659,498	-	10,866	-	33,420,368
<b>II. Вкупно обврски</b>							
1. Капитал и резерви	009	266,444,378	-	-	-	-	266,444,378
2. Субординирани обврски	010	1,075,525,621	529,226,247	-	-	-	1,604,751,868
3. Бруто технички резерви	011	73,990,801	314,227,468	-	-	-	388,218,269
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	012	-	63,141,044	-	-	-	63,141,044
5. Останати резерви	013	913,572,893	45,590,863	-	-	-	959,163,756
6. Одложени и тековни даночни обврски	014	-	-	-	-	-	-
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај Центенти, по основ на договори за реосигурување	015	5,181,691	-	-	-	-	5,181,691
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	016	1,934,723	-	-	-	-	1,934,723
9. Пасивни временски разграничувања	017	-	-	-	-	-	-
<b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>							
	018	80,845,513	106,266,872	-	-	-	187,112,385
	019	-	-	-	-	-	-
	020	19,478,194	(19,489,060)	-	10,866	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2021 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>918,968,870</b>	<b>460,396,999</b>	<b>52,999</b>	-	-	<b>1,379,418,868</b>
1. Нематеријални средства	002	5,477,355	-	-	-	-	5,477,355
2. Вложувања	003	434,778,214	413,305,386	-	-	-	848,083,060
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	32,086,800	-	-	-	32,086,800
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	6,546,823	-	-	-	-	6,546,823
6. Побарувања	007	284,377,152	14,463,483	-	-	-	298,840,635
7. Останати средства	008	16,440,205	541,330	52,999	-	-	17,034,534
8. Активни временски разграничувања	009	171,349,121	-	-	-	-	171,349,121
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>911,099,793</b>	<b>468,318,535</b>	-	-	-	<b>1,379,418,328</b>
1. Капитал и резерви	011	73,990,801	279,203,940	-	-	-	353,194,741
2. Субординирани обврски	012	-	62,167,966	-	-	-	62,167,966
3. Бруто технички резерви	013	767,799,044	42,106,775	-	-	-	809,905,819
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	3,624,476	-	-	-	-	3,624,476
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,080,844	-	-	-	-	1,080,844
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	64,604,628	84,839,854	-	-	-	149,444,482
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
<b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>020</b>	<b>7,869,077</b>	<b>7,921,536</b>	<b>52,999</b>	-	-	<b>540</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Позитивен износ подолу означува зголемување на добивката која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми (2021: намали) својата вредност во однос на странските валути за 1%. За намалување (2021: зголемување) на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2022		Година што завршува на 31 декември 2021	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
ЕУР	1,948,906	(1,948,906)	(792,154)	303,503
ЦХФ	(1,087)	1,087	-	-
УСД	-	-	530	(530)

#### 34.5 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	24,274,834	23,927,951
Побарувања за премии	262,430,215	281,373,614
Други побарувања	39,580,730	24,013,844
Пари и парични еквиваленти	23	23
	<u>326,285,802</u>	<u>329,315,432</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	314,191,957	265,635,732
Долгорочни депозити	522,113,060	466,621,759
	<u>836,305,017</u>	<u>732,257,491</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	23,621,587	15,088,372
	<u>23,621,587</u>	<u>15,088,372</u>
	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,076,661,295</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	-	-
	<u>194,228,799</u>	<u>154,149,802</u>
	<u>194,228,799</u>	<u>154,149,802</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Субординиран долг	63,141,044	62,167,996
	<u>63,141,044</u>	<u>62,167,996</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

##### 34.5 Управување со каматниот ризик (продолжение)

###### *Анализа на сензитивноста на каматни стапки*

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 би била повисока, односно пониска, за 472,432 денари (2021: 301,767 денари).

##### 34.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

#### Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2022 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>894,479,494</b>	<b>406,610,029</b>	<b>48,322,003</b>	<b>173,213,010</b>	<b>21,523,630</b>	<b>-</b>	<b>60,603,702</b>	<b>1,604,761,868</b>
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	1,919,612	-	-	-	1,919,612
2. Вложувања	003	249,730,963	402,391,526	38,350,678	171,180,583	21,523,630	-	60,603,702	943,781,082
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	52,671,598	4,218,503	172,567	112,815	-	-	-	57,175,483
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	390,396	-	-	-	-	-	-	390,396
6. Побарувања	007	301,620,549	-	-	-	-	-	-	301,620,549
7. Останати средства	008	23,621,610	-	9,798,758	-	-	-	-	33,420,368
8. Активни временски разграничувања	009	266,444,378	-	-	-	-	-	-	266,444,378
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>946,074,850</b>	<b>168,796,560</b>	<b>111,768,582</b>	<b>196,038,337</b>	<b>3,761,159</b>	<b>2,940,499</b>	<b>185,371,881</b>	<b>1,604,761,868</b>
1. Капитал и резерви	011	35,023,528	-	-	169,191,760	-	-	184,002,981	388,218,269
2. Субординирани обврски	012	-	-	63,141,044	-	-	-	-	63,141,044
3. Бруто технички резерви	013	719,882,820	158,684,234	48,577,478	26,509,094	3,121,868	2,388,262	-	959,163,756
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	2,121,394	112,326	50,060	337,483	639,291	552,237	1,388,900	5,181,691
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,934,723	-	-	-	-	-	-	1,934,723
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на Друштвото за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	187,112,385	-	-	-	-	-	-	187,112,385
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>020</b>	<b>-51,595,356</b>	<b>247,813,469</b>	<b>-63,446,679</b>	<b>-22,825,327</b>	<b>17,762,471</b>	<b>-2,940,499</b>	<b>-124,768,179</b>	<b>-</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

#### Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорна достасаност на 31 декември 2021 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	1											ВКУПНО		
		до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	8	9	10	11			
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>684,248,658</b>	<b>249,625,306</b>	<b>203,998,327</b>	<b>119,108,134</b>	<b>61,917,355</b>	<b>70,520,548</b>	<b>1,379,418,328</b>							
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	5,477,355	-	-	5,477,355	-	-	-	-	-	-	5,477,355
2. Вложувања	003	174,254,251	248,846,098	201,769,397	100,775,411	51,917,355	70,520,548	848,083,060	-	-	-	-	-	-	848,083,060
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	30,881,340	779,208	282,792	143,460	-	-	32,086,800	-	-	-	-	-	-	32,086,800
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	6,546,823	-	-	-	-	-	6,546,823	-	-	-	-	-	-	6,546,823
6. Побарувања	007	298,840,635	-	-	-	-	-	298,840,635	-	-	-	-	-	-	298,840,635
7. Останати средства	008	2,376,488	-	1,946,138	12,711,908	-	-	17,034,534	-	-	-	-	-	-	17,034,534
8. Активни временски разграничувања	009	171,349,121	-	-	-	-	-	171,349,121	-	-	-	-	-	-	171,349,121
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>742,669,327</b>	<b>116,777,797</b>	<b>107,054,260</b>	<b>217,514,830</b>	<b>6,824,623</b>	<b>186,193,503</b>	<b>1,379,418,328</b>	<b>2,383,989</b>	<b>184,002,981</b>	<b>2,190,522</b>	<b>3,624,476</b>	<b>1,080,844</b>	<b>115,672,955</b>	
1. Капитал и резерви	011	(22,344,375)	-	-	191,536,135	-	-	169,191,760	-	-	-	-	-	-	169,191,760
2. Субординирани обврски	012	-	-	62,167,966	-	-	-	62,167,966	-	-	-	-	-	-	62,167,966
3. Бруто технички резерви	013	614,488,376	116,724,876	44,836,361	25,748,408	6,468,245	1,639,553	809,905,819	-	-	-	-	-	809,905,819	
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Останати резерви	015	-	52,921	49,933	-	-	-	102,854	-	-	-	-	-	102,854	
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,080,844	-	-	-	-	-	1,080,844	-	-	-	-	-	1,080,844	
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	149,444,482	-	-	-	-	-	149,444,482	-	-	-	-	-	149,444,482	
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Разлика - не усогласена рочна структура</b>	<b>020</b>	<b>(68,420,669)</b>	<b>132,847,509</b>	<b>96,944,067</b>	<b>-98,406,696</b>	<b>45,092,732</b>	<b>2,383,989</b>	<b>115,672,955</b>	<b>2,383,989</b>	<b>184,002,981</b>	<b>2,190,522</b>	<b>3,624,476</b>	<b>1,080,844</b>	<b>115,672,955</b>	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

##### 34.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

	31 декември 2022		31 декември 2021	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	24,274,834	24,274,834	23.927.951	23.927.951
Дадени депозити	522,113,060	522,113,060	466.621.759	466.621.759
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	314,191,957	314,191,957	265.635.732	265.635.732
Побарувања за премии	262,430,215	262,430,215	281.373.614	281.373.614
Други побарувања	39,580,730	39,580,730	24.013.844	24.013.844
Пари и парични еквиваленти	23,621,610	23,621,610	15.088.395	15.088.395
	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,076,661,295</u>	<u>1,076,661,295</u>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски кон добавувачи и други обврски	194,228,799	194,228,799	154,149,802	154,149,802
Субординиран долг	63,141,044	63,141,044	62,167,966	62,167,966
	<u>257,369,843</u>	<u>257,369,843</u>	<u>216,317,768</u>	<u>216,317,768</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

##### 34.8 Управување со кредитниот ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

##### Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	<u>31 декември</u> <u>2022</u>	<u>31 декември</u> <u>2021</u>
<b>Финансиски средства</b>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	24,274,834	23,927,951
Дадени депозити	522,113,060	466,621,759
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	314,191,957	265,635,732
Побарувања за премии	262,430,215	281,373,614
Други побарувања	39,580,730	24,013,844
Пари и парични еквиваленти	<u>23,621,610</u>	<u>15,088,395</u>
	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,076,661,295</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2022 и 2021 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 25.46% (2021: 28.36%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 44.02% (2021: 43.3347%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2022 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2022 година е како што следи:

	31 декември 2022		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	94,951,360	-	94,951,360
Доспеани, но не оштетени побарувања	70,366,896	-	70,366,896
Доспеани и оштетени побарувања	215,471,937	(118,359,978)	97,111,959
	<u>380,790,193</u>	<u>(118,359,978)</u>	<u>262,430,215</u>

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2021 година е како што следи:

	31 декември 2021		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	100,145,891	-	100,145,891
Доспеани, но не оштетени побарувања	69,915,062	-	69,915,062
Доспеани и оштетени побарувања	239,328,936	(128,016,275)	111,312,661
	<u>409,389,889</u>	<u>(128,016,275)</u>	<u>281,373,614</u>

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

##### *Исправка на побарувања од осигуреници*

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
до 30 дена	70,366,896	69,915,062
31-60 дена	45,719,926	54,848,825
61-120 дена	35,218,770	37,484,453
121-270 дена	12,811,619	15,787,110
271-365 дена	3,361,644	3,192,273
над 365 дена	-	-
	<u>167,478,855</u>	<u>181,227,723</u>

### 35. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

##### *Продукти, услуги и главни потрошувачи*

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

##### *Географски области*

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

##### *Приход од сегменти*

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
<b>2022</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,141,732,394	-	1,141,732,394
Приходи од вложувања	19,392,160	-	19,392,160
Не-тековни средства	51,868,719	-	51,868,719
Приходи од провизија од реосигурување	-	17,228,664	17,228,664
<b>2021</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,023,455,992	-	1,023,455,992
Приходи од вложувања	16,162,772	-	16,162,772
Не-тековни средства	66,727,999	-	66,727,999
Приходи од провизија од реосигурување	-	10,187,389	10,187,389

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 36. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната загуба по акција на 31 декември 2022 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 35,023,528 денари (2021: добивка од 22,344,375 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2022 година од 1,881 (2021: 1,881), пресметано како што следува:

	Година што завршува на	
	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>Добивка расположива на имателите на обични акции</b>		
Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>35,023,528</u>	<u>(22,344,375)</u>
<b>Пондериран просечен број на обични акции</b> <i>Број на акции</i>		
Издадени акции на 1 јануари	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Основна/разводенета (загуба)/добивка по акција	<u>18,620</u>	<u>(11,879)</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
<b>Побарувања:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	2,225,483	1,539,398
UNIQA Austria	-	45,912
Uniqa Re AG	-	-
Uniqa Lajf AD Skopje	-	218,496
Uniqa Re Lichtenstein AG	-	-
Uniqa Bulgaria	480,762	456,356
Uniqa Czech Republic	-	1,539
Uniqa Hungary	-	-
Uniqa Romania	12,339	12,339
Uniqa Montenegro	-	-
Uniqa Serbia	-	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	-	304,035
	<u>2,718,584</u>	<u>2,578,075</u>
<b>Обврски:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	64,858,065	63,671,603
UNIQA Austria	12,527,456	5,528,050
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	567,833	-
Uniqa Re AG	43,827,765	36,710,805
Uniqa Poland	635,360	684,250
Uniqa IT Services GMBH	-	713,641
Uniqa Re Lichtenstein AG	28,175,938	18,858,007
Uniqa Croatia	-	-
Uniqa Serbia	-	159,223
Uniqa Bulgaria	1,887,101	1,084,515
Uniqa Lajf AD Skopje	228,564	149,924
	<u>152,708,082</u>	<u>127,092,880</u>
<b>Приходи:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1,681,611	2,106,070
Uniqa Lajf AD Skopje	11,498,651	372,940
Uniqa Romania	-	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	741,672	372,440
Uniqa Hungary	12,299	-
Uniqa Czech Republic	-	529,822
Uniqa Serbia	-	-
Uniqa Croatia	-	-
Uniqa Bulgaria	790,580	1,088,647
Uniqa Montenegro	-	-
Uniqa Bosnia and Herzegovina	82,609	-
UNIQA Austria	422,672	968,808
Uniqa Re AG	-	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	355,171	670,300
	<u>15,585,265</u>	<u>6,118,851</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
<b>Трошоци:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	4,094,309	1,313,785
UNIQA Austria	14,665,657	6,735,456
Uniqa Re AG	42,394,406	29,023,832
Uniqa IT Services GMBH	3,007,902	3,294,106
Uniqa Lajf AD Skopje	4,641,714	2,768,465
Uniqa Romania	229,212	440,833
Uniqa Serbia	2,182,906	832,862
Uniqa Croatia	116,408	138,648
Uniqa Bulgaria	2,729,688	4,202,089
Uniqa Montenegro	44,895	102,140
Uniqa Czech Republic		198,596
Uniqa Poland	674,435	684,250
Uniqa Hungary	99,036	130,904
Uniqa Bosnia and Herzegovina	200,367	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	37,714,027	49,040,239
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	1,250,092	770,870
	<u>114,045,054</u>	<u>99,677,075</u>

#### **Трансакции со клучниот менаџерски персонал**

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал	<u>7,232,693</u>	<u>5,865,362</u>
	<u>7,232,693</u>	<u>5,865,362</u>

### 38. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

#### **Судски спорови**

На 31 декември 2022 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 53,165,382 денари. Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 153,912,106 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 59,348,632 денари. За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резервации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

#### **Неизвесни даночни обврски**

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2022 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 39. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2022 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2022 година.

Годишен коефициент на штети <sup>[1]</sup>		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
незгода	01	47.5%	47.1%
здравствено	02	52%	52%
каска моторни возила	03	60.5%	60.5%
каска пловни објекти	06	0%	0%
карго	07	0.3%	0.7%
имоти пожар	08	6.6%	2.5%
имоти останато	09	42.4%	34%
АО	10	52.6%	51.1%
одговорност пловни објекти	12	0%	0%
општа одговорност	13	9.7%	15.2%
финансиски загуби	16	0%	%
туристичка помош	18	20%	20%

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2021 година:

Годишен коефициент на штети <sup>[1]</sup>		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
незгода	01	52,5%	53,6%
здравствено	02	45,0%	45,0%
каска моторни возила	03	89,2%	89,2%
каска пловни објекти	06	0,0%	0,0%
карго	07	0,1%	0,7%
имоти пожар	08	9,4%	4,0%
имоти останато	09	8,3%	4,1%
АО	10	54,0%	52,5%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	-6,0%	-1,4%
финансиски загуби	16	0,0%	0,0%
туристичка помош	18	18,5%	18,5%

<sup>[1]</sup> Годишните коефициенти на штети на 31.12.2022 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.



*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

#### 40. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

По 31 декември 2022 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

#### 41. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Странски валута на 31 декември 2022 и 2021 година, се следните:

	<u>31 декември</u> <u>2022</u>	<u>31 декември</u> <u>2021</u>
ЕУР	61.4932	61.6270
ЦХФ	62.4487	59.4683
УСД	57.6535	54.3736

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се изработени од програмерската куќа УЛТРА. Покрај овие два система за продажба на задолжителното осигурување се користи системот на Националното Биро за Осигурување (НБО) од каде автоматски се превземаат и обработуваат податоците во интерните системи.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцелариите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците.

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни потреби и институции.

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат:

1. Во хардверскиот дел :
  - Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.
  - Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки односно апликација за лог менаџмент на системите во двете локации.
2. Во софтверскиот дел :
  - Изработка и воведување на главната апликација за работа (core business – desktop application) - ОСИС нов модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.
  - Изработка и воведување во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но и сервиси за електронско плаќање преку платежни карти или мобилна телефонија.
  - Изработка и воведување на ЦРМ апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и управува работата со клиенти во повеќе нивоа.
  - Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри внатрешната комуникацијата и синхронизација во сите нивоа.
  - Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, нарачуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.
  - Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани за услугите на Уника но и за други помошни услуги .
  - Изработка на апликација за он лине продажба на Авто одговорност

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на сервески сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето,

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на реизбор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена од кои еден од нив е независен со 4 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своете работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Г-дин Дејан Георгијев именуван со одлука на Но 2020-0202-14 од 23.04.2020 година, но функцијата ја презема од 01.05.2020 година.



## Двостепен систем на управување





(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### Членови на УО УНИКА:

1. Претседател на УО: Дритон Азизи
2. Член: Борче Богески од Скопје
3. Член: Емил Кратовалиев од Скопје

#### Членови на НО на УНИКА

1. Претседател: Авни Понари од Тирана Албанија
2. Член: Алма Тотокоци од Тирана
3. Член /независен член: Арбен Чаволи, од Тирана Албанија
4. Член: Гералд Мулер од Баден, Австрија

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2019 година се одржани следниве седници:

- Управниот одбор на Друштвото одржал 33 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на Друштвото.
- Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 11 седници
- 2 седници на Собранието на Друштвото

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Северна Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2022 година
1	Дритон Азизи	2.885.609 МКД
2	Борче Богески	2.392.699 МКД
3	Емил Кратовалиев	1.796.383 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

- Приходи по основ на дополнителни примања и надоместоци на трошоци на кој не се платени придонеси од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за год.одмор 2022 година
1	Дритон Азизи	14.444 МКД
2	Борче Богески	14.444 МКД
3	Емил Кратовалиев	14.444 МКД

Регресот за годишен одмор на членовите на Управниот Одбор на УНИКА АД Скопје е исплатен од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Рб.	Членови на Управен Одбор	Дополнителни примања - бруто износ
1	Дритон Азизи	17.138 МКД
2	Борче Богески	53.836 МКД
3	Емил Кратовалиев	43.642 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА АД Скопје немаат примања по основ на пашал или други основи од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

#### Овластен Ревизор

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 28.09.2022 година, донесе одлука бр.2022-0201-8 од 28.09.2022 година, со која го именуваше Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.14-2-1075 од 05.10.2022 за добивање на согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука бр.14-2-1075 од 21.10.2022 година каде дава согласност ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за 2022 година.

Контакт:

Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје,

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Бул. 8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 2 кат 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 6333370

ЕДБ: МК4030008022586

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ПРОДАЖНА МРЕЖА

Кон структура на дирекцијата се приклучени и деловните единици во следниве градови:

ред.бр.	Град	Улица
1	Струга	Марк Ангелосова бр.6
2	Тетово	Илинденска бр.51/08-49
3	Дебар	Вељко Влаховиќ бб
4	Гостивар	Димитар Влахов бб
5	Струмица	Младинска 45
6	Битола	Столарска бб
7	Кавадарци	ул. М.Тито бр.11
8	Штип	Тошо Арсов бр.32
9	Охрид	Туристичка 60 локал 3
10	Скопје	Џон Кенеди бр.25/6/002
11	Скопје	Васил Ѓоргов 21
12	Тетово	29 Ноември бр.68
13	Тетово	Љ.Б.Пиш бб
14	Кичево	К.Ј.Питу бб
15	Струмица	Ленинова 3
16	Битола	Новачки Пат бб Битола
17	Велес	Никола Оровчанов бр.1
18	Велес	АСНОМ бр15
19	Кочани	Тодосија Паунов бр.1
20	Свети Николе	ул.Пл.Илинден бр.2
21	Ресен	Ленинова бр.33
22	Крива Паланка	Маршал Тито влез 001
23	Скопје	бул.ВМРО 3
24	Делчево	бул.Македонија бр.2/4
25	Виница	КЕЈ 30 Август 87
26	Куманово	Трг Нова Југославија 1/01
27	Битола	Васко Каранѓелески ББ
28	Охрид	Јане Сандански бр.52
29	Скопје	Антон Попов бр.27
30	Гевгелија	Маршал Тито бр.2/1
31	Куманово	11 Октомври бр.1/2-30
32	Прилеп	К.Ј.Питу 37 бр.1-46
33	Кочани	29 ноември бр.1 влез 2
34	Скопје	ул.Никола Русински 3Б бр.1/1-6
35	Скопје	А.Авдовиќ бр.1
36	Гевгелија	ул.Борис Кидрич бр.17
37	Скопје	Јане Сандански бр.12
38	Неготино	Јане Сандански 23




*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

39	Радовиш	22 ри Октомври
40	Гостивар	Тоде Богдановски бр.1/1
41	Куманово	ул.Македонска ударна бригада бр.2
42	Скопје	Лондонска-ТЦ Тафталиџе
43	Скопје	ул.Хо Ши Мин
44	Скопје	У л. БЕЛАС ИЦА Бр.2/киоск-Б1.К.02 С КОПЈЕ ( Ист Гејт Мол )
45	Куманово	Ѓорче Петров бр.45-2

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



## Деловни единици Експозитури и продажни места



### Организациска поставеност на продажната мрежа

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје работите од своја надлежност во однос на формите на организирана продажна мрежа истото го обавува преку

- референти во осигурување,
- лиценцирани застапници во осигурување,
- осигурителни брокерски друштва и
- друштва за застапување во осигурување.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

#### • РЕФЕРЕНТИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Основна цел на Друштвото е организирање на продажна мрежа во која ќе се рефлексира еден од основите постулати на Друштвото

- правилна и навремена информација до потрошувачот,
- пристапност на продуктите,
- акцептирано однесување и
- услужливост.

#### • ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 од Законот за супервизија на осигурување, Друштвото склучува договори со физички лица-лиценцирани застапници во осигурување со сите права и должности согласно деловните политики на друштвото и законските права и обврски.

Политиката на друштвото се заснова на потребата за севкупна застапеност на продуктите на УНИКА АД Скопје преку мрежна застапеност на територијата на цела Р. Македонија.

Застапничката мрежа овозможува поголема пристапност до клиентите - потенцијални потрошувачи и сегашни корисници .

Постојаната едукација, одржувањето на работни средби, обуки, тестирања, се дел од колективната свест за унапредување и развој на друштвото.

#### • ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 –а од Законот за супервизија на осигурување , Друштвото склучува договори со Друштва за застапување во осигурување кои согласно законот се организирани како акционерски друштва со утврден капитал права и обврски. Согласно законските одредби друштвата за застапување во осигурување склучуваат договор со лиценцирано друштво за осигурување и истото врши работи во осигурувањ исклучиво со тоа друштво за осигурување.

Ваквата законска поставеност овозможува дополнителна стабилност и сигурност на пазарот од аспект на задоволни потрошувачи како и воспоставување на деловни релации кои се базираат на стабилност сигурност и доверба.

Друштвата за застапување во осигурување дејствуваат преку сопствената застапничка мрежа која пак дополнително ја зајакнува продажната структура на пазарот.

Ваквата поставеност не си конкурира меѓусебно туку напротив овозможува една конзистентост и соработка а се со една цел задоволни клиенти.

#### • ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА

Согласно член 145 од Законот за супервизија на осигурување Друштвото склучува договор со осигурително брокерски друштва.

Начинот на регулирање на меѓусебните односи е согласно условите утврдени во договорот за соработка како и во рамки на законските права и обврски.

Корелацијата на овој деловен однос е во поглед на заштита на правата и интересите на осигурениците како од аспект на осигурителните продукти така и во однос на оштетните побарувања.

Законот јасно и прецизно ги објаснува правата и обврските на осигурителен брокер и осигурителен брокерско друштво

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2022**

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје на 31 Декември 2022 година брои 131 вработени лица од кои преовладуваат оние со ВСС и ССС.

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106		прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно			
0	6	100	0	25	0	131	131	89	17

**Кадровска политика-администрација**

Структурата на друштвото се потпира врз основа на позитивното досегашно стекнато искуство и врз човечките ресурси со кои Друштвото располага. Друштвото е организирано во повеќе сектори во кои се вработени лица кои поседуваат потребно искуство и стручност неопходна за исполнување на секојдневните обврски кои произлегуваат од предметот на работење.

Друштвото обезбедува константна едукација на вработените во сите сегменти на работењето при тоа користејќи ја можноста за размена на искуства со колегите од осигурителните друштва членки на УНИКА Групаацијата.

Соработката во УНИКА Групаацијата е на солидно ниво особено соработката на ниво на Сигал Уника Груп каде комуникацијата е поинтензивна.

Развој на кадровска политика и задоволни вработени се основната цел на УНИКА АД Скопје.

**Заштита на потрошувачи**

Во насока на подобрување на услугите и остварување на потребите на потрошувачите (осигурениците и корисниците на осигурување) УНИКА АД Скопје организира начин и постапка за заштита на правата на потрошувачите согласно Законот за супервизија на осигурувањето како и останатите закони поврзани со оваа материја.

**Комисијата за постапување по преставки** активно работи во насока на разгледување и утврдување на правата на потрошувачите. Внатрешниот ревизор е активно вклучен во постапката за унапредување на условите и превземање на соодветни мерки околу заштита на правата на потрошувачите.

Во тековната 2022 година разгледани беа 702 претставки (286 позитивно решени и 416 негативно решени).

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

Во табелата подолу се презентирани застапниците во осигурување на УНИКА АД Скопје заклучно со 31.12.2022:

Рб	Застапник во осигурување	Број на решение за издавање Службен	Е-маил адреса	Листина за застапник во телеф. број	Класа на осигурување	РБС на застапување во осигурување	Датум на престанок на вршење работи во осигурување
1	КЕМА Д СА ДИКИ	070 321 530	qemal_prof@hotmail.com	09-2273/2 од 20.05.2011 - престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 07-3-58 од 25.01.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
2	ДРАГА МУРАТИ	075 265 400	dragamurati@yahoo.com	09-3821/2 од 09.11.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
3	АГРОН ТАИРИ	070 877 488	agron.tairi@gmail.com	09-1175/2 од 28.05.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0651	
4	ФАТОН ИДРИЗИ	070 397 899	faton.idrizi@centrum.com.mk	09-4166/2 од 15.12.2011 - престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-109 од 05.02.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0633	
5	ВИГАН БЕЦЕТИ	071 332 600	viganbesteti@hotmail.com	09-3958/2 од 29.11.2011 - престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1167/2 од 28.05.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
6	ВИСАР ВИЛА ЛИ	078 243 453	vis.bilali@hotmail.com	УП 07-3-170 од 21.03.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	неактивен	26.08.2020
7	ШАИП ХАВЗИ	/	/	09-1189/2 од 28.05.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	27.07.2012
8	ЈОРДАН РИСТОВСКИ	070 241 396	/	09-1038/2 од 25.06.2010	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	17.05.2011
9	БУЈАР МЕМЕТИ	/	/	УП 07-3-716 од 07.04.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	31.12.2014
10	АВНИ РЕЦЕПИ	078 302 588	avnirecepi@unika.mk	УП 19-3-65 од 17.03.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1392	
11	РЕМЗИЛА ИЗАИРИ ЈОНУЗИ	02 3288 800	info@unika.mk	УП 19-3-899 од 15.11.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1612	
12	АГОН БАФТИШАРИ	02 3288 800	info@unika.mk	УП 19-3-1128 од 19.12.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1852	
13	СУМЕЈА ЈАКУПИ	02 3288 800	info@unika.mk	13-3-1055	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18		

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14	НИКОЛИНА РА ЛЕВСКИ АНГЕЛОВСКА	078 363 966	nikolina_ange@yahoo.com	09-13071 од 05.01.2012 - престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-23 од 22.01.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0587	
15	ДУШКО КОСТОВСКИ	075 375 043	lednule@gmail.com	09-11771 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0597	
16	ЈОВАН КИТАНОВСКИ	075 207 889	jovan.tedi@yahoo.com	09-12371 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0584	
17	СТЕВЧЕ СЕКУЛОВСКИ	075 605 966	sekulovskis@yahoo.com	УП 07-3-846 од 16.06.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0852	
18	ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА	075 416 653	elizabethatodrovaska@unika.mk	УП 07-3-1043 од 09.09.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-31 од 27.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0096	
19	А ЛЕКСАНДРА ЛОЗАНОВСКА	075 458 787	aleksandra.lozanovska@gmail.com	УП 19-3-92 од 04.04.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	неактивен	05.02.2019
20	БИЛИАНА ЈАНКУЛОВСКА	075 877 597	bijanjanankulovska@unika.mk	УП 07-3-715 од 22.04.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-31 од 27.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,13,18	30-0604	03.06.2021
21	А ЛЕКСАНДРА МИЦЕВА	024288 820	info@unika.mk	УП -19-3-486 од 10.04.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1671	
22	АЛЕКСАНДАР ЦВЕТАНОВСКИ	078 459 731	aleksandar_c84@yahoo.com	09-10671 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
23	СЕАД ЛИЧИНА	071 447 103	sejo.licina@hotmail.com	09-2775/2 од 22.07.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	24.12.2018
24	БОРЈАН ГЕОРГИЕВСКИ	075 250 550	bojangeorgievski@unika.mk	09-23566/2 од 31.05.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
25	ЗВОНКО ДИМОВСКИ	070 570 690	zvonko_D09@yahoo.com	09-1801/2 од 05.05.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
26	А ДНАН ЕМРОВСКИ	071 635 048	adnan@gmail.com	09-10571 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27	А. ЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЈЕВСКА	070 514 911	sandra.g@home.mk	09-107/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
28	ГАНДИМЕТЕ АБДИ	071 343 631	ganimetebdi@hotmail.com	09-115/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
29	А. ДИНАН ЈАШАР	070 327 694	suc_babo@hotmail.com	09-104/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0591	
30	ФИЛИП ТОМОВСКИ	072 212 989	londonm1996@hotmail.com	09-138/1 од 05.01.2012 пресметано да важи со допување на Решение бр. од 13.03.2016 година	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	17.03.2016
31	ВЛАДИМИР КАИМОВСКИ	076 499 987	vkaimovski@yahoo.com	УП 073-3-317 од 03.06.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0599	
32	ЗЛАТАН КОЧОВСКИ	070 774 472	zlatanand1@gmail.com	09-120/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
33	ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ	071 599 149	L.Zlatko@hotmail.com	09-121/1 од 05.01.2012 пресметано да важи со дополнително на Решение бр. 09-149/12 од 26.07.2012 година	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0592	
34	ЈОВАН СИМОНОВСКИ	075 284 565	jovan.simonovski@gmail.com	09-124/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
35	БИДЕ АМБАРИ	072 623 178	bideambari@gmail.com	09-110/1 од 05.01.2012 пресметано да важи со дополнително на Решение бр. 1779/1 од 01.10.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0581	
36	БОЈАН ОГЪЕНОВСКИ	075 333 222	boleog@gmail.com	09-113/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0608	
37	ЕЛЕНА ПОПОСКА	070 901 207	elena_eko@hotmail.com	09-119/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	21.05.2015
38	БЈЛЕРТОН ЦЕЛЈИЌИ	071 444 777	blerton_87@hotmail.com	09-744/2 од 16.03.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
39	ЛИЦИЈА ДЕНКОВСКА	02 3288 800	info@unika.mk	09-510/2 од 10.02.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	05.04.2012
40	АРБЕН ШАБАНИ	078 333 215	info@unika.mk	09-109/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	25.09.2012
41	РЕДЕП ШАБАНИ	02 3288 800	info@unika.mk	09-131/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	09.10.2012
42	АМЗА АДЕМИ	070 464 882	info@unika.mk	09-1977/2 од 05.05.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	09.10.2012
43	АРБЕН НУХИЛИ	078 278 069	arben_10@hotmail.com	УП 073-3-931 од 21.11.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0748	



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

44	ХРИСТИНА АПОСТОЈОСКА	078 861 939	hrisapost@yahoo.com	УП 07-3-1111 од 31.12.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	13.09.2017
45	АБДУЛА БАРАМИ	02 3288 800	kenanbajrami@hotmail.com	УП 07-3-12 од 13.01.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0771	
46	ИВАН ПЕТРОВ	070 225 605	ivan.petrov07@yahoo.com	УП 07-3-271 од 21.02.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0814	
47	ДАМЈАН ПАВЛОВСКИ	071 686 289	damijan_pavlovski@hotmail.com	УП-07-3-10 од 13.01.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0772	
48	А ЛЕКСАНДАР ПЕТРУШЕВСКИ	078 454 046	aspetrusovski2210@gmail.com	УП 07-3-1490 од 15.12.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	неактивен	26.08.2020
49	КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	075 304 441	tina.prenkova@gmail.com	УП 19-3-73 од 09.03.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1099	
50	НА ДА КОСТОВСКА	070 390 498	nadakostovska@yahoo.com	УП 07-3-1435 од 29.10.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1028	
51	ДАНИЕЛА ЧИЧЕВСКА	075 462 466	danielachichevska@uniga.mk	УП 19-3-32 од 17.02.2016	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1257	
52	ВАСКО КОКА ЛАНОВ	070 694 070	vk_kume@hotmail.com	УП 19-3-19 од 16.02.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-0818	
53	ЉУБИША СТОШИК	070 221 141	info@uniga.mk	УП 19-3-280 од 26.10.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1473	
54	МАТИН БОШКОСКИ	02 3288 800	boskoski@blaw.com.mk	УП 19-3-299 од 07.12.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-0334	
55	АНТонио НИКОЛОВСКИ	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 19-3-426 од 08.06.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1498	
56	ДЕСТИНА НИКЧЕВСКА	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 19-3-903 од 14.12.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1622	
57	САЊА ЈОВЕСКА	078 459 982	Sanja_joveska@outlook.com	УП 19-3-397 од 22.03.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1677	
58	ДАРКО БОЖИНОСКИ	070 207 217	darkokirby@yahoo.com	УП 19-3-485 од 10.04.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1688	
59	ТАНКИЦА ЈАНКОВСКА	02 3288 800	info@uniga.mk	19-3-425 од 08.06.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1497	
60	СИЛВАНА СПАСОВСКА	02 3288 800	/	УП-07-3-993 од 12.12.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	неактивен	26.08.2020
61	НАТАША КИРОВА	075 444 351	nataša.kirova@porscheleasing.com.mk	УП 07-3-432 од 17.03.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	неактивен	26.08.2020

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

62	ИЛИР МЕХМЕТИ	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 19-3-568 од 23.08.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,18	30-1594	
63	МИРОСЛАВ ЗЛАТЕСКИ	076 219 725	miroslavzateski@uniga.mk; zlateski64@gmail.com	УП 19-3-40 од 16.02.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-0817	
64	ВЕЛИКА ЈОВАНОВА	078 839 396	info@uniga.mk	УП 19-3-577 од 23.08.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1589	24.02.2021
65	АНТОНИО ИВАНОВ	070 664 788	antonivanov@uniga.mk	УП 19-3-21 од 16.02.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1120	
66	КЕФОВЕРЕ ПУРЕДИНИ	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 18-3-49 од 28.1.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1881	
67	ЛАВДРИМ ВЕЛИУ	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 18-3-44 од 28.1.2020 престано да важи со донесување на Решение бр. УП 14-3-278 од 9.6.2021	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1882	
68	А. ЛЕЈНА БАРАМИ	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 18-3-48 од 28.1.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1880	
69	КРИСТИАН ВУРМО	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 18-3-70 од 11.02.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1885	
70	ЗЕХРА ЛЕРЗИК	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 14-3-46 од 16.2.2021	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1, 2,13,16,1	/	
71	НИНА ДАМЧЕСКИ	+389 2 3288 800	info@uniga.mk	УП 14-3-360 од 19.04.2022 година	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	/	
72	БЕКИМ ЈУ ТА	+389 2 3288 800	info@uniga.mk	УП 14-3-397 од 14.04.2022 година	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	/	
73	ЛИЛЈАНА ПЧИНСКА	070 205 374	pcinska@gmail.com	09-1142/2 од 29.11.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	26.08.2020
74	МИРУШЕ РЕДЕПИ	072 256 979	mirushe_86@hotmail.com	09-4177/2 од 12.12.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен	22.08.2015
75	АНГЕЛИНА КРА ЈЕВСКА	078 274 448	/	УП 07-3-154 од 15.02.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	неактивен	05.04.2013
76	ГАЗМЕНД САКИПИ	070 506 080	gazmend_sakipi@yahoo.com	УП 19-3-916 од 30.11.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	неактивен	13.10.2020
77	БАРИЕ МИСИНИ	071 273 650	ib_misim@jive.com	УП 19-3-23 од 29.01.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1072	

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

78	А. ЛЕКСАНДАР СТОЛАНОВИЌ	02 3288 800	aleksandar.stojanovic@l.mk	УП 19-3-332 од 19.04.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-0733
79	АНГУН ЧУРИЌ	071 939 893	anun.curchi@gmail.com	УП 19-3-135 од 13.02.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1638
80	БЉЕРИМ АБАЗИ	078 437 955	bleerimabazi@gmail.com	УП 19-3-488 од 10.04.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1670
81	АРСИМ ОСМАНИ	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 18-3-117 од 06.03.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-1670
82	МИРЕТА ФЕТАХИ	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 18-3-931 од 24.12.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,16,18	30-2039
83	МИРА ЉИМ СА ЉИУ	070 215 257	miralimsahu@gmail.com	09-129/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0622
84	АМЕТ ЕМУРУЛИ	071 311 187	amet_e@hotmail.com	09-108/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0595
85	ТОНИ МИЛОШЕСКИ	070 868 686	toni_miloski@yahoo.com	09-137/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0605
86	АГИМ СИНАНИ	070 773 330	agim01@yahoo.com	09-1892/2 од 05.05.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен
87	АРСЛАНИ АТРОН	071 251 464	agron.asllani@hotmail.com	09-103/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен
88	АРБЕН КА ДРИЛА	070 609 805	arben.kadrja@live.com	09-582/4 од 28.05.2012 - престојало да влезе со дозволање на Решение бр. 09-982/4 од 28.05.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0646
89	ЗОРАН ГОРГИЈЕВ	075 481 963	zorangoviev@hotmail.com	09-122/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен
90	МИМА ЦЕКОВА	02 3288 800	/	09-1545/2 од 25.07.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен
91	ПЛЕУРАТ КУРТИШИ	070 224 592	pleurat@quatro.com.mk	09-3327/2 од 16.09.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0624
92	РЕ-ФИК ПАПРАНИКУ	070 863 040	rfk_p@hotmail.com	09-2376/2 од 03.06.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	неактивен
93	МАРИЈА ЗАХАРИЈЕВА	071 324 712	zaharjeva_m@yahoo.com	09-3867/2 од 15.11.2012 - престојало да влезе со дозволање на Решение бр. 09-1345/2 од 06.06.2012 престојало на ден 11.10.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен
94	РОДНЕ ТАШЕВА	070 568 562	rodneponce@yahoo.com	09-1327/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0602
95	РОСКА СТАВРОВА	02 3288 800	/	09-133/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

96	КИРО ЈОВКОВ	071 974 678	kiro.jovkov@gmail.com	УП 19-3-313 од 28.05.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1083	
97	ДУШИЦА КОСТА ДИНОВА	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 19-3-441 од 27.06.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1501	
98	СТЕФАНИЈА ЈОВАНОВА	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 19-3-849 од 25.09.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1605	
99	ГОЦЕ КОНЕСКИ	070 317 359	g.koneski@yahoo.com	09-116/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен	26.08.2020
100	ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА КОСТОСКА	076 462 853	elena.kostoska@yahoo.com	09-118/1 од 05.01.2012 - престапото да важи со донесување на Решение бр. 09-215/2 од 06.12.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0590	
101	СТОЈАН ГАНЧЕВ	075 420 055	ganchev.s@gmail.com	09-3224/2 од 13.09.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен	26.08.2020
102	ВАСО ПЕТРОВ	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 19-3-75 од 29.03.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0626	26.05.2022
103	МИТКО ЃАВАТА ЛИЕВ	078 832 441	mitko1965@yahoo.com	09-3857/2 од 15.11.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0628	
104	НА ДИЦА РИСТОВСКИ	071 370 107	josifova11@hotmail.com	УП 10-3-627 од 29.09.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1195	
105	ТРАЧЕ ЛАЗАРОВ	078 706 695	info@uniga.mk	УП 19-3-97 од 16.03.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-1104	
106	КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ	070 249 472	klime.s@hotmail.com	09-125/1 од 05.01.2012 - престапото да важи со донесување на Решение бр. 09-1479/2 од 18.07.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0586	
107	КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА	078 570 000	k.stojanoska@yahoo.com	09-3422/2 од 26.09.2011 престапото да важи со донесување на Решение бр. 09-138/2 од 20.07.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен	26.08.2020
108	КРСТЕ СТОЈАНОВСКИ	02 3288 800	info@uniga.mk	09-867/2 од 28.05.2010 - престапото на ден 19.05.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен	19.05.2011
109	РУМЕН АТАНАСОВСКИ	075 362 600	info@uniga.mk	УП 07-3-6 од 15.01.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,13,18	неактивен	11.05.2017
110	ЕЛЕНА НИКОЛОВСКА	071 375 678	elena_nikoloska@yahoo.com	УП 19-3-715 од 13.11.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0773	
111	ЕРДИН ДА ЛИП	075 430 017	erdindalip@uniga.mk	09-258/2 од 20.12.2012 - престапото да важи со донесување на Решение бр. 07-3/2 од 24.01.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0405	
112	ИРИНА ШАНОВСКА	02 3288 800	info@uniga.mk	УП 19-3-79 од 25.01.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1365	
113	БОЖАНА ОРДЕВА	070 315 162	info@marintravel.com.mk	09-112/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0607	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

114	ИВАНА КОЦЕВА	077 587 189	kocevaivana@uniqa.co.uk	09-2282/2 од 20.03.2011-преставно да види со документација на Републике бр. 07-3-22 од 22.01.2013 год.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0615	
115	АНКА СТАНИШЕВА	072 227 326	astanisheva@gmail.com	09-2503/2 од 16.06.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен	26.08.2020
116	ЈАСМИНА НИКОЛОВСКА	043 211 806	/	09-4105/2 од 12.12.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен	26.08.2020
117	БОЈАН КОЦЕВ	02 3288 800	info@uniqa.mk	УП 19-3-927 од 27.12.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-1624	
118	ГОРЃЕ КУСИВАНОВ	070 345 738	g.kusivanov@hotmail.com	09-4498/2 од 28.12.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0634	
119	ЉУПЧО РУСЕВ	071 345 122	ljubersev@gmail.com	УП 07-3-1120 од 22.09.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен	26.08.2020
120	СТЕФАНИЈА МАНАСЧЕВСКА	077 836 483	stefanijam30@gmail.com	УП 19-3-634 од 22.10.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0903	
121	ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА	071 307 906	info@uniqa.mk	УП 19-3-635 од 15.10.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-1197	
122	БИЈАНА ПЕТРОВИЌ	076 299 544	b_petrovik@yahoo.com	УП 19-3-48 од 17.03.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0781	
123	БИЛАНА КОЦЕВА	02 3288 800	info@uniqa.mk	УП 19-3-450 од 13.07.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-1505	
124	АНА ОЦАКЛИЕСКА	075 307 040	anaoczaklieska@yahoo.com	09-1369/2 од 13.07.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен	26.08.2020
125	УРИМ ДАНИ	075 487 467	urim_dani@hotmail.com	09-1643/2 од 30.08.2012-преставно да види со документација на Републике бр. 07-3-62 од 30.01.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0698	
126	ТОНИ АШТА ЛКОСКИ	071 740 188	tonistalkoski@gmail.com	УП 07-3-423 од 26.07.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	неактивен	29.06.2016
127	А ЛЬБАН МЕХМЕДИ	078 361 666	albanmehmedi1981@gmail.com	УП 07-3-949 од ден 21.07.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0884	
128	АМДИНА ТАФИЛОСКИ	+389 2 3288 800	info@uniqa.mk	УП 14-3-341 од 13.04.2022 година	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	/	
129	ИВИЦА АНДРЕСКИ	075 876 906	ivica_90@yahoo.com	УП 07-3-978 од ден 12.12.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,18	неактивен	26.08.2020
130	ЛЯРИМ МАКСУДИ	02 3288 800	info@uniqa.mk	УП 19-3-918 од 27.12.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,18	30-1623	
131	ШУКРИ А ЛИУ	02 3288 800	info@uniqa.mk	УП 19-3-930 од 27.12.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,18	30-1625	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

132	ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	078 468 260	vemakarakashovska@hotmail.com	УП 19-3-418 од ден 22.07.2015 прегледано да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-16 од 27.02.2017 год.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18	30-1184	
133	САШКО НИКОЛОВ	+389 2.3288 800	info@uniga.mk	УП 14-3-227 од 30.3.2022 година	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18	/	

Во табелата подолу се презентирани друштвата за застапување во осигурување со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор заклучно со 31.12.2022:

Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Матричен број	Одговорно лице/ лиценциран застапувач и РБС	Број на договори за осигурување заклучно со крајот на работната застапувачка година/услуга	РБС	Среден тарифенски број / Телефон	Електронска адреса	Веб-страница	Датум на престанок со првично работно или застапувачко во осигурување
Друштво за застапување во осигурување <b>ЛАЈОН ИНС А Д</b> Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје	6755054	Игор Георгиевски ЗО-0727	09-3873/4 од 28.12.2011 год	Д3005	02/2454 004 071/441 555	contact@lionins.mk igor.georgievski@lionins.mk	www.lionins.mk	/
Друштво за застапување во осигурување <b>РЕА ИНШУРЕНС</b> АД Скопје ул. Макеу т Сашко бр. 11, Скопје	6813810	Арбен Шабани со ЗО-0580	09-1389/2 од 24.08.2012 год	Д3008	02/2612 647	reainsurancegroup@gmail.com	www.reainsurancegroup.mk	/
Друштво за застапување во осигурување <b>ЛАЈФ ВИЗИОН</b> АД Скопје ул. 50-та Дивизија бр. 36, Скопје	6958990	Дамјан Дамјановски ЗО-0846	07-1-858 од 12.06.2014 год	Д3011	02/3225-500 070/355-131	damjan.damjanovski@lifevision.mk	www.lifevision.mk	06.09.2022 год.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани брокерските друштва со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор за соработка заклучно со 31.12.2022:

Осигурително Брокерско Друштво (назив и седиште)	Матичен број	Одговорно лице/лицениран брокер и РБС	Број на дозвола за вршење Осигурително Брокерска Работи	РБС	Службена телефонски број / Телефакс	Електронска адреса	Веб страна на друштвото	Датум на престанок со вршење осигурително брокерски работи
Осигурително брокерско друштво ЈДБ Брокер А Д Скопје ул. Тралски Штл блок 13, Скопје	6533027	Бранкаша Павлеска со ОБ-0070 и Јулијана Станковска со ОБ-0167	12-27681/2 од 30.09.2009	ОБ09	02/3225 810 02/3173 651	brankicandonevska@yahoo.com	www.jdb.mk	
Осигурително брокерско друштво ИН Брокер А Д Скопје ул. Т Гологанов бр. 58/ ДЦ Унија-кврт 3, Скопје	5847974	Павле Ивановски со ОБ-0011 и Златко Михајловски со ОБ-0006	11-43442/2 од 03.12.2007	ОБ04	02/3215 303	info@inbroker.com.mk	www.inbroker.com.mk	
Осигурително брокерско друштво ВИАСС А Д Скопје ул. Даме Груев бр. 14 ДЦЦ Панола Бјанка л.9, Скопје	5777291	Фарук Абедини со ОБ-0004 и Анаста Менковска со ОБ-0135	12-4573 од 31.03.2008	ОБ03	02/3133 461 02/3229 832	viass@it-home.mk	www.viass.mk	10.09.2016
Осигурително брокерско друштво ЈЕИГРА А Д Скопје ул. Филип Втори Македонски бр. 15/1-11, Скопје	6550606	Владимир Капријановски со ОБ-432 и Марина Тимевска со ОБ-0150	09-184/2 од 28.12.2009	ОБ12	02/3221 325	office.skopje@legra.cc		
Осигурително брокерско друштво КМК Брокер А Д Скопје ул. Народен фронт бр. 19 А, квт 1-локал 44/ТЦ, Беведрл Хилс,	6587495	Атанас Стојковски со ОБ-0324 и Душница Јанева Марковска со ОБ-0127	09-102/2 од 26.02.2010	ОБ13	02/3217 568	info@kimbroker.mk	www.kimbroker.mk	11.03.2019
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување А Д Копени ул. Стево Тодоровски бр. 2/2, 2300 Кочани	6519695	Верница Горѓивеска со ОБ-0061 и Венцо Мирев со ОБ-0051	12-23704/2 од 27.07.2009	ОБ08	03/3270 221	info@naseosiguruvanje.com.mk	www.naseosiguruvanje.com.mk	
Осигурително брокерско друштво ВФП А Д Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје	6008135	Блаже Петрески со ОБ-0026 и Сузана Гунџик со ОБ-0025	11-23324/2 од 19.09.2006	ОБ05	02/3298 356 02/3298 472 /355	wp.skopje@wvp.mk	www.wvp.mk	
Осигурително брокерско друштво Делта Инс Брокер А Д Скопје ул. Максим Горки бр. 16/3 бр. 11/1-4, Скопје	6479952	Јасмина Маширска Сотирова со ОБ-0047	12-5156/4 од 06.04.2009	ОБ10	02/3208-222	jasminans@mail.com	www.deltains.com.mk	



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Оспурително брокерско друштво Еуромак Брокер А Д Скопје бул. Свети Климент Охридски бр. 52, Скопје	5758874	Жарко Јовановски со ОБ-0021 и Драган Лазаревски со ОБ-0002	12-509723-07 од 24.03.2008	ОБ02	02/3232-951 02/3231-252	euroamak.com.mk euroamak@euroamak.com.mk	www.euroamak.com.mk
Оспурително брокерско друштво Мобилити А Д Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје	6366067	Емилија Манџилова со ОБ-0184 и Владо Исидановски со ОБ-0106	12-65687 од 15.04.2008	ОБ06	02/3181 400 факс. 3181 409	contact@mobilitybroker.com.mk	www.mobilitybroker.com.mk
Оспурително брокерско друштво СЕДА Брокер А Д Скопје ул. Франц Прешерн бр. 85-Б, Скопје	6367607	Гоча Марковик со ОБ-0035 и Дарко Атанасовски со ОБ-0035	12-13085/2 од 23.05.2008	ОБ07	02/2601 501	contact@pss.mk	www.se dabroker.com.mk
Оспурително брокерско друштво ЕуроЕкспертс А Д Скопје бул. Коле Рашин бр. 38/3-13, Скопје	5747660	Гоце Атанасов со ОБ-0003 и Биљана Атанасовска со ОБ-0087	11-47768/2 од 17.12.2007	ОБ01	02/3217 217	contact@euroexperts.com.mk	www.euroexperts.com.mk
Оспурително брокерско друштво Супер Брокер А Д ул. А. Александар Урдаревиќ бб, Чукур-Сандево, Скопје	67449445	Сервет Салиќ со ОБ-0153 и Јулијана Павлова со ОБ-0092	09-31062 од 07.10.2011	ОБ16	075 416 445	servet.sak@hotmail.com	www.sb.mk
Оспурително брокерско друштво АМТ Премиум А Д Скопје ул. Владимир Комаров бр. 31/2-4, Скопје	63448467	А. Александар Меловски со ОБ0171	09-33982 од 07.10.2011	ОБ17	02/3 223 418 моб. 070/342 772 факс. 02/3223-577	angpremium@t-home.mk	www.angpremium.com.mk
Оспурително брокерско друштво Корба Инс А Д Скопје ул. Маришал Тито бр. 33, Скопје	6759866	Даниела Јовановска ОБ-0360 и Гергина Крстова ОБ-0365	09-3357/ од 26.01.2012	ОБ18	078/412 801 078/412 802 022/444 607	contact@korabins.mk, korabins@yahoo.com	www.korabins.com
Оспурително брокерско друштво Церт ус А Д Скопје ул. Васил Гергов бр.21/1, Скопје	6782817	Трајче Митровски со ОБ-0207 и Биљана Петреска со ОБ-0207	09-6567/ од 18.04.2012	ОБ19	023/256 391	certus@certus.mk	www.certus.mk
Оспурително брокерско друштво Полиса Плус А Д Скопје ул. Народен фронт бр. 29/32, Скопје	6704115	Теодора Божиновска со ОБ-0245 и Катарина Бошковиќ со ОБ-0351	09-1712/2 од 07.06.2011	ОБ15	072/224 692;	polisaplus@hotmail.com	www.polisaplus.com.mk
Оспурително брокерско друштво Мера Брокер А Д Кеј 13 Ноември, зграда 3/1, Скопје	6892469	Горан Василевски со ОБ-0303 и А. Александар Велковски со ОБ-0307	УП 07-1-386 од 19.07.2013	ОБ24	02/3116 001	goranvaskievski67@gmail.com	www.megabroker.com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Оспигурително брокерско друштво Нова Оспигурителен Брокер А Д Скопје Ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје.	6805620	Велко Николовски со ОБ-0201 и Деница Мишевска со ОБ-0079	09-10735 од 06.07.2012	0Б20	02/3299 929	nob@nob.com.mk	www.nob.mk	
Оспигурително брокерско друштво Асури Брокер А Д Скопје ул.Елварад Кардџа 26б, Скопје	6848397	Магдалена Гелева со ОБ-0253, Драгица Илиевска со ОБ-0252	УП 07-1-111 од 05.02.2013	0Б22	02/3109 168	asubroker@gmail.com	www.asubroker.mk	
Оспигурително брокерско друштво ЦВО Брокер А Д ул.15ти Корпус бр.292, Охрид	6852262	Пешевска Верница со ОБ-0288 и Максидонка Ангеловска со ОБ-0076	УП 07-1-45 од 21.01.2013	0Б21	046/262 884 046/262 890	mlemiloshi@yahoo.com	www.cvobroker.mk	
Оспигурително брокерско друштво С.Т.М. Брокер ПЛУС А Д Скопје ул. Коле Металец бр.1а/1-3, Скопје	6919456	Маријан Николовски со ОБ-0136 и Стојче Стојанов со ОБ- 0361	УП 07-1-547 од 06.12.2013	0Б25	/	m.nikolovski@hotmail.com	/	04.06.2021
Оспигурително брокерско друштво АМ Брокер А Д Скопје, ул. Гота Максидовска Бригада бр. 2, Скопје	6923054	Елена Тодорова со ОБ-0040 Радица и Крстевска Веселинова со ОБ-0076	УП 07-1-101 од 26.12.2013	0Б26	389 2 315 33 55	zv@automakadonija.com.mk	www.ambroker.mk	
Оспигурително брокерско друштво ВИА БРОКЕР А Д Скопје, ул. 1721 бр. 25, Глушово-Сараф, Скопје	6932541	Ивана Нушиќ со ОБ-0306 АLINE Нушиќ со ОБ-0329	УП 07-1-206 од 31.01.2014	0Б27	/	via.klinarov@gmail.com	www.via.com.mk	
Оспигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА А Д Витола, ул. Михајло Војачиќ бр.6, Витола	6995683	Зоран Брлевски со ОБ-0346 и Ивановска Липјана со ОБ-0210	УП 07-1-1020 од 07.10.2014	0Б28	047/220 120	brglevskibr@ic-home.mk	/	
Оспигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР А Д Скопје, ул. Н.Русински бр. 3А- 1/3, Скопје	7000901	Горјан Трајковски со ОБ-0367 и Робертина Ивановска со ОБ-0364	УП 07-2-1438 од 28.11.2014	0Б30	389 78-222-187	robertinaivanovska@ maktrendbroker.mk	www.maktrendbroker. mk	
Оспигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР А Д Витола, ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, Витола	7000324	Зоран Пејчиновски со ОБ-0350 и Христо Копадевски со ОБ-0349	УП 07-1-1044 од 13.10.2014	0Б29	047/553 390	zoran.pejcinovski@snbroker.mk	www.snbroker.mk	
Оспигурително брокерско друштво Порше Брокер А Д Скопје, ул. Босна и Херцеговина бр.3, Скопје	7074158	Александар Димитријевски со ОБ- 0414 и Симона Иллоска со ОБ- 0413	УП 19-1-436 од 24.09.2015	0Б31	/	info@porshbroker.com.mk	www.porscheleasing. com.mk	
Оспигурително брокерско друштво ЕОС БРОКЕР А Д Скопје ул. Пиро Наков бр. 25, Гази Баба, Скопје	7123590	Васо Чавдаровски со ОБ-316 и Мара Галеvsка со ОБ-0426	УП 19-1-37 од 01.04.2016	0Б33	+389 (0)2 6134 159 160 +389 (0)2 6134 159	radiceska@elektroelimen.com.mk	www.eosbroker.mk	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Оспурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ А Д СКОПЈЕ, ул. Балканска бр.1/1-28, Скопје	7216572	Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановски со ОБ-0477	УП 19-1-136 од 19.06.2017	ОБ36	02 316 6222	office@riziko.mk	www.riziko.mk
Оспурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР А Д Скопје, ул. Франска Рузвелт бр. 35, Скопје	7238541	Горан Дамевски со ОБ-0495 и Иван Стевков	УП 19-1-258 од 10.10.2017	ОБ-0494	02 3099 999	info@onebroker.mk	www.onebroker.mk
Оспурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР А Д Страна, ул. Индустриска бр. 4 – Босна/Пултев Страна	7215266	Бојан Спасовски со ОБ-0327 и Горан Којчевски со ОБ-0481	УП 19-1-117 од 19.6.2017	ОБ35	+389 78 355 356 046 786 991	auronbroker@gmail.com	www.auronbroker.com
Оспурително брокерско друштво ВКОЛИНС А Д Скопје, ул. 8ма Уларна Бригада бр. 3/1/1-5, Скопје	7328257	Лолита Младеноска со ОБ-0537 и Соња Саболк со ОБ-0262	УП 19-1-904 од 27.12.2018	ОБ38	02 3155 955	office@broilins.mk	www.broilins.mk
Оспурително брокерско друштво ШЕТРОД ОИЛ БРОКЕР А Д Скопје, ул. 1 бр. 36, Ново Село, Скопје	7151403	Бојан Змејковски со ОБ-0461 и Јовица Латиновски со ОБ-0358	УП 19-1-640 од 2.9.2016	ОБ34	+389 77 677 776	petroloilbroker@gmail.com	www.petrol-oil.mk
Оспурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР А Д СТРУМИЦА, ул. Јанко Цветинов бр. 43, Струмица	6884210	Александар Иванов со ОБ-0565	УП 19-1-93 од 25.02.2019	ОБ40	389 71 271 190	Ivanov_aleksandar@hotmail.com	www.makoas.mk
Оспурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС А Д Скопје, ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје	7359276	Жарко Настевски со ОБ-0292 и Маја Николовска со ОБ-0505	УП 19-1-536 од 07.06.2019	ОБ41	/	smartmoney.mk@gmail.com	/
Оспурително брокерско друштво ИВИС ОСИГУРУВАЊЕ А Д Струмица, ул. Маршал Тито бр.4-1, Струмица	7379005	Бранислав Најдов	УП 19-1-639 од 27.08.2019 год	ОБ42	+389 75 330 002	ibisins@gmail.com	www.ibisins.mk
Оспурително брокерско друштво ЕНСА БРОКЕР А Д Скопје, ул. 1723, Сарај, Скопје	7381267	Татк Хашт Лета со ОБ-0048 и Кристина Кулумска со ОБ-0393	18-1-50 од 06.02.2020 год	ОБ44	+38902030020	ensa.broker@gmail.com	www.ensabroker.mk
Оспурително брокерско друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ А Д Скопје Бул. Свети Климент Охридски бр.45 мез.10 Скопје	7432976	Диме Саров со ОБ-0393	УП 18-1-465 од 10.06.2020 година	ОБ45	+389 3 111 244	info@vegaosiguruvanje.mk	/

УНИКА АД СКОПЈЕ

Годишен извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2022



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Општинско брокерско друштво А-ТИМ А Д Скопје, бул Кузман Јосифовски бр. 30/3, лок.4, Скопје	6464033	Сузана Грачанин со ОБ-0018	12-2677/7 од 10.03.2009	ОБ11	+389 2 465 170	suzana.gracanin@obdatim.com.mk www.obdatim.com.mk	
Општинско брокерско А ЛФА БРОКЕР А Д Куланово, ул. Доне Божидар бр.2, Куланово	7388306	Маја Ангелска Долевска со ОБ-0071	/	ОБ43	+389 70 370 033	antevskadoddevska@gmail.com, info@alfabroker.mk www.alfabroker.mk	
Општинско брокерско Друштво М Брокер А Д Скопје, ул. Пајак бр. 9/1-1, Скопје	7594232	/	УП1-14-1-52 од 07.04.2022 година	/	+389 (2) 51 15 000	dejan.alchev@mccash.mk https://mccash.mk/ mbroker	
Општинско брокерско друштво БД Брокер А Д Дебар, Ул. Скопска бр.1-2/1	7603053	Благира Колеци	УП 14-1-608 од 30.06.2022	/	+389 78 466 660 +389 78 923 777	bdbroker1@hotmail.com https://www. bdbrokerdebar.com	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани туристичките агенции со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор:

Туристичка агенција (име и седиште)	Општина/Име	Број и Датум на склучување на Договор за продажба на туристички услуги	Класа на организација	Град	Службен телефонски број/факс	Е-пошта	Веб-страница	Видовност
Друштво за транспорт, трговија и услуги Лам Бус Досел Експорт - Импорт - ул.101 бр.100 Чelopeк Тетово	А лана Ламани	1895/13-2 од 01.08.2013	18	Тетово	44330031	limbus-tetov@hotmail.com	http://www.limbus.mk/	неопределено
Друштво за трговија, туризам и услуги Шар Експрес Рамадан Доел Увоз-Извоз -ул.Илцидска бб локал 2, Тетово	Рамадан Идризи	489/12-1 од 01.03.2012	18	Тетово	044/350 380	info@shartexpress.com	https://www.shartexpress.com/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија и превоз на патници А.Лаба Турнефарт Доел Увоз-Извоз -ул. Иво Лола Рибар бр.359 Тетово	Беким А.ли	731/11-1 од 01.04.2011	18	Тетово	044/340 821	albatourist.mk@hotmail.com	www.facebook.com/albatourist.mk/	неопределено
Друштво за организација на туристички патувања и продажба на билетни АОГ енерџи турист - ул.Климент Охридски бр.60 Скопје	Аржан Керим	1006/11-1 од 06.05.2011	18	Скопје	02/3 217 410	info@generaltourist.mk	http://www.generaltourist.com.mk/	неопределено
Туристичка Агенција Војажер Туристак Сервис Доо -Бул.Авнов бр.106-4/б, Скопје	Мимоза Колеска	1044/10-1 од 31.05.2010	18	Скопје	02/3 222 260	voajager@i-home.mk	http://www.voajager.com.mk/za-nas/	неопределено
Друштво за производство трговија, туризам и услуги Гема Доел - ул.Даме Груев бр.39 Охрид	Румен Атанасоски	2374/12-1 од 06.11.2012	18	Охрид	046/266 411	/	http://www.gematravel.com/	неопределено
Компанија Ике Трејд Доо Скопје -Т.А.Мак Свисс -ул.Максим Горки бр.17, Скопје	Елизабета Дукоска	1201/10-1 од 18.06.2010	18	Скопје	071 542 530	"macswiss@macswiss.com.mk"	/	неопределено
Друштво за промет и туризам Еуро-Туриз Травел Доел Експорт- Импорт Тетово	Емин Бислими	01/12-1 од 13.01.2012	18	Тетово	044/336 951	info@etc.mk	http://www.eurotourist.com.mk/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија и услуги Елида Доел Експорт Импорт - ул.Боро Шанин бр.4 Охрид	Елида Витрак	1254/12-1 од 04.06.2012	18	Охрид	046/257 977	"info@eidatours.mk infoeidatours@yahoo.com"	http://eidatours.mk/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Туристичка Агенција ЕМ Травел & ЕР Сервис Охрид, Доо - Бул. Туристичка бр.50 Охрид	Михајло Арсенов	15/11/12-1 од 09.07.2012	18	Охрид	046/254 777	emtravel@home.mk	/	неопределено
Туристичка Агенција Кантес Турс Дооел - ул. Мариан Тито ТЦ Импортејне бр.9, Гостивар	Елмедин Хасани	592/12-1 од 16.03.2012	18	Гостивар	042/215 002	/	/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги - Лале Дооел - с. Пенгали Охрид	Кристијан Балоски	2283/12-1 од 29.10.2012	18	Охрид	076/506 228	info@lateours.com	http://www.lateours.com/	неопределено
Туристичка Агенција Буџорк Компани Експорт Импорт - Бул. Гоце Делчев 66 Гостивар	А. зис Исмаили	610/12-1 од 16.03.2012	18	Гостивар	042/213 055	/	/	неопределено
Туристичка Агенција Авонет Доо - ул. Градски Сид 4/7 Скопје	Бојан Рафајловски	2367/11-1 од 01.12.2011	18	Скопје	02/3 117 544	info@avio.net.mk	http://www.avio.net.mk/page-contact-us/	неопределено
Друштво за трговија, транспорт, туризам, угостителство и услуги ТД Делфина Турс - Скопје	Венера Гневска	323/12-1 од 13.02.2012	18	Скопје	091/425 016	info@delphinatours.com.mk	http://www.delphinatours.com.mk/	неопределено
Друштво за туризам, трговија и услуги Хисар Туризам Дооел - ул. Качанички Пат 66, Виабегово Скопје	Рица Балкан	1820/13-1 од 22.07.2013	18	Скопје	02/2 402 424	/	http://www.hisartravel.com.mk/	неопределено
Друштво за Туризам Либерти Аир Дооел - ул. А лександар Здравковик бр.20 Куманово	Веби Бедлу	1926/13-1 од 06.08.2013	18	Куманово	031/432 634	/	http://www.libertyair.info/	неопределено
Друштво за провоз на патници, трговија и туристички услуги Шарп Травел Дооел Експорт-Импорт - ул. Илинденска бр.47 Тетово	Мемет Скандери	2258/13 од 17.09.2013	18	Тетово	44550350	sharturist_memet@hotmail.com	/	неопределено
Друштво за производство, трговија и провоз на патници и стока Еуро-Спринг Дооел, Тетово	Ајет Селмани	2256/13 од 17.09.2013	18	Тетово	070/224 892	euro-sprint@jivc.com	http://www.euro-sprint.com.mk/	неопределено
Друштво за трговија и услуги Варшар - Турс Миграт Дооел Експорт Импорт - ул. Црвени Димов бр.29 ТЦ Чаирчапка локал 4 Скопје	Миграт Зекрири	1763/13-1 од 01.07.2013	18	Скопје	02/2 611 758	/	/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за производство, трговија и услуги ИГА АДР -Травел Доелс Увоз-Извоз - ул.Витпаарска бр.37 Чаир Скопје	Елвер Асанџи	370/13 од 13.02.2013	18	Скопје	076/426 771	isaair@hotmail.com	/	неопределено
Друштво за туризам, промет и услуги. Шел Ер Конекшн Доо - ул.Витпаарска бр.75 Чаир Скопје	Агнан А леми	203/11-1 од 01.02.2011	18	Скопје	071 992 452	/	/	неопределено
Друштво за авто-трансपोर्ट, трговија и услуги. ПАН-ПРОМЕТ Увоз-Извоз Доелс,Подружница Туристичка Агенција Маргин - ул.Ленинов бр.18 Велес	Божана Орлева	02/11-1 од 03.01.2011	18	Велес	070/265 027	info@martintravel.com.mk	https://martintravel.com.mk/web/	неопределено
Друштво за туризам, трговија и услуги Евро Турист Зибер Доелс - ул.Илинденска бр.64/9 Тетово	Зибер Бислими	1030/13-1 од 09.04.2013	18	Тетово	044/330 155	/	/	неопределено
Друштво за производство, трговија и услуги Либертас Флај Доелс Увоз-Извоз - ул.Витпаарска бр.19 Скопје	Назмие Пасолчи-Бектеши	2200/11-1 од 01.09.2011	18	Скопје	02/3 109 403	libertaskp@hotmail.com	/	неопределено
Друштво за производство, туризам, трговија и услуги Шпар Ренсен Доелс Експорт-Импорт - ул.Маршал Тито бр.146 Тетово	Јучини Јасупи	03/11-1 од 03.01.2011	18	Тетово	044/332 170	/	/	неопределено
Друштво за туризам, трговија и услуги АА Скај Лавн Доелс - Бул. Кочо Ралин бр.14 локал 10 Скопје	Седат Зилькиќ	1011/12-1 од 02.05.2012	18	Скопје	02/3 151 122	sky_line2012@yahoo.com	http://www.skyline.mk/	неопределено
Друштво за туризам, услуги, трговија и превоз Сат-Бус Травел Доелс Увоз-Извоз - ул.Борисе Кидрич 66 Тетово	Дритон Исмаили	2336/13 од 26.09.2013	18	Скопје	070 527 005	info@satbus.mk	http://satbus.mk/	неопределено
Друштво за промет, трговија и услуги Саб Турс Доелс Увоз Извоз - ул.Цецан Димов ТЦ Чаирманка лок.5, Скопје	Бурхан А леџи	1401/18970 од 01.10.2019	18	Скопје	072 232 335	/	/	01.10.2021
Друштво за транспорт, трговија и услуги Ило -Турс Доелс Експорт- Импорт-ул.174 бр.18 с.Мала Реџица-Тетово	Несим Исмаилиќ	1401-1088 од 11.03.2014	18	Скопје	044 337 201	NFO@IDOTOURS.COM.MK	http://idotours.com.mk/	неопределено
Друштво за услуги, трговија, левонски активности и образование ЈК Травел Доелс Увоз- Извоз.Битопла-ул.Страшо Пинџур бр.7 Витгола	Горан Јошевски	1401-1208 од 14.03.2014	18	Скопје	047 220 248	jktravelclient@gmail.com	https://jk.com.mk/	неопределено



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Јавно трговско друштво за туризам, трговија и услуги Христо Палазовски и др. Орбита Витола ЛТД -ул. Прилепска бр. 13/A/7 Витола	Миле Пајакоски	1401-1446 од 04.04.2014	18	Скопје	047 228 877	"ta_orbita@t-home.mk info@orbita.mk	www.orbita.mk	неопределено
Друштво за транспорт, трговија и туристички услуги Република Турист ДООел Експорт-Импорт Тетово ул.Илинденска бр.81/A Тетово	Мирсад Рамадани	1401-5532 од 27.10.2014	18	Тетово	070 422 524	/	http://rhindjaturist.com	неопределено
Агенција за туризам и услуги Пеливан Дубин Котевски ДОО Ресен - ул.Ленинова бр.33 Ресен	Дубин Котевски	1401/18859 од 30.09.2019	18	Ресен	070 342 004	pelikan_mak@yahoo.com	/	30.09.2021
Друштво за производство трговија и услуги Арби Ресен ДООел Експорт- Импорт - ул.Ван Вардарска бб Тетово	Свезли Емилија	1401/21372 од 25.11.2016	18	Тетово	044/551 060	/	http://www.arbi-reisen.de/	неопределено
Друштво за транспорт, трговија и туристички услуги Полог Турист - ИИБ ДООел Тетово	Кујтин Шабани	1401/18862 од 30.09.2019	18	Тетово	075 233 425	tetove@pollogturist.ch	www.pollogturist.ch	30.09.2021
Трговско друштво за угодност, туризам, трговија и услуги Вис Пој ДООел Охрид - бул.Македонски Просветители бр. 1 Охрид	Олег Маленко	1401/18855 од 30.09.2019	18	Охрид	070 342 366	info@vispoj.com.mk	http://vispoj.com.mk/mak/	30.09.2021
Друштво за производство, трговија и услуги Маријан Амон ДООел увоз-извоз Прилеп, Туристичка агенција ОРБИТА -ул. А. Александар Македонски бр.125А Прилеп	Сузана Ширкоска	1401/7605 од 17.04.2018	18	Прилеп	076 819 994	doocel_markijan@ yahoo.com	/	27.03.2020
Друштво за туризам и услуги Интер Травел Сервис Охрид ДООел - ул. СВ Климент Охридски бр.37 Охрид	Олгица Мирческа	1401/24179 од 12.12.2018	18	Охрид	046 265 033	intravel@t.mk	/	12.12.2020
Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Конзул Травел ДООел Скопје - ул.Никола Карев бр.20/локал 29 Скопје	Олга Дика	1401/1824 од 25.01.2019	18	Скопје	/	/	/	25.01.2021

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција ДШТУ Т Весна - Турс Доел Скопје - ул.Анри Барбис бр.61-1/2 Скопје	Весна Филипова	1401/1824 од 25.01.2019	18	Скопје	02 253 1076	vesna_routs@yahoo.com	/	25.01.2021
Друштво за трговија, транспорт и услуги Арсини Цемлани Доел увоз-извоз Тетово	Артон Нуредини	1401/2725 од 07.02.2019	18	Тетово	070 625 615	arsim_nuredini@hotmail.com	/	07.02.2021
Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Корали Травел Доел увоз-извоз Неготино - ул.Пекарев бр.2 Неготино	Ангита Ѓорчева	1401/339 од 04.01.2019	18	Неготино	075/440-248	coraltravel@gmail.com	/	04.01.2021
Туристичка Агенција Викторија Турист Цаколи Доел Скопје - ул.Витпазарска бр.89 Скопје Чаир	Нјази Исеви	1401/3123 од 13.02.2019	18	Скопје	070 764 495	victoriaunist@hotmail.com	/	13.02.2021
Друштво за трговија и услуги Стаф 2014 Доо Скопје - ул.Балканска бр.1 Скопје Кисела Вода	Ана Марија А лехова	1401/5209 од 14.02.2019	18	Скопје	071 451 633	info@staff.mk	/	14.02.2021
Друштво за трговија, транспорт и услуги Фламинго Травел Доел експорт-импорт Тетово - ул.19-ти Ноември бр.3 Тетово	Бесвр Нуредини	1401/7657 од 17.04.2019	18	Тетово	/	besarflamingo@gmail.com	/	19.03.2021
Друштво за производство трговија и услуги Арбус Травел Доел Тетово - ул.Иво Лола Рибар бр.345 Тетово	Ружди Јонузи	1401/8745 од 07.05.2019	18	Тетово	/	arbustravel19@gmail.com	/	07.05.2021

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Трговско друштво за трговија и услуги и т.уризам Вас Тур Оператор ДОО - ул. Васил Главинов бр. 14- 2/6 Скопје - Центар	Беркан Ибшиш	1401/19678 од 17.05.2019	18	Скопје	02 614 9955	gabriele@vas.mk	www.vas.mk	неопределено
Друштво за т.уризам ЕТЦ Травел Доел Скопје - ул. Васил Главинов бр. 3 Скопје Центар	Ветон Груби	1401/19869 од 15.10.2019	18	Скопје	070 343 056	vetongrubi@gmail.com	/	неопределено
Друштво за транспорт, производство, промет и услуги Беса Транс ЕТБ Доел експорт - импортер Рашче Скопје - ул. 1 бр. 1 Рашче Сарај	Бесем Халиу	1401/20865 од 28.10.2019	18	Скопје	070 208 340	besa-trans@hotmail.com	/	одземена лиценца за вршење т. уристичка дејност на ден 12.01.2022
Друштво за трговија и услуги Голден Груп Г ТП Доел Струмица - ул. Браќа Младеновиќ бр. 8 Струмица	Елена Павлова	1401/25549 од 25.12.2019	18	Струмица	075 330 787	goldengrupgh@hotmail.com	/	25.12.2021
Друштво за услуги АВИО ТРАВЕЛ ЦЕНТЕР ДОО Скопје, ул. Гуро Гаковик бр. 18-л. 2 Скопје	Блашко Велиновски	1501/20175 од 09.10.2020	18	Скопје	02/6156-100; 02/6156-110	info@atc.com.mk	http://atc.com.mk/	09.10.2022
Туристичка агенција ВЕФОНА ТРАВЕЛ ТП Београд Ракоп Рауфи, ул. Борис Кидрич бр. 13/А, Скопје	Београд Рауфи	1501/25715 од 28.12.2020	18	Тетово	075-486-004	vefontatravel.tp@gmail.com	/	28.06.2021
РЕА ТРАВЕЛ АГЕНЦИЈА ТП ТЕТОВО, ул. Илинденска бр. 53Т, Тетово	Фатлинд Руфати	1501/3932 од 18.02.2021	18	Тетово	/	/	/	10.02.2023

УНИКА АД СКОПЈЕ

Годишен извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2022



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за трговија т уризам и транспорт ЕУРО-ФЕСТ Јамин ДООЕЛ, ул 101 бр 15, Тетово	Енис Чафери	1502/6303 од 24.03.2021	18	Тетово	/	/	24.03.2023
Друштво за транспорт трговија и услуги ЛИМ БУС ДООЕЛ, ул. 101 бр. 100, Чelopeк Брaнcтaнa	Алми Лимани	1203/10782 од 16.05.2022	18	Тетово	/	limbus-tetov@hotmail.com	16.05.2023

УНИКА АД СКОПЈЕ

Годишен извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2022



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани останатите продажни канали со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор:

СУБЈЕКТИ (назив и седиште)	ЕМБ	БРОЈ НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА	Класа на деца/узраст	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (опционално)	Службен телефонски број / Телефакс	Електронска адреса	Веб-страница	Датум на престанок на соработка
ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје, ул. Орле Николов бр. 34, Скопје	5004756	1759/09 од 24.12.2009 (0307-1778/1 од 31.12.2009) кој престапува да важи со склучување на нов Договор бр. 0507/13841 од 25.07.2017 (03-3979/11 од 18.07.2017)	Класа 3, Класа 9	Елена Танаска и Игор Тодослевски	Телефон: +389 (0)2 3167 600; Факс: +389 (0)2 3117 164	obinfo@ob.com.mk	<a href="http://www.obridskabanka.mk/">http://www.obridskabanka.mk/</a>	15.08.2021
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, ул. Мачало бр. 7, Скопје	5774136	1656 од 23.07.2012 (6634-1 од 24.07.2012)	Класа 3, Класа 9	/	Телефон: +389 (0)2 2446 000; Факс: +389 (0)2 3219 901	info@procreditbank.com.mk	<a href="https://www.procreditbank.com.mk/">https://www.procreditbank.com.mk/</a>	
"Силк Роуд Банка АД Скопје (АЛФА БАНКА АД), ул. Даме Груев бр. 1, Скопје "	4633148	778/11 од 09.06.2011 (02-9024 од 07.06.2011)	Класа 3, Класа 9	/	Телефон: +389 (0)2 3251 900 Факс: +389 (0)2 3251 911	contact@silkroadbank.com.mk	<a href="https://silkroadbank.com.mk/">https://silkroadbank.com.mk/</a>	
СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје, ул. 11 Октомври бр.7, Скопје	4065549	237208 од 18.11.2008 ; 246708 од 17.12.2008 (01-3038 од 28.11.2008 ; 01-3235 од 18.12.2008)	Класа 3, Класа 9	/	Телефон: +389 (0)2 3295 295 Факс: +389 (0)2 3114 503	sbank@stb.com.mk	<a href="http://www.stb.com.mk/">http://www.stb.com.mk/</a>	
НБИТ УН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, ул. Кавалачки Паз бр. 56, Скопје	5268907	0307/6910 од 14.01.2015 (03-42/1 од 09.01.2015)	Класа 9	/	Телефон: +389(0)2 5514-777	webinfo@nepun.mk	<a href="https://www.nepun.mk/">https://www.nepun.mk/</a>	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Друштвото за осигурување Уника а.д. Скопје во текот на деловната 2022 година има склучено договори за осигурување во следните класи на осигурување (износите се во илјади денари):

		Број на склучен и договор и	Бруто полисиран а премија	Бруто резерви за преносн и премии	Број на ликвидира -ни штети	Бруто исплатени (ликвидира -ни) штети	Број на резервира -ни штети	Бруто резерви за настанат и пријавен и штети
		100	101	102	200	201	202	203
<b>КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несрекен случај - НЕЗГОДА</b>	<b>01</b>	<b>65.645</b>	<b>47.051</b>	<b>21.254</b>	<b>694</b>	<b>28.211</b>	<b>38</b>	<b>3.224</b>
Осигурување на лица од последици на незгода при и надвор од редовна дејност	0101	302	25.799	9.577	381	25.098	29	2.738
Осигурување на лица од последици на незгода во моторните возила и при извршување на посебна дејност	0102	64.160	15.770	8.241	5	65	1	6
Осигурување на ученици и студенти од последици на незгода и посебни осигурувања на младина од последици на незгода	0103	100	3.236	2.349	299	2.713	8	480
Осигурување на гости, посетители на приредби, излетници и туристи од последици на незгода	0104	7	89	19	0	0	0	0
Осигурување на потрошувачи, претплатници, корисници на останати јавни услуги и сл. од последици на незгода	0105	0	0	0	0	0	0	0
Останати посебни осигурувања од последици на незгода	0106	2	13	4	0	0	0	0
Задолжително осигурување на патници во јавниот сообраќај од последици на незгода	0107	881	1.911	943	2	279	0	0
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода	0108	2	155	81	0	0	0	0
Останати осигурувања од последици на незгода	0199	191	78	40	7	56	0	0
<b>КЛАСА 02 - Здравствено осигурување</b>	<b>02</b>	<b>246</b>	<b>43.939</b>	<b>21.621</b>	<b>1.157</b>	<b>14.878</b>	<b>29</b>	<b>215</b>
Дополнително здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0201	0	0	0	0	0	0	0
Приватно здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0202	0	0	0	0	0	0	0
Останати доброволни здравствени осигурувања	0299	246	43.939	21.621	1.157	14.878	29	215
<b>КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каска)</b>	<b>03</b>	<b>3.296</b>	<b>79.197</b>	<b>39.833</b>	<b>629</b>	<b>51.167</b>	<b>127</b>	<b>9.017</b>
Каска осигурување на моторни возила на сопствен погон	0301	2.623	75.603	37.954	549	48.862	100	8.304
Останати осигурувања на моторни возила	0399	673	3.594	1.879	80	2.305	27	713
<b>КЛАСА 04 - Осигурување на шински возила (каска)</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Каска осигурување на шински возила	0401	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на шински возила	0499	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каска)</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Каска осигурување на воздухоплови	0501	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на воздухоплови	0599	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каска)</b>	<b>06</b>	<b>3</b>	<b>77</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Каска осигурување на пловни објекти	0601	3	77	34	0	0	0	0
Останати осигурувања на пловни објекти	0699	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карго)</b>	<b>07</b>	<b>248</b>	<b>13.045</b>	<b>913</b>	<b>11</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
Осигурување на стока во меѓународен превоз	0701	176	7.807	909	11	92	1	10

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурување на стока во домашен превоз	0702	72	5.238	4	0	0	0	0
Останати осигурувања на стока во превоз	0799	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди</b>	<b>08</b>	<b>4.285</b>	<b>42.810</b>	<b>15.526</b>	<b>18</b>	<b>1.151</b>	<b>14</b>	<b>1.855</b>
Осигурување на имот на физички лица	0801	2.910	7.773	3.806	12	697	3	374
Осигурување на посеви и плодови	080101	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	080102	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080103	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080105)	080104	1.289	3.284	1.597	11	685	3	374
Домаќинско осигурување	080105	1.393	3.077	1.547	1	12	0	0
Останати осигурувања на имот на физички лица	080199	228	1.412	662	0	0	0	0
Осигурување на имот на правни лица	0802	1.375	35.037	11.720	6	454	11	1.481
Осигурување на посеви и плодови	080201	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	080202	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080203	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080205 и 080206)	080204	898	14.997	4.284	5	391	8	970
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	080205	11	649	338	0	0	3	511
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	080206	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	080299	466	19.391	7.098	1	63	0	0
<b>КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот</b>	<b>09</b>	<b>2.263</b>	<b>178.460</b>	<b>86.898</b>	<b>239</b>	<b>12.518</b>	<b>82</b>	<b>33.351</b>
Осигурување на имот на физички лица	0901	1.466	2.590	1.274	53	1.206	9	113
Осигурување на посеви и плодови	090101	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	090102	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090103	2	4	2	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090105)	090104	0	0	0	0	0	0	0
Домаќинско осигурување	090105	1.432	2.491	1.224	52	1.197	9	113
Останати осигурувања на имот на физички лица	090199	32	95	48	1	9	0	0
Осигурување на имот на правни лица	0902	797	175.870	85.624	186	11.312	73	33.238
Осигурување на посеви и плодови	090201	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	090202	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090203	47	60.454	54.359	0	0	1	180
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090205 и 090206)	090204	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	090205	29	24.933	7.226	0	0	0	0
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	090206	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	090299	721	90.483	24.039	186	11.312	72	33.058
<b>КЛАСА 08+09 - Осигурување на имот</b>	<b>89</b>	<b>5.139</b>	<b>221.270</b>	<b>102.424</b>	<b>257</b>	<b>13.669</b>	<b>96</b>	<b>35.206</b>
Осигурување на имот на физички лица	8901	2.986	10.363	5.080	65	1.903	12	487
Осигурување на посеви и плодови	890101	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	890102	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890103	2	4	2	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890105)	890104	1.289	3.284	1.597	11	685	3	374
Домаќинско осигурување	890105	1.435	5.568	2.771	53	1.209	9	113
Останати осигурувања на имот на физички лица	890199	260	1.507	710	1	9	0	0
Осигурување на имот на правни лица	8902	2.153	210.907	97.344	192	11.766	84	34.719



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурување на посеви и плодови	890201	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	890202	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890203	47	60.454	54.359	0	0	1	180
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890205 и 890206)	890204	898	14.997	4.284	5	391	8	970
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	890205	30	25.582	7.564	0	0	3	511
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	890206	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	890299	1.178	109.874	31.137	187	11.375	72	33.058
<b>КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила</b>	<b>10</b>	<b>121.971</b>	<b>681.068</b>	<b>342.360</b>	<b>4.140</b>	<b>296.389</b>	<b>828</b>	<b>109.880</b>
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица (ЗАО)	1001	88.509	518.762	271.867	4.020	265.141	726	90.652
Патнички автомобили	100101	72.477	407.019	214.727	3.425	231.691	562	68.960
Товарни возила	100102	8.101	88.799	45.960	444	25.862	99	15.818
Автобуси	100103	585	13.143	6.714	90	5.085	51	4.194
Влечни возила	100104	458	345	194	6	208	0	0
Специјални возила	100105	57	159	82	7	424	0	0
Моторцикли и скутери	100106	4.969	7.855	3.400	30	831	13	1.660
Приклучни возила	100107	1.587	504	251	2	20	0	0
Работни моторни возила	100108	275	938	539	16	1.020	1	20
Возила за време на пробни возења и престој во складшпта	100109	0	0	0	0	0	0	0
Возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс)	100110	0	0	0	0	0	0	0
Моторни возила со пробни таблци	100111	0	0	0	0	0	0	0
Возила за време на поправка во автомеханичарски и авторемонтни работилници и во работилници за перење и подмакување	100112	0	0	0	0	0	0	0
Возила со посебни регистарски ознаки кои се во промет на територија на РМ	100113	0	0	0	0	0	0	0
Зелен картон (ЗК)	1002	32.538	152.708	67.585	117	29.531	97	18.740
Патнички автомобили	100201	29.993	128.119	0	50	8.481	41	8.147
Товарни возила	100202	1.044	16.939	56.118	56	19.269	52	10.040
Автобуси	100203	110	1.861	7.896	9	1.626	1	123
Влечни возила	100204	5	22	892	0	0	0	0
Специјални возила	100205	10	55	22	0	0	1	60
Моторцикли и скутери	100206	400	692	283	0	0	0	0
Приклучни возила	100207	975	5.014	2.371	2	155	2	370
Работни моторни возила	100208	1	6	3	0	0	0	0
Гранично осигурување (ГР)	1003	694	3.304	416	0	0	1	100
Патнички автомобили	100301	694	3.304	416	0	0	1	100
Товарни возила	100302	0	0	0	0	0	0	0
Автобуси	100303	0	0	0	0	0	0	0
Влечни возила	100304	0	0	0	0	0	0	0
Специјални возила	100305	0	0	0	0	0	0	0
Моторцикли и скутери	100306	0	0	0	0	0	0	0
Приклучни возила	100307	0	0	0	0	0	0	0
Работни моторни возила	100308	0	0	0	0	0	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Доброволно осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица	1004	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз во патен сообраќај	1005	230	6.294	2.492	3	1.717	4	388
Останати осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила	1099	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на воздухоплови од одговорност за штети на трети лица	1101	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на воздухоплови за стока примена за превоз	1102	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања од одговорност од употреба на воздухоплови	1199	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 12 - Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти</b>	<b>12</b>	<b>78</b>	<b>371</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица	1201	78	371	188	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на пловни објекти за стока примена за превоз	1202	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	1299	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност</b>	<b>13</b>	<b>1.883</b>	<b>34.341</b>	<b>13.282</b>	<b>13</b>	<b>2.513</b>	<b>17</b>	<b>9.676</b>
Осигурување од одговорност на изведувачи на градежни и монтажни работи	1301	34	2.732	2.359	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на домаќинства	1302	61	19	5	0	0	0	0
Осигурување од одговорност во филмска индустрија	1303	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност во железничкиот сообраќај	1304	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на произведувачи, продавачи и добавувачи	1305	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања од општа одговорност	1306	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на проектанти	1307	543	29.415	10.355	8	2.495	15	9.425
Осигурување од одговорност на адвокати	1308	44	199	79	0	0	2	251
Осигурување од одговорност на нотари	1309	12	267	74	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на друштва за ревизија	1310	6	137	14	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурувањето	1311	9	341	25	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на стечајни управители	1312	9	136	62	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на шпедитери во домашен превоз	1313	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на шпедитери во меѓународен превоз	1314	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на издавачи на сертификати	1315	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност за извршување на дејноста управување со недвижности	1316	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност за извршување на лекарска, стоматолошка и фармацевтска дејност	1317	47	206	111	0	0	0	0
Осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност	1318	11	188	72	0	0	0	0
Останати осигурувања од професионална одговорност	1388	0	0	0	0	0	0	0
Останато општо осигурување од одговорност	1399	1.107	701	126	5	18	0	0
<b>КЛАСА 14 - Осигурување на кредити</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигурување на кредити и заеми дадени на физички лица	1401	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на кредити и заеми дадени на правни лица	1402	0	0	0	0	0	0	0
Осигурувања на побарувања од работи на финансиски лизинг	1403	0	0	0	0	0	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Останати осигурувања на кредити	1499	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	1501	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на гаранции	1599	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>7.596</b>	<b>2.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигурување на загубен приход поради ризик од пожар и други опасности	1601	29	7.596	2.925	0	0	0	0
Осигурување на загубен приход поради неспособност за вршење на работна дејност	1602	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на штети поради откуп на фалсификувани странски средства за плаќање	1603	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од откажување на настани и приредби	1604	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на финансиски загуби	1699	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 17 - Осигурување на правна заштита</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигурување на трошоци за правна помош и судски спорови	1701	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на правна заштита	1799	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош</b>	<b>18</b>	<b>32.951</b>	<b>13.777</b>	<b>3.084</b>	<b>122</b>	<b>2.570</b>	<b>8</b>	<b>261</b>
Патничко осигурување	1801	32.951	13.777	3.084	122	2.570	8	261
Патничко осигурување за странци при патување или привремен престој во Р.Македонија	1802	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од откажување на туристички патувања	1803	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на туристичка помош	1899	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВКУПНО</b>	<b>0000</b>	<b>164.795</b>	<b>1.141.732</b>	<b>547.918</b>	<b>7.023</b>	<b>409.489</b>	<b>1.144</b>	<b>167.489</b>

Условите по горенаведените класи на осигурување се објавени на следниот линк на страната на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје:

[http://www.uniqa.mk/home/03\\_Uslugi/02\\_Uslovi/01\\_UsloviNezivot/index.php](http://www.uniqa.mk/home/03_Uslugi/02_Uslovi/01_UsloviNezivot/index.php)

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## Реосигурување

Друштвото е должно во друштво за осигурување регистрирано за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани за активно реосигурување.

Друштвото секоја деловна година донесува Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на реосигурителното покритие, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна процена на ризик.

## Принципи за реосигурување , вклучувајќи и табели за максимално покритие за сите класи на осигурување

### 3.3.1 Управувачки принципи

Управувачки принципи во областа на реосигурување за друштвото ќе бидат:

- контрола на ризикот
- финансиска поддршка
- техничка поддршка

Исто така, во некои аспекти на инвестиционата политика, реосигурување ќе имаат важна улога во планирањето и управувањето на посебни портфолија.

Преку реосигурувањето, истовремено ќе се добие асистенција при оценувањето на ризикот, во подготовка на специфични производи, во администрација на побарувања, маркетинг и сл. Се очекува реосигурувачите да ги поддржат активностите на друштвото преку нудење на краткорочни и на по долг период, обуки на вработените во компанијата.

Со оглед на горенаведените принципи, покритието на друштвото во реосигурување ќе биде изведена во овие правци.

Мерка на почетниот капитал на друштвото од 3.000.000 Евра овозможува друштвото да ја прошири својата активност со задржување на задоволително ниво на ризик, како резултат на тоа и соодветните премии.

Понатамошното зголемување на нивото може да се постигне со пренесување на значителен дел од активностите во реосигурување врз основа на посебни портфолија или доброволни реосигурување за специјални покритија.

Зголемувањето на активностите во наредните години ќе биде проследено со зголемување на волуменот на реосигурување што ќе го купи друштвото.

Сепак, треба да се наведи дека условите на пазарот на реосигурување имале флукуација во последниве години. Овие ќе го услови на некој начин и купувањето на оптимални форми и нивоа, во зависност од понудената цена на капацитетите.

### Видови можни договори

1. Quota Share (сразмерно делење), ја пренесува истата сразмерност на секој ризик во паричникот на реосигурувачот. Сразмерноста на добиените премии од реосигурувачот е еднаква на сразмерноста на штетите кои истиот ќе ги плати. Предноста на овој вид договор е едноставноста на постапките и намалувањето на управните трошоци. Може да се примени на моторните осигурување.
2. Surplus (договор за вишокот), пренесува еден дел од ризикот од полисите со висок ризик на осигурување. Во овој вид на договори реосигурувачот дел се изразува како множество на делот што го задржал што го задржал осигурувачот. Управните

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- трошоци се повисоки, но предност претставува определувањето на границата на задржување, во зависност од природата на ризикот.
3. Excess of Loss (вишок на загуби) го ограничува трошоците на осигурувачот за една или повеќе штети поврзани за една полиса. Договорите од овој вид го заштитуваат осигуреникот од загуби кои преминуваат определен фиксен износ.
  4. Катастрова го ограничува вкупниот износ на трошоците на сите штети кои произлегуваат од само еден настан.

#### Факултативно осигурување

Преку овој вид на реосигурување на реосигурувачот го презема секој ризик на посебен начин. Причини за примена на овој вид на реосигурување се:

- Договорите имаат ограничувања за видот на ризикот кој го покриваат. За сите ризици кои се исклучени од договорот нужно е факултативно реосигурување.
- Покриваат нивоа кои се исклучени од основниот договор за реосигурување
- Ги релативизираат промените во искуствата на штети, ограничувајќи го влијанието на одреден поголем ризик

УНИКА АД Скопје работи со реосигурителната компанија UNIQA RE која поред Standard & Poor има висок рејтинг A.

Висината на вкупниот самопридржај на друштвото се утврдува врз основа на:

- структурата и развиеноста на портфолиото;
- гарантните резерви;
- техничките резерви;
- премиите според видови осигурувања;
- техничкиот резултат на работење според видови осигурувања и
- можностите за пласман на вишоци од ризици на пазарот на реосигурување и соосигурување.

Критериумите кои се клучни за утврдување на долните и горните граници во табелата со износи на самопридржај, односно на капацитетот на сопственото внатрешно срамнување за одделни ризици се:

- начинот на договарање на висината на покритието;
- осигурувањето од опасност;
- најголемата можна обврска по еден штетен случај;
- големината на портфолиото во одделен вид осигурување (број на осигурувања и годишна премија);
- акционерскиот капитал;
- искуствата на матичната куќа од Австрија во работењето со осигурување

Висината на самопридржајот за видови осигурувања со кое UNIQA а.д. Скопје се занимава на крајот од секоја деловна година за наредната деловна година, со своја одлука ја утврдува органот на управување на Друштвото, а врз основа на следењето на ризиците на пазарот на осигурување.

Основи и критериуми за утврдување највисоки можни штети, врз основа на присутните околности од значење за ризикот и нивото на договореното покритие.

При реосигурувањето и при одредување на максимално можни штети во портфолиото Друштво за осигурување ќе води сметка особено за:

1. Висината на осигурителното покритие (сума на осигурување), што претставува горна граница на обврската на осигурувачот и
2. Поединечната проценка на ризикот на обврските што го надминуваат нивото на максимално покритие, водејќи при тоа особено сметка за:
  - Класата на заштитни мерки кај секој посебен комплекс;



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Класата на осетливост;
- Висината на толеранција на реосигурувачите поради погрешна проценка на максималната можна штета (50 или 100%);
- Просторната дисперзираност на објектите (комплексите) и залихите на осигуреникот; и
- Квалитетот на осигурителното покритее, односно дали со договорот за осигурување се обезбедува осигурителна заштита од основни или и од дополнителни ризици.

Табела за максимално покритее

класа	(опис)	Максимален самопридржај	Реосигуран износ	Реосигурителен договор
1	Незгода	150.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss
2	Здравствено	150.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss
3	Осигурување на моторни возила (Каско)	300.000 €	1.000.000 €	excess of loss
4	Одговорност од употреба на шински возила	300.000 €		факултатива
5	Осигурување на воздухоплови (Каско)	300.000 €		факултатива
6	Пловни објекти (Каско)	300.000 €		факултатива
7	Осигурување на стока во превоз (Карго)	300.000 €	5.000.000,00 €	excess of loss
7	Одговорност на превозникот	400.000 €		факултатива
7	Осигурување на пари во превоз	300.000 €	2.500.000,00 €	excess of loss
8	Осигурување на Имот од Пожар	300.000 €	20.000.000,00 €	excess of loss
8	Осигурување на Имот од Пожар	20.000.000 €	80.000.000,00 €	surplus
9	Други осигурувања на Имот	300.000 €	20.000.000,00 €	excess of loss
9	CAT	500.000 €	40.000.000,00 €	excess of loss
9,16	Тероризам и прекин на работа поради тероризам	2%	25.000.000,00 €	Quota share

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10	Одговорност од употреба на автобуси и товарни возила	250.000 €	1.012.500,00 €	excess of loss
10	Одговорност од употреба на останати моторни возила	250.000 €	506.250,00 €	excess of loss
10	Одговорност од употреба на м. Возила кои превезуваат опасни материи	250.000 €	1.518.750,00 €	excess of loss
10	Зелена Карта	250.000 €	нелимитирано	excess of loss
11	Одговорност од употреба ба воздухоплови	500.000 €		факултатива
12	Одговорност од употреба на пловни објекти	500.000 €		факултатива
13	Општа одговорност и одговорност од производи	300.000 €	5.000.000,00 €	excess of loss
13	Одговорност на Директори и Раководители	5%	5.000.000 € годишен агрегатен лимит	Quota share
18	Патничко осигурување	50.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2022

Опис на позиција 1	01.01-31.12.2022		
	Остварено 2022	План 2022	Разлика
<b>А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)</b>	<b>1.038.364.673</b>	<b>896.216.396</b>	<b>15,86%</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>914.987.600</b>	<b>835.739.429</b>	<b>9,48%</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	1.134.937.394	1.013.019.731	12,04%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	6.795.000	0	0,00%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	0	0	0,00%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	16.130.525	16.101.968	0,18%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	130.197.904	145.334.000	-10,41%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	82.587.750	20.481.000	303,24%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	51.158	0	0,00%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	2.120.227	4.636.666	-54,27%
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>26.119.531</b>	<b>18.613.517</b>	<b>40,33%</b>
<b>1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)</b>	<b>6.269.602</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1 Приходи од наемнини	0	0	0,00%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	0	0	0,00%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	6.269.602	0	0,00%
<b>3. Приходи од камати</b>	<b>17.675.327</b>	<b>17.413.047</b>	<b>1,51%</b>
<b>4. Позитивни курсни разлики</b>	<b>1.716.833</b>	<b>888.778</b>	<b>93,17%</b>
<b>5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)</b>	<b>457.769</b>	<b>68.055</b>	<b>572,65%</b>
<b>6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,00%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	0	0,00%
6.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,00%
<b>7. Останати приходи од вложувања</b>	<b>0</b>	<b>243.637</b>	<b>-100,00%</b>
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>17.228.664</b>	<b>28.270.618</b>	<b>-39,06%</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>74.875.981</b>	<b>12.199.822</b>	<b>513,75%</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.152.897</b>	<b>1.393.010</b>	<b>269,91%</b>
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>995.939.941</b>	<b>865.155.944</b>	<b>15,12%</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>442.426.959</b>	<b>372.706.633</b>	<b>18,71%</b>
1. Бруто исплатени штети	409.489.297	385.186.000	6,31%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	7.831.738	8.555.728	-8,46%
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	50.490	3.851.860	-98,69%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	2.933.124	11.555.580	-74,62%
5. Промени во бруто резервите за штети	66.670.313	13.011.000	412,41%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	937.244	126.099	643,26%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	21.980.055	1.401.100	1468,77%
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1 Промени во бруто математичката резерва	0	0	0,00%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	0	0	0,00%
<b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	0	0	0,00%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	0	0	0,00%
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	-126	0	0,00%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,00%
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	0	0	0,00%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,00%
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>20.906.398</b>	<b>9.794.697</b>	<b>113,45%</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	2.695.720	0	0,00%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	18.210.678	9.794.697	85,92%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>455.070.952</b>	<b>417.406.476</b>	<b>9,02%</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>	<b>296.594.185</b>	<b>293.590.039</b>	<b>1,02%</b>
1.1 Провизија	260.455.349	227.328.802	14,57%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	57.809.988	59.024.549	-2,06%
1.3 Останати трошоци за стекнување	11.205.182	10.544.000	6,27%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	-32.876.334	-3.307.312	894,05%
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>158.476.767</b>	<b>123.816.437</b>	<b>27,99%</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	8.017.572	7.840.110	2,26%
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	47.206.630	45.133.430	4,59%
2.2.1 Плати и надоместоци	30.073.117	28.714.925	4,73%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.023.593	2.898.265	4,32%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.232.105	11.725.082	4,32%
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	0	0	0,00%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	1.877.815	1.795.158	4,60%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	2.652.967	1.579.049	68,01%
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	100.599.598	69.263.848	45,24%
2.4.1 Трошоци за услуги	57.796.575	42.436.363	36,20%
2.4.2 Материјални трошоци	14.007.973	10.040.152	39,52%
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	28.795.050	16.787.333	71,53%
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>2.700.592</b>	<b>960.123</b>	<b>181,28%</b>
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0	238.125	-100,00%
2. Трошоци за камати	1.105.408	0	0,00%
3. Негативни курсни разлики	1.595.184	721.998	120,94%
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	0	0	0,00%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	0	0	0,00%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,00%
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	0	0,00%
5.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,00%
6. Останати трошоци од вложувања	0	0	0,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	<b>56.663.570</b>	<b>52.783.393</b>	<b>7,35%</b>
1. Трошоци за превентива	0	0	0,00%
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	56.663.570	52.783.393	7,35%
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>16.410.941</b>	<b>10.446.091</b>	<b>57,10%</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>1.760.655</b>	<b>1.058.531</b>	<b>66,33%</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>	<b>42.424.732</b>	<b>31.060.452</b>	<b>36,59%</b>
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>7.401.204</b>	<b>6.106.045</b>	<b>21,21%</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>	<b>35.023.528</b>	<b>24.954.407</b>	<b>40,35%</b>
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## Премија

Бруто полисираната премија во 2022 година е 12.7% над планираното ниво пред се поради зголемувањето на премијата за Објекти во градба за 422%, Финансиски загуби 21.08%, АО 6.57%, Зелен картон за 20.24%, ПЗО за 38.10%, Приватно здравствено за 132.23%, Карго за 45.62% и ЦМР осигурување за 17.88% во споредба со бруто полисираната премија во 2021 година. Премијата за Објекти во градба е значително зголема поради неколку големи полиси издадени во 4 квартал 2022 година. Намалувања на премијата е забележано кај личните незгоди од 12.61% (поради префрлања на дел од ризикот во компаниите за живот) и кај Каско од 3.55% поради промените во цената на продуктот (со цел да се подобри профитабилноста на истиот).

Растот на БПП во УНИКА АД Скопје заклучно со 4К2022 во однос на 4К2021 е 11,56%. Пазарот за осигурување во Република Северна Македонија за 2022 година оствари раст од 13.68% (9.15% неживотно осигурување и 40.65% животно осигурување).

Брокерите, како еден од продажните канали на Друштвото, во 2022 година оствариле пораст од 8.9% во споредба со истиот период минатата година. Најголемиот раст кај овој продажен канал е забележан во класата 10 од 15.4%, класите 07, 16 и 18 од 35% и Приватно здравствено осигурување од 151.6%.

Ексклузивната мрежа остана доминантен продажен канал за задолжителни осигурувања со учество во вкупното портфолио од задолжителни осигурувања на УНИКА АД Скопје од 58.8%. Најголемиот дел од продажбата на ексклузивната мрежа преставуваат задолжителните производи (Автоодговорност, Зелен Картон и Гранично Осигурување) кои учествуваат со 66% (2021: 70%) од бруто полисираната премија на ексклузивната мрежа. Развојот на сопствената мрежа останува еден од главните приоритети на Друштвото и во наредните периоди.

БПП во делот кој се однесува на Каско се намали за 3.55%. Намалувањето на БПП кај Каско е забележан кај брокерите за 23%, каде растот достигнува ниво од 28.7% додека пак ексклузивната мрежа продуцира премија повисока за 10% во однос на 2021 година. Ексклузивната мрежа остана доминантен продажен канал и во оваа класа на осигурување со учество од 67% во вкупното портфолио на Каско премијата.

Зголемувањето на премијата кај имотните осигурувања се должи пред на премијата за објектите во градба кои беа издадени во текот на 2022 година.

Здравственото осигурување во 2022, во споредба со 2021 година, порасна за 132.23% најмногу поради квалитетот на производот кој се нуди на пазарот и обуката на мрежата за продажба на истиот во претходните години.

## Реосигурување

Премијата за реосигурување е намалена во однос на планираното ниво за 10.41% пред се поради помалиот процент од планираниот за реосигурување на објектите во градба.

## Преносна премија

Зголемувањето на бруто преносната премија се должи пред се на надминување на планот за продажба за 2022 година, пред се во делот на задолжителни осигурувања (АО 6.57%, Зелен картон за 20.24%), Приватно здравствено осигурување за 132.23%, Карго 45.62% и имотни осигурувања (Објекти во градба 422%)

## Приходи од инвестиции

Приходите од инвестициите се над планираното ниво за 40% пред се поради приходите остварени од продажба на станови кои не се користат за вршење на основната дејност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)


## Штети

Трошоците за штети се зголемени за 18.71% во однос на планот за 2022 година пред се поради зголемувањето во износот на платени штети за 24.3 милион денари или 6.31% и зголемувањето на резервите за штети за износ од 53.7 милиони денари (412.41%).

Зголемување на платените штети во однос на 2021 година е забележано кај: Автоодговорност 7.9%, Приватно здравствено осигурување 91.48%, Имот 103.14% и ПЗО 47.15%. Намалување на платените штети е утврдено кај Каско 11.65%, Зелен Картон 5.52% и Незгода 34.29%.

Забрзаното решавање на штетите во Друштвото резултираше со намалување на број на штети во резерва што е евидентно од табелата подолу (извор:Национално Биро за осигурување).

### Број на резервирани штети ( Q4 22/21 )



Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје има намалување во бројот на резервирани штети за 13.33% во споредба со 4К2021 година. Намалувањето на резервирани штети се должи пред се на зголемување на бројот на платени штети во однос на пријавени штети. Во текот на 2022 година се решени 8.783 додека пак се пријавени 8.607 штети што резултираше во намалување на бројот на штети во резерва за 176 штети во однос на 2021 година и во услови на зголемена продажба.



*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### **Нето трошоци за спроведување на осигурување**

Износот на трошоци за провизија е зголемен за 14.57% во споредба со планот за 2022 година поради зголемената продажба преку брокерите и зголемената наплата на премија. Брокерите ја имаат зголемено продажбата од 430 милиона денари во 2021 на 469 милиона денари. Истотака влијание врз зголемувањето на трошоците за спроведување на осигурувањето има и зголемувањето на БПП во однос на планот.

### **Трошоци од вложувања**

Трошоците за вложување се зголемени најмногу поради пресметаната камата за субординираниот заем кој Друштвото го има добиено од SIGAL UNIQA Group sh.a Tirana.

### **Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства**

Намалувањето на градежните објекти од 32.3% во 2022 година во однос на претходниот период се однесува во најголем дел на пресметаната амортизација и продажба на вложувањата во недвижности кои не служат за вршење на дејност.

### **Вложување во заеднички контролирани ентитети**

Вложувањето во заеднички контролирани ентитети е претставено преку вложувањето во Националното Биро за осигурување. Зголемувањето на продажбата на УНИКА АД Скопје на задолжителните класи на осигурување резултираше со зголемување на уделот во Националното Биро за Осигурување. Уделот на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на 31.12.2022 на пазарот за задолжителни класи на осигурувања изнесува 13.126%.

### **Финансиски вложувања**

Структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии и вложувања во инвестициони фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања партиципираат со 35.7%, инвестиционите фондови партиципираат со 4.9% додека пак депозитите партиципираат со 59.4%.

УНИКА АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Зголемувањето на депозитите од 11.89%, обврзниците од 18.29% и вложувањата во инвестициски фондови од 32.08% се должи на сопствени средства обезбедени од наплата на побарувањата од една страна додека пак од друга страна се должи на зголементата продажба на Друштвото.

### **Резерви – дел за соосигурување и реосигурување**

Резервите за соосигурување и реосигурување се претставени преку преносна премија предадена во реосигурување и штети предадени во реосигурување.

Преносната премија предадена во реосигурување и соосигурување е зголемена за 9% како резултат на зголеменото портфолио на друштвото кое подлежи под реосигурување и истото го следи растот на вкупната премија.

Зголемувањето на резервите за штети во реосигурување се должи на една пријавена штета во 4 квартал 2022 која е настаната како резултат на поплавите кои го зафатија Скопје во Август 2022 година. Наведената штета е реосигурана над 300.000 Евра со рамковниот договор кој УНИКА АД Скопје го има со УНИКА Ре.



*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## Побарувања

Вкупните побарувања на УНИКА АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници 87.01% (2021:94.1%), побарувања од реосигурување и соосигурување 1.75% (2021:1.2%) и останати побарувања 11.24% (2021:4.7%).

Намалувањето на побарувањата од купувачи за 6.7% во однос на 2021 година (БПП во 2022 година е порасната за 11.56%) како резултат на подобрените процеси за наплата на истите.

## Опрема

Вложувањето во нова опрема во 2022 година е првенствено се состои од набавка на патнички возила за сужбите во друштвото, обновување на опремата за тплење и ладење, набавка на нова опрема за ИТ секторот и вложувања во канцелариски мебел и инвентар.

## Парични средства и останати еквиваленти

Паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна.

## Одложени трошоци за стекнување

Во пресметката на одложените трошоци на стекнување се земени предвид следните трошоци: попусти, провизии и плати од продажна мрежа. Податоците се подготвуваат од секторот за финансии, и притоа трошоците за провизии, попусти и плати се точно поделени по класи, додека трошоците за издавање полиси се делат пропорционално.

Трошоците за стекнување се распределуваат по квартали согласно просечното времетраење на полиси за секоја класа одделно (во ова пресметка тоа е една година). Трошоците за стекнување кои се распределени во идните квартали се земат како одложени трошоци на стекнување.

## Капитал и резерви

Капиталот на друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје заклучно со 31 Декември 2022 година изнесува 388.2 милиони денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

## Технички резерви

Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2022 изнесуваат 959.163.756 денари (2021:809.905.819 денари) и истите се зголемени за 18.43%

Резервите за преносни премии изнесуваат 552.299.321 денари (2021: 469.711.571 денари) и истите се зголемени за 17.58% во однос на 4 квартал 2021 година и истото е резултат на зголемената продажба од 11.56%.

Резервите за штети изнесуваат 406.818.583 денари (2021: 340.148.270) денари и се зголемени за 19.6%. Резервите за настанати и пријавени штети во 2022 се зголемени за 19.02 милиони денари (како резултат на пријавата на една поголема штета од поплавите кои го зафатија Скопје во Август 2022) додека пак резервите за настанати но непријавени штети се зголемени за 45.74 милиони денари (дел како резултат на зголемената продажба и дел како резултат на усогласувањето со позитивните законски прописи кои беа водведени во РСМ).

## Обврски спрема осигуреници

Обврските спрема осигуреници се обврски по основ на ликвидирани но сеуште не исплатени штетис

## Обврски по основ на реосигурување и со-осигурување

Обврските по основ на реосигурување и со-осигурување се зголемени за 18.32% пред се поради поради зголемувањето на обврските по excess of loss договорот како резултат на зголемена продажба во 2022.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### Справување со Корона вирус Covid 19.

Корона вирусот, и последиците од истиот наметнаа поинаков однос и поставеност на работните процеси, кои несомнено оставија последици и во текот на 2022 година .

Во 2022 година, за разлика од претходната немаше вонредна состојба за ограничување на движењето , што резултираше со пораст на работењето на Друштвото споредбено со 2021 година .  
Порастот се евидентираше како во зголемување на премијата (приходите) на Друштвото, така и во зголемување во бројот на пријавени и исплатени штети ( расходите) .

Управниот одбор на Друштвото доследно ги почитуваше сите мерки кои беа изречени од страна на Владата на Р.Северна Македонија .

Со истото, Друштвото обезбеди висок степен на имунизација помеѓу вработените, што резултираше со воспоставување континуитет во своето работење .

Друштвото продолжи да ги применува и надградува во текот на 2022 година следните активности кои беа применувани во текот на 2022 и 2021 година :

- се надогради Аудатекс системот,
- се промоворише системот за он-лајн продажба на продуктите за осигурување,
- се вршеа редовно он-лајн состаноци помеѓу вработените
- се вршеа он-лајн тренинзи на вработените

**Дритон Азизи**

  
Претседател на УО на УНИКА АД Скопје



**Борче Богески**

  
Член на УО на УНИКА АД Скопје

**Емил Кратовалиев**

  
Член на УО на УНИКА АД Скопје

# **УНИКА АД СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2022 година

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022  
УНИКА АД Скопје**



## СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	3 - 6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	7 - 11
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	12 - 13
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	14 - 15
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	16 – 72

## Извештај на независниот ревизор

До Надзорен одбор и Акционерите на УНИКА АД Скопје

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на УНИКА АД Скопје, кои ги вклучуваат Билансот на состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандарди“). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

## Основа за мислење со резерва

1. Како што е обелоденето во белешка 28 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2021, Друштвото има евидентирано резерви за настанати, непријавени штети во вкупен износ од 186,983,628 денари. Врз основа на извршените ревизорски процедури, идентификувавме дека резервата за настанати, непријавени штети е потценета за износ од 20,000,000 денари. Во текот на годината што завршува на 31 декември 2022, Друштвото го надолжни овој износ со дополнителна резерва од 5,766,451 денари и евидентираше резерви за настанати, непријавени штети, во вкупен износ од 25,766,451 денари. Ваквиот пристап не е во согласност со сметководствената политика во примена која бара бруто техничките резерви да бидат признати во периодот за кој се однесуваат. Следствено, на 1 јануари 2022 година, бруто резервите за настанати, непријавени штети, се потценети, а промените во бруто техничките резерви за годината што завршува на 31 декември 2022 се преценети, за износ од 20,000,000 денари.

Понатаму, а како резултат на потценетоста на настанатите, непријавени штети, образложени погоре и обелоденети во белешка 32 кон придружните финансиски извештаи во делот за “Усогласеност на средствата и обврските” средствата за покривање на техничките резерви се недоволни на 1 јануари 2022 и Друштвото има недостаток на средства за покривање на техничките резерви во износ од 19,645,562 денари. Ова не е во согласност со Законот за супервизија на осигурување.

2. Како што е обелоденето во белешка 20 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2021 година, под позиција “Депозити, кредити и останати пласмани” Друштвото има евидентирано депозити во домашни банки во вкупен износ од 466,621,759 денари. Во оваа позиција Друштвото, има вклучено и побарување по пресметана камата од депозити во домашни банки во износ од 15,016,465 денари. Ваквата презентација не е во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување” според кој каматите треба да се искажат на позиција “Побарувања по основ на финансиски вложувања”.

Како што е понатаму обелоденето во белешка 32 кон придружните финансиски извештаи, во делот за “Усогласеност на средствата и обврските”, Друштвото ги вклучило во пресметката на средствата за покривање на техничките резерви, побарувањата по пресметана камата од депозити во вкупен износ од 15,016,465 денари, што не е во согласност со Законот за супервизија на осигурување. Доколку овие побарувања по пресметани камати се исклучат од пресметката на средствата за покривање на техничките резерви, со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има дополнителен недостаток на средства за покривање на техничките резерви во износ од 15,016,465 денари, покрај недостатокот наведен во првиот параграф од “Основа за мислење со резерва”.



### Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите од прашањата опишани во пасусот во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ги прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на УНИКА АД Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија.

### Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 беа ревидирани од друга ревизорска куќа, чиј извештај од датум 29 април 2022, искажува мислење со резерва на тие извештаи, поради погрешно прикажување на резервите за настанати, непријавени штети, презентација на побарувања по пресметани камати и покривање на техничките резерви, како што е наведено во параграфот од “Основа за мислење со резерва”.

### Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Раководството во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Раководството е одговорно за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на УНИКА АД Скопје, кои се одобрени од Надзорниот Одбор на УНИКА АД Скопје.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Раководството на УНИКА АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на УНИКА АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

  
Драган Давитков  
Управител



  
Симе Јовановски  
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО

28 април 2023 година

Скопје, Република Северна Македонија

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

Година што завршува на 31 декември 2022

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>	<b>200</b>		<b>1,038,364,673</b>	<b>904,546,114</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>5</b>	<b>914,987,600</b>	<b>823,335,264</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	1,134,937,394	1,023,455,992
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		6,795,000	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	5	16,130,525	20,519,387
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	130,197,904	122,605,812
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	82,587,750	72,561,582
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување	208	5	51,158	3,926,234
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	209	5	2,120,227	11,639,819
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>		<b>26,119,531</b>	<b>16,242,212</b>
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		6,269,602	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		6,269,602	-
3. Приходи од камати	216	6	17,675,327	14,599,482
4. Позитивни курсни разлики	217	7	1,716,833	1,563,290
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	19A	457,769	79,440
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	6	-	-
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223a</b>	<b>8</b>	<b>17,228,664</b>	<b>10,187,389</b>
<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>	<b>8</b>	<b>74,875,981</b>	<b>34,097,419</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>	<b>8</b>	<b>5,152,897</b>	<b>20,683,830</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)**  
 Година што завршува на 31 декември 2022

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>		<b>995,939,941</b>	<b>926,445,242</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>	<b>9</b>	<b>442,426,959</b>	<b>411,628,868</b>
1. Бруто исплатени штети	228	9	409,489,297	408,486,142
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	9	7,831,738	7,771,811
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	9	50,490	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	9	2,933,124	2,230,974
5. Промени во бруто резервите за штети	232	9	66,670,313	12,798,743
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	9	937,244	73,213
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	9	21,980,055	(419,981)
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>(126)</b>	<b>45,978</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
<b>2. Промени во еквилизиционата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>		-	-
2.1. Промени во бруто еквилизиционата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизиционата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>	<b>9</b>	<b>(126)</b>	<b>45,978</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	9	(126)	45,978
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>		<b>20,906,398</b>	<b>15,112,617</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		2,695,720	5,458,778
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		18,210,678	9,653,839

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)**  
 Година што завршува на 31 декември 2022

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>		<b>455,070,952</b>	<b>405,240,732</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>	<b>252</b>		<b>296,594,185</b>	<b>271,724,708</b>
1.1 Провизија	253	10	260,455,349	224,818,588
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	12.1	57,809,988	53,665,814
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	11	11,205,182	9,490,076
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	23	(32,876,334)	(16,249,770)
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>		<b>158,476,767</b>	<b>133,516,024</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		8,017,572	8,694,684
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	12.1	47,206,630	46,644,969
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		30,073,117	29,791,947
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,023,593	2,995,324
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		12,232,105	12,117,740
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1,877,815	1,739,958
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	2,652,967	1,701,334
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	13	100,599,598	76,475,037
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		57,796,575	44,781,757
2.4.2 Материјални трошоци	260б		14,007,973	10,603,152
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		28,795,050	21,090,128
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>		<b>2,700,592</b>	<b>1,933,355</b>
<b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>	<b>262</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>238,125</b>
<b>2. Трошоци за камати</b>	<b>263</b>	<b>6</b>	<b>1,105,408</b>	<b>544,992</b>
<b>3. Негативни курсни разлики</b>	<b>264</b>	<b>7</b>	<b>1,595,184</b>	<b>1,150,238</b>
<b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>	<b>265</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>	<b>266</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>	<b>270</b>		-	-
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	<b>271</b>		<b>56,663,570</b>	<b>59,595,675</b>
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		56,663,570	59,595,675
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>274</b>		<b>16,410,941</b>	<b>32,491,524</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>275</b>		<b>1,760,655</b>	<b>396,493</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>	<b>276</b>		<b>42,424,732</b>	-
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>	<b>277</b>		-	<b>21,899,128</b>
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>278</b>		<b>7,401,204</b>	<b>445,247</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>	<b>279</b>		-	-
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>	<b>280</b>		<b>35,023,528</b>	-
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>	<b>281</b>		-	<b>22,344,375</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	<b>17</b>	<b>1,919,612</b>	<b>5,477,355</b>
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		1,919,612	5,477,355
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>943,781,082</b>	<b>848,083,060</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>	<b>005</b>		<b>40,150,349</b>	<b>59,304,505</b>
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	18	40,150,349	50,493,855
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	18	40,150,349	50,493,855
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	18	-	8,810,650
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	18	-	8,810,650
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>	<b>013</b>		<b>24,274,834</b>	<b>23,927,951</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	20	24,274,834	23,927,951
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>		<b>879,355,899</b>	<b>764,850,604</b>
<b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)</b>	<b>022</b>	<b>19</b>	<b>314,191,957</b>	<b>265,635,732</b>
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	19	20,718,962	11,666,195
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	19	293,472,995	253,969,537
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)**  
**На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>	<b>19A</b>	<b>43,050,882</b>	<b>32,593,113</b>
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		43,050,882	32,593,113
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	<b>20</b>	<b>522,113,060</b>	<b>466,621,759</b>
4.1 Дадени депозити	036	20	522,113,060	466,621,759
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>		-	-
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>		-	-
<b>V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>	<b>042</b>		<b>57,175,483</b>	<b>32,086,800</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	27	27,351,651	25,180,266
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	28	29,823,832	6,906,534
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>		-	-
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>		<b>390,396</b>	<b>6,546,823</b>
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053	16	390,396	6,546,823
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>	<b>054</b>		<b>383,245,241</b>	<b>318,246,405</b>
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>055</b>	<b>21</b>	<b>262,430,215</b>	<b>281,373,614</b>
1. Побарувања од осигуреници	056	21	262,430,215	281,373,614
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)**  
**На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>	<b>059</b>	<b>22</b>	<b>5,271,523</b>	<b>4,806,408</b>
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	22	3,796,028	3,796,028
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	22	1,475,495	1,010,380
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>	<b>063</b>	<b>22</b>	<b>115,543,505</b>	<b>32,066,383</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	22	13,732,866	11,442,238
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	22	19,520,354	368,291
3. Останати побарувања	066	22	82,290,284	20,255,854
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>067</b>		-	-
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>068</b>		<b>33,420,368</b>	<b>17,034,534</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>069</b>	<b>18</b>	<b>9,798,758</b>	<b>1,946,139</b>
1. Опрема	070		9,798,758	1,946,139
2. Останати материјални средства	071		-	-
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>072</b>	<b>24</b>	<b>23,621,610</b>	<b>15,088,395</b>
1. Парични средства во банка	073		23,621,587	15,088,372
2. Парични средства во благајна	074		23	23
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>077</b>		-	-
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>078</b>	<b>23</b>	<b>184,819,685</b>	<b>151,943,351</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		166,543,862	138,500,464
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		18,275,823	13,442,887
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>082</b>		-	-
<b>S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З)</b>	<b>083</b>		<b>1,604,751,868</b>	<b>1,379,418,328</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА</b>	<b>084</b>		<b>252,087,525</b>	<b>220,475,175</b>
<b>ПАСИВА</b>				
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>	<b>085</b>		<b>388,218,269</b>	<b>353,194,741</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>	<b>086</b>	<b>25</b>	<b>184,002,981</b>	<b>184,002,981</b>
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>090</b>		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)**  
**На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>	<b>091</b>			
1. Материјални средства	092			
2. Финансиски вложувања	093			
3. Останати ревалоризациони резерви	094			
<b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>	<b>095</b>		<b>95,200,959</b>	<b>95,200,959</b>
1. Законски резерви	096		95,200,959	95,200,959
2. Статутарни резерви	097			
3. Резерви за сопствени акции	098			
4. Откупени сопствени акции	099			
5 Останати резерви	100			
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>101</b>		<b>73,990,801</b>	<b>96,335,176</b>
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>102</b>			
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>103</b>		<b>35,023,528</b>	
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>104</b>			<b>22,344,375</b>
<b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>	<b>105</b>	<b>26</b>	<b>63,141,044</b>	<b>62,167,966</b>
<b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>	<b>106</b>		<b>959,163,756</b>	<b>809,905,819</b>
I. Бруто резерви за преносни премии	107	27	552,299,321	469,711,571
II. Бруто математичка резерва	108			
III. Бруто резерви за штети	109	28	406,818,583	340,148,270
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	28	45,852	45,978
V. Бруто еквилизациона резерва	111			
VI. Бруто останати технички резерви	112			
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>	<b>113</b>			
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>	<b>114</b>		<b>5,181,691</b>	<b>3,624,476</b>
1. Резерви за вработени	115		5,181,691	3,624,476
2. Останати резерви	116			
<b>Г.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>	<b>117</b>		<b>1,934,723</b>	<b>1,080,844</b>
1. Одложени даночни обврски	118			
2. Тековни даночни обврски	119		1,934,723	1,080,844
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>120</b>			
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>	<b>121</b>		<b>187,112,385</b>	<b>149,444,482</b>
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>	<b>122</b>	<b>29</b>	<b>27,740,684</b>	<b>27,635,185</b>
1. Обврски спрема осигуреници	123	29	27,698,267	27,504,674
2. Обврски спрема застапници и посредници	124			
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		42,417	130,511

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)  
 На 31 декември 2022**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>126</b>	<b>30</b>	<b>99,191,888</b>	<b>83,829,030</b>
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	30	99,191,888	83,829,030
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128			
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129			
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>130</b>	<b>31</b>	<b>60,179,813</b>	<b>37,980,267</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31	34,216,723	20,795,713
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132			
3. Останати обврски	133	30	25,963,090	17,184,554
<b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>134</b>			
<b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	<b>135</b>			
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S</b>	<b>136</b>		<b>1,604,751,868</b>	<b>1,379,418,328</b>
<b>J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА</b>	<b>137</b>		<b>252,087,525</b>	<b>220,475,175</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 27 април 2023 година.

Дритон Азизи

Генерален Директор



Борче Богески

Финансов Директор број на лиценца 0100455

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2021

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
						Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11	
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година</b>	<b>I</b>	184,002,981	-	4,423,240	84,961,484	-	-	89,384,724	-	-	84,702,705	17,448,706	375,539,116	
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено</b>	<b>II</b>	184,002,981	-	4,423,240	84,961,484	-	-	89,384,724	-	-	84,702,705	17,448,706	375,539,116	
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати несопственички промени во капиталот	III2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IV</b>	-	-	-	5,816,235	-	-	5,816,235	-	-	11,632,471	(17,448,706)	-	
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	5,816,235	-	-	5,816,235	-	-	11,632,471	(17,448,706)	-	
<b>Состојба на 31 декември претходната деловна година</b>	<b>V</b>	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	96,335,176	(22,344,375)	353,194,741	

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)

Година што завршува на 31 декември 2022

Состојба на 1 Јануари тековната деловна година	VI	184,002,981	4,423,240	90,777,719	-	95,200,959	-	-	96,335,176	-22,344,375	353,194,741
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 Јануари тековната деловна година – преpravено	VII	184,002,981	4,423,240	90,777,719	-	95,200,959	-	-	96,335,176	-22,344,375	353,194,741
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	35,023,528	35,023,528
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	35,023,528	35,023,528
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања	VIII2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба	VIII2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања	VIII2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба	IX	-	-	-	-	-	-	-	(22,344,375)	22,344,375	-
Останати несопственички промени во капиталот	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати Уплати од страна на сопствениците	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX4	-	-	-	-	-	-	-	(22,344,375)	22,344,375	-
Останата распределба на сопствениците	X	184,002,981	4,423,240	90,777,719	-	95,200,959	-	-	73,990,801	35,023,528	388,218,269
Состојба на 31 декември тековната деловна година											



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
 Година што завршува на 31 декември 2022

ПОЗИЦИЈА 1	Број на позиција 2	Износ	
		Тековна деловна година 3	Претходна деловна година 4
<b>А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>	<b>300</b>	<b>1,143,955,653</b>	<b>970,467,719</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1,114,100,227	924,105,836
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	15,395,494	30,062,227
4. Примени камати од работи на осигурување	304	368,291	386,830
5. Останати приливи од деловни активности	305	14,091,641	15,912,826
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>	<b>306</b>	<b>1,030,037,836</b>	<b>954,873,944</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	418,354,981	424,368,907
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	126,402,094	123,120,852
4. Надоместоци и други лични расходи	310	104,789,291	102,167,817
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	227,051,872	181,903,053
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	37,935,058	40,761,276
8. Останати одливи од редовни активности	314	115,504,540	82,552,039
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>	<b>315</b>	<b>113,917,817</b>	<b>15,593,775</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>	<b>316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>	<b>317</b>	<b>349,612,001</b>	<b>335,527,283</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	602,719
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	22,379,588	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	278,117,544	294,919,289
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	48,000,000	40,005,275
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	1,114,869	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>455,118,252</b>	<b>418,489,597</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	982,225	-
2. Одливи по основ на материјални средства	328	8,284,434	2,514,925
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	424,800
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	387,393,824	346,966,014
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	58,457,769	68,583,858
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	<b>105,506,251</b>	<b>82,962,314</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	<b>-</b>	<b>62,167,966</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	62,167,966
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>	<b>345</b>	<b>-</b>	<b>62,167,966</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>	<b>346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>	<b>347</b>	<b>1,493,567,654</b>	<b>1,368,162,968</b>
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>	<b>348</b>	<b>1,485,156,088</b>	<b>1,373,363,541</b>
<b>Г. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>	<b>349</b>	<b>8,411,566</b>	<b>-</b>
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>5,200,573</b>
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>351</b>	<b>15,088,395</b>	<b>20,650,549</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>352</b>	<b>121,649</b>	<b>(361,581)</b>
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))</b>	<b>353</b>	<b>23,621,610</b>	<b>15,088,395</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwaltungs GMBH Austria, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво е Uniqa Osterreich Versicherungen AG, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2022 година Друштвото има 131 вработени (2021: 130 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз – карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) – други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби (класа 16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени од Управниот и Надзорниот Одбор на 27 април 2023 година.

### Членови на Управен Одбор

Членовите на Управен Одбор во текот на 2022 и 2021 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Емил Кратовалиев, член на УО од 29.12.2021

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2022 и 2021 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## **2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1 ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 и сите последователни промени), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009 и 164/2010) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11 и сите последователни промени).

Финансиските извештаи се составени врз основа на претпоставката на принципот на континуитет користејќи го методот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната и известувачка валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

#### 3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

#### 3.2 Признавање на приходи

##### *Бруто приходи од премии*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

##### *Приходи од камати*

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го методот на ефективна каматна стапка.

#### 3.3 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каска) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод),
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци.

#### 3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

#### 3.6 Користи за вработените

##### Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

##### Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето. Според законите и прописите што се применуваат во Северна Македонија, Друштвото нема обврска да плати неискористено годишно отсуство доколку вработените сами решат да не ги користат нивните неискористени денови за годишен одмор.

Заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото има издвоено резерва за ова право на вработените во износ од 5.181.691 денари (2021: 3,624,476 денари).

### 3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

### 3.8 Оданочување

#### Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2022 и 2021 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

#### Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото немаше временски разлики, односно разлики меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во извештајот за финансиската состојба и неговата даночна основа, кои би резултирале со оданочиви и одбитни временски разлики, поради што на 31 декември 2022 и 2021 година не евидентираше одложени даночни средства и обврски.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

##### **Мерење при почетно признавање**

###### *Недвижности*

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредноста ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

###### *Опрема*

Опремата на друштвото вклучува мебел, компјутерска и канцелариска опрема, транспортни средства и слично. При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредноста ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

##### **Последователно мерење**

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложување во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека срадствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.



*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

#### **3.10 Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

#### **3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства**

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

#### **3.12 Вложувања во заеднички контролирани ентитети**

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Северна Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.13 Финансиски инструменти

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

##### Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

##### Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

#### 3.13.1 Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

#### 3.13.2 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот. Со состојба на 31 Декември 2022 и 2021, Друштвото ги класифицира обврзниците во оваа категорија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.13 Финансиски средства (продолжение)

##### 3.13.3 Финансиски средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Вложувањата во финансиски средства за тргување се мерат по објективна вредност, вредност на датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. За сопственичките инструменти за кои нема активен пазар и нивната објективна вредност не може веродостојно да се утврди се користат техники на вреднување како на пример амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, според регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со состојба на 31 Декември 2022 и 2021 година, Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

##### 3.13.4 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки, со оригинален рок на доспевање до 3 месеци и кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

##### 3.13.5 Побарувања по премија од осигурување

Побарувањата по премија од осигурување се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата по премија од осигурување (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради безвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премија за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година се како што следи:

Категорија	Критериум
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.13 Финансиски средства (продолжение)

##### 3.13.6 Побарувања по премија од осигурување (продолжение)

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

##### 3.13.7 Орочени депозити

Орочените депозити се признаваат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност. Каматата се признава со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

#### 3.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски. Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

##### 3.14.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

Друштвото ги депризнава останатите финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

##### 3.14.2 Позајмици и субординиран долг

Позајмиците и субординираниот долг почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

##### 3.14.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

#### 3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и бонуси и попусти по основ издадени полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премијата. За да се поврзат трошоците за стекнување со поврзаниот приход од премија, трошоците за стекнување се распределуваат по договориза осигурување, односно по класи на осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој друштвото за осигурување ги признава приходите од полисираната премија, односно се конзистентни со начинот на мерење на профитабилноста по класи на осигурување. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се класифицираат како средства.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Друштвото ја признава провизијата на договорна основа во согласност со договорената бруто полисирана премија. Друштвото ја усогласува обврската за провизија сразмерно на признатиот износ на бруто полисираната премија, како и за износот што не би се наплатил според договорите што Друштвото ги има склучено со посредниците (агенти, брокери и сл.)

#### 3.16 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

#### 3.17 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

##### 3.17.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

###### **Признавање**

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

###### **Почетно мерење**

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

###### **Последователно мерење**

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

##### 3.17.2 Резерви за настанати и непријавени штети

###### **Мерење**

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каска) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод),
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење, и соодветно се третираат како промени во сметководствени проценки.

##### 3.17.3 Резерви за повторно отворени штети

###### **Признавање**

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

###### **Класификација**

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

###### **Мерење**

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

##### 3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

###### **Директни трошоци за обработка на штети**

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**  
**3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)**  
**3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)**

***Директни трошоци за обработка на штети (продолжение)***

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

***Индириктни трошоци за обработка на штети***

Индириктните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индириктни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

**3.17.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети**

***Признавање***

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депривираат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

***Мерење***

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

**3.18 Резерви за преносна премија**

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

**3.19 Тест на адекватност на обврските**

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Друштвото во текот на 2022 година има пресметано резерви за неистечени ризици во класата Каско осигурување во износ од 4,381,609 денари (2021: 4,938,748 денари).

**3.20 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

#### 3.21 Значајни настани и трансакции

*Економска криза предизвикана од конфликтот помеѓу Русија и Украина*

Финансиски извештаи на 31 декември 2022 година се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи според принципот на континуитет и дека истото ќе продолжи со својата работа во предвидлива иднина.

Макроекономските услови во кои Друштвото ќе ја остварува својата активност во текот на 2023 година се условени од продолжените геополитички тензии од конфликтот помеѓу Русија и Украина, можното продлабочување на енергетската криза, бавното постпандемично закрепнување, како и домашните политички случувања. Ваквиот амбиент неповолно делува врз изгледите за раст на домашната економија и може да резултира во претпоставки и проценки кои бараат преоценување, што може да доведе до материјално прилагодување на сметководствената вредност на средствата и обврските во рамките на следните финансиски години.

Во моментот на издавање на овие финансиски извештаи е тешко да се процени понатамошното влијание врз работењето на Друштвото. Затоа, Друштвото изврши проценка дека ќе биде способно да го продолжи своето работење според принципот на континуитет. До датумот на ревидираните финансиски извештаи, Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирано на одржување на квалитетот на услугите и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите, ефикасно управување со трошоците, унапредување на доброто корпоративно управување и на практиките за одржлив развој.

Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

#### 3.22 Споредби

Со цел да се одржи конзистентност во презентацијата на тековната година, одредени ставки можеби се прекласифицирани за компаративни цели. Материјалните промени во обелоденувањата, доколку ги има, се детално опишани во соодветните белешки.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

#### 4. КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

##### *Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети*

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

##### *Проценка на резервациите за настанати непријавени штети*

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацјата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

##### *Исправка на вредноста на побарувањата*

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Бруто полисирани премии	1,141,732,394	1,023,455,992
Промена во преносната премија	<u>(82,587,750)</u>	<u>(72,561,582)</u>
Бруто приходи од премии	1,059,144,644	950,894,410
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(146,328,429)	(143,125,199)
Промена на преносната премија за реосигурување	<u>2,171,385</u>	<u>15,566,053</u>
Трошоци за реосигурување	<u>(144,157,044)</u>	<u>(127,559,146)</u>
Нето приходи од осигурување	<u>914,987,600</u>	<u>823,335,264</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2022				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	518,761,616	(16,734,838)	(14,855,194)	-	487,171,584
Каско	79,197,509	1,880,563	-	-	81,078,072
Осигурување на имот	221,270,163	(44,986,996)	(102,792,286)	4,054,971	77,545,852
Осигурување на патници	1,910,493	(136,967)	-	-	1,773,526
Лични незгоди	45,140,236	3,400,914	(808,669)	-	47,732,481
Зелен картон	152,707,822	(14,564,578)	(4,372,923)	-	133,770,321
Гранични полиси	3,304,013	(17,712)	(94,613)	-	3,191,688
Патничко осигурување	13,777,283	(637,253)	-	-	13,140,030
Одговорност	34,341,298	1,594,079	(20,630,639)	(1,293,252)	14,011,486
Транспорт	13,045,227	1,235,526	(2,774,105)	(307,380)	11,199,268
Здравствено осигурување	43,938,615	(12,980,554)	-	-	30,958,061
ЦМР – превоз на стока	6,294,145	76,097	-	2,506	6,372,748
Каско пловни објекти	76,935	10,248	-	-	87,183
АО пловни објекти	371,044	(10,978)	-	-	360,066
Финансиски загуби	7,595,995	(715,301)	-	(285,460)	6,595,234
<b>Вкупно</b>	<b>1,141,732,394</b>	<b>(82,587,750)</b>	<b>(146,328,429)</b>	<b>2,171,385</b>	<b>914,987,600</b>

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

## 5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2021				Нето приходи од осигурување
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување	Промена на преносната премија за реосигурување	
Автодговорност	486,800,984	(11,134,303)	(14,226,575)	-	461,440,106
Каско	82,111,590	(10,287,800)	-	-	71,823,790
Осигурување на имот	177,699,096	(26,298,318)	(98,076,743)	14,337,326	67,661,361
Осигурување на патници	1,530,170	(215,592)	-	-	1,314,578
Лични незгоди	51,652,076	1,640,048	-	(1,263,600)	52,028,524
Зелен картон	126,915,846	(14,705,216)	(2,322,094)	-	109,888,536
Гранични полиси	4,673,859	28,209	-	-	4,702,068
Патничко осигурување	9,976,003	(1,045,316)	-	-	8,930,687
Одговорност	42,162,282	(5,598,415)	(26,564,522)	3,782,007	13,781,352
Транспорт	8,958,696	(594,595)	(1,935,265)	(240,483)	6,188,353
Здравствено осигурување	18,920,107	(3,448,012)	-	-	15,472,095
ЦМР – превоз на стока	5,339,299	(475,577)	-	-	4,863,722
Каско пловни објекти	97,843	(18,867)	-	-	78,976
АО пловни објекти	344,722	(80,718)	-	-	264,004
Финансиски загуби	6,273,419	(327,110)	-	(1,049,197)	4,897,112
<b>Вкупно</b>	<b>1,023,455,992</b>	<b>(72,561,582)</b>	<b>(143,125,199)</b>	<b>15,566,053</b>	<b>823,335,264</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО**

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Приходи од камати	17,675,327	14,599,482
Расходи за камати	1,105,408	544,992
	<u>18,780,735</u>	<u>15,144,474</u>

**7. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО**

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Позитивни курсни разлики	1,716,833	1,563,290
Негативни курсни разлики	(1,595,184)	(1,150,238)
	<u>121,649</u>	<u>413,052</u>

**8. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Приходи од соосигурување и реосигурување	17,228,664	10,187,389
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	9,947,433	11,519,407
Приходи од НБО (НН и НО) возила	495,075	658,050
Приходи од друштва за застапување	62,218,923	19,405,770
Останато	2,214,550	2,514,192
	<u>74,875,981</u>	<u>34,097,419</u>
Останати приходи:		
Приходи од отпишани обврски	3,319,674	19,427,927
Наплатени казни и пенали	205	41
Останати приходи	1,833,018	1,255,862
	<u>5,152,897</u>	<u>20,683,830</u>
	<u>97,257,542</u>	<u>64,968,638</u>

Приходите од друштва за застапување во износ од 62,218,923 денари за годината што завршува на 31 декември 2022 година (2021: 19,405,770 денари), се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

**9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ**

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Настанати, пријавени и исплатени штети	409,489,297	408,486,142
Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	19,021,306	(34,924,128)
Промена во настанати непријавени штети	45,741,786	47,652,497
Промена во резерви за обработка на штети	1,907,221	70,374
Бруто резерви за штети – дел за реосигурување	(22,917,299)	346,768
Бруто реализирани регресни побарувања	(7,831,738)	(7,771,811)
Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	(50,490)	-
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(2,933,124)	(2,230,974)
Промена во резерви за бонуси и попусти	(126)	45,978
	<u>442,426,833</u>	<u>411,674,846</u>

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

## 9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2022									
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Промена во настанати, пријавени и исплатени штети	Промена во резерви за бонуси и полустипусти	Промена во настанати и непријавен и штети	Промена во резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Вкупно
Автоодговорност	265,141,374	(6,278,582)	-	37,501,730	1,126,187	-	(6,416,308)	-	-	291,074,401
Каско	51,167,028	(3,519,320)	-	1,367,235	2,168	-	(1,415,430)	-	-	47,601,681
Имот	13,660,520	31,318,842	-	1,669,641	554,999	(20,856,850)	-	(50,490)	(699,373)	25,597,289
Одговорност	2,513,495	2,188,180	-	687,283	70,736	(1,988,782)	-	-	(2,233,751)	1,237,161
Незгода	28,210,954	(3,424,678)	(126)	(1,042,719)	(28,189)	(77,267)	-	-	-	23,637,975
Зелена карта	29,531,006	(972,360)	-	4,400,534	160,337	-	-	-	-	33,119,517
Гранично осигурување	-	66,023	-	-	1,174	-	-	-	-	67,197
Патничко осигурување	2,569,674	36,788	-	19,126	2,418	-	-	-	-	2,628,006
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	14,878,126	(60,487)	-	1,258,785	21,767	-	-	-	-	16,098,191
Финансиски загуби	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500
ЦМР	1,716,632	(337,500)	-	(119,829)	(4,463)	-	-	-	-	1,254,840
Транспорт	91,988	4,400	-	-	87	5,600	-	-	-	102,075
<b>Вкупно</b>	<b>409,489,297</b>	<b>19,021,306</b>	<b>(126)</b>	<b>45,741,786</b>	<b>1,907,221</b>	<b>(22,917,299)</b>	<b>(7,831,738)</b>	<b>(50,490)</b>	<b>(2,933,124)</b>	<b>442,426,833</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и исплатени штети	Резерви за бонуси и попусти	Настанати и непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Година што завршува на 31 декември 2021			
							Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување
Автодговорност	254,690,975	(11,666,275)	-	52,223,830	347,066	-	(6,219,059)	-	-	289,376,537
Каско	57,818,584	(375,196)	-	6,616,976	(16,386)	-	(1,552,752)	-	-	62,491,226
Имот	7,213,729	(1,166,458)	-	136,024	(19,942)	197,065	-	-	(454,830)	5,905,588
Одговорност	4,530,637	(5,427,141)	-	316,844	58,296	74,412	-	-	(377,378)	(824,330)
Незгода	42,676,495	(8,092,355)	45,978	(4,568,540)	(364,032)	(56,453)	-	-	(1,212,248)	28,428,845
Зелена карта	31,211,653	(7,414,514)	-	(6,952,450)	143,499	-	-	-	-	16,988,188
Гранично осигурување	25,645	33,977	-	(189,699)	(4,894)	-	-	-	-	(134,971)
Патничко осигурување	1,701,696	(267,587)	-	250,233	(32,165)	-	-	-	-	1,652,177
Осигурување на патници	-	(362,400)	-	-	-	-	-	-	-	(362,400)
Зравствено осигурување	7,770,091	(432,796)	-	(327,677)	(47,175)	-	-	-	-	6,962,443
Финансиски загуби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦМР	638,594	378,361	-	160,690	9,215	-	-	-	-	1,186,860
Транспорт	208,043	(131,744)	-	(13,734)	(3,108)	131,744	-	-	(186,518)	4,683
<b>Вкупно</b>	<b>408,486,142</b>	<b>(34,924,128)</b>	<b>45,978</b>	<b>47,652,497</b>	<b>70,374</b>	<b>346,768</b>	<b>(7,771,811)</b>	<b>-</b>	<b>(2,230,974)</b>	<b>411,674,846</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	49,600,169	44,438,211
Бруто провизии за застапници во осигурување	88,178,263	78,317,661
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	122,676,917	102,062,716
	<u>260,455,349</u>	<u>224,818,588</u>

#### 11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Трошоци за маркетинг и пропаганда	7,506,399	6,895,392
Трошоци за репрезентација	3,698,783	2,594,684
	<u>11,205,182</u>	<u>9,490,076</u>

#### 12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	68,217,089	65,200,455
Даноци и придонеси од плати	34,921,714	33,370,370
Останати придонеси за вработени согласно закон	1,877,815	1,739,958
Вкупно трошоци за бруто плати:	105,016,618	100,310,783
Трошоци за договор за дело	2,652,967	1,701,334
	<u>107,669,585</u>	<u>102,012,117</u>

#### 12.1. БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
<i>Бруто плати на:</i>		
Вработени во внатрешна продажна мрежа	57,809,988	53,665,814
Останати вработени	47,206,630	46,644,969
	<u>105,016,618</u>	<u>100,310,783</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 13. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија	21,301,371	11,329,554
Дополнителни попусти и одобренија	15,843,650	15,800,176
Трошоци за наемнини	14,012,394	13,711,056
Трошоци за даноци и такси	5,755,078	2,308,325
Трошоци за комунални услуги	5,242,401	2,906,651
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги	4,935,604	4,836,894
Канцелариски материјали	4,557,905	3,724,909
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања	4,219,916	212,017
Трошоци за правни услуги	4,113,229	3,495,107
Трошоци за услуги за одржување	4,182,675	3,023,738
Банкарски услуги	2,545,214	2,407,028
Трошоци од резервирања	2,074,938	986,725
Потрошено гориво	1,611,395	1,392,323
Трошоци за весници и списанија	1,147,892	1,082,547
Трошоци за останати услуги - преводи	833,955	843,865
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	2,751,034	1,276,524
Трошоци за резерви делови	567,381	483,618
Трошоци за стручно усовршување	48,027	383,365
Останати трошоци	4,855,539	6,270,615
	<u>100,599,598</u>	<u>76,475,037</u>

### 14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Трошоци по основ на штети за посредување	20,524,615	25,937,727
Трошоци по основ на придонес за безбедност	11,968,590	10,916,397
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	6,644,405	6,578,566
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	6,620,356	6,585,408
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	6,477,610	5,834,900
Трошоци по основ на противпожарен придонес	4,242,408	3,742,677
Останати	185,586	-
	<u>56,663,570</u>	<u>59,595,675</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на	
	2022	31 декември 2021
(Загуба)/Добивка пред оданочување	42,424,732	(21,899,128)
Непризнаени расходи за даночни цели	32,054,779	26,508,200
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	74,479,511	4,609,072
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	467,472	156,605
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>7,401,204</u>	<u>445,247</u>
Ефективна даночна стапка	<u>17,45%</u>	<u>-2,03%</u>

#### 16. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 390,396 денари (2021: 6,546,823 денари) се однесуваат на повеќе платен данок на добивка во износ од 343,396 денари (2021: 6,499,823 денари), а остатокот од 47,000 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок на личен доход (2021: 47,000 денари).





(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба на 1 јануари, 2021	58,123,146	29,356,301	6,963,057	27,920,209	122,362,713
Набавки	-	2,514,926	-	424,801	2,939,727
Продажби	-	-	(2,118,689)	-	(2,118,689)
Состојба на 31 декември, 2021	58,123,146	31,871,227	4,844,368	28,345,010	123,183,751
<b>Акумулирана амортизација</b>					
Состојба на 1 јануари, 2021	18,888,122	27,035,086	5,239,142	12,687,662	63,850,012
Трошок за годината	1,453,078	3,484,757	811,410	2,945,439	8,694,684
Отуѓувања	-	-	(1,800,939)	-	(1,800,939)
Состојба на 31 декември, 2021	20,341,200	30,519,843	4,249,613	15,633,101	70,743,757
<b>Нето сметководствена вредност на</b>					
- 31 декември, 2021	37,781,946	1,351,384	594,755	12,711,909	52,439,994
- 31 декември, 2020	39,235,024	2,321,215	1,723,915	15,232,547	58,512,701

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

	Градежни објекти	Мобел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба на 1 јануари, 2022	58,123,146	31,871,227	4,844,368	28,345,010	123,183,751
Набавки	-	2,943,669	4,555,346	785,419	8,284,434
Продажби	-	-	-	(11,311,492)	(11,311,492)
Состојба на 31 декември, 2022	58,123,146	34,814,896	9,399,714	17,818,937	120,156,693
<b>Акумулирана амортизација</b>					
Состојба на 1 јануари, 2022	20,341,200	30,519,843	4,249,613	15,633,101	70,743,757
Трошок за годината	1,453,078	3,605,576	689,659	2,269,259	8,017,572
Останато	-	(4,648,839)	-	-	(4,648,839)
Отугувања	-	-	-	(3,904,904)	(3,904,904)
Состојба на 31 декември, 2022	21,794,278	29,476,580	4,939,272	13,997,456	70,207,586
<b>Нето сметководствена вредност на</b>					
- 31 декември, 2022	36.328.868	5.338.316	4.460.442	3.821.481	49.949.107
- 31 декември, 2021	37.781.946	1.351.384	594.755	12.711.909	52.439.994

На 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

#### **Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста**

Во текот на 2022 година, Друштвото ги оттуѓи целокупните градежни објекти (станови во Струга) кои не служат за вршење на дејноста, кои на 31 декември 2021 година имаа нето сметководствена вредност од 8,810,650 денари. Со продажбата на градежни објекти (станови во Струга) кои не служат за вршење на дејноста, друштвото оствари добивка од продажба на земјиште и градежни објекти во износ од 2,846,069 денари.

На 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 19. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	293,472,995	253,969,537
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	20,718,962	11,666,195
	<u>314,191,957</u>	<u>265,635,732</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 314,191,957 денари (2021: 265,635,732 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 1.36% до 5.29% (2020: од 0.01% до 2.9%). Портфолиото се состои од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

## 19А. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 43,050,882 денари (2021: 32,593,113 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2022 година, од промена на објективната вредност, изнесува 457,769 денари (2021: 79,440 денари).

## 20. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување – Скопје	24,274,834	23,927,951
Депозити во домашни банки	522,113,060	466,621,759
	<u>546,387,894</u>	<u>490,549,710</u>

На 31 декември 2022 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2021: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0,01% до 3.3% (2021: 0,01% до 2.9%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2022 година 624,590 денари (2021: 1,732,550 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки. Вложувањето во НБО се состои од депозит во Гарантен фонд во износ од 24,214,834 денари и удел во НБО од 60,000 денари.

## 21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	31 декември	
	2022	2021
Побарувања за премии за осигурување	380,790,193	409,389,889
Исправка на вредноста	(118,359,978)	(128,016,275)
	<u>262,430,215</u>	<u>281,373,614</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ (Продолжува)

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
На 1 јануари	128,016,275	117,966,996
Трошок за годината, нето од ослободување	16,410,941	32,491,524
Наплатени отпишани побарувања	513,134	156,605
Отпис на побарувања	(26,580,372)	(22,598,850)
На 31 декември	118,359,978	128,016,275

Во текот на 2022 година, Друштвото наплати предходно отпишани побарувања во износ од 513,134 денари (2021: 156,605 денари).

## 22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	31 декември	
	2022	2021
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	81,624,693	19,405,770
Побарувања по основ на финансиски вложувања	19,520,354	368,291
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	11,158,234	10,122,565
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	3,796,028	3,796,028
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,475,495	1,010,380
Побарувања по основ на дадени аванси	1,490,895	582,868
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	1,083,737	736,805
Побарувања од вработени	32,174	100,174
Останати побарувања	944,113	1,060,606
Исправка на вредност	(310,696)	(310,696)
	120,815,027	36,872,791

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
На 1 јануари	310,696	310,696
Трошок за годината, нето од ослободување	-	-
На 31 декември	310,696	310,696

### 22A) Останати пресметани приходи и одложени трошоци

Почетна состојба	19,405,770	-
Зголемување на останати трошоци за стекнување	62,218,923	13,442,887
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	81,624,693	19,405,770

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 81,624,693 денари (2021: 19,405,770 денари) се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 23. ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2022	31 декември 2021
На 1 Јануари	138,500,464	135,693,581
Зголемување на одложени трошоци за стекнување	28,043,398	2,806,883
Вкупно одложени трошоци за стекнување	<u>166,543,862</u>	<u>138,500,464</u>
Останати трошоци за стекнување	18,275,823	13,442,887
Вкупно активни временски разграничувања	<u>184,891,685</u>	<u>151,943,351</u>

### 24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2022	31 декември 2021
Сметки во банки:		
- во денари	21,951,221	14,494,042
- во странска валута	1,670,366	594,330
Пари во благајна:		
- во денари	23	23
- во странска валута	-	-
	<u>23,621,610</u>	<u>15,088,395</u>

### 25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

#### Акционерски капитал

На 31 декември 2022 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2021: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2021: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

	Број на акции		Во илјади денари	
	2022	2021	2022	2021
Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>98,100</u>	<u>98,100</u>
	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>	<u>184,002,981</u>	<u>184,002,981</u>

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласот за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Osterreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrase 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжува)

### Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2022 и 2021 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

## 26. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2022 година, во вкупниот износ од 63,141,044 денари е вклучена и пресметана камата во износ од 1,647,844 денари.

## 27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Пренос на премија	552,299,321	469,711,571
Пренос на премија за реосигурување	<u>(27,351,651)</u>	<u>(25,180,266)</u>
	<u>524,947,670</u>	<u>444,531,305</u>

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

	<u>Година што завршува на 31 декември</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
На 1 јануари	444,531,305	387,535,776
Пренесена премија	82,587,750	72,561,582
Пренесена премија за реосигурување	<u>(2,171,385)</u>	<u>(15,566,053)</u>
На 31 декември	<u>524,947,670</u>	<u>444,531,305</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)**

Преносна премија по класи на осигурување

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Автоодговорност	271,867,557	255,132,719
Каско	44,214,416	46,094,979
Осигурување на имот	102,424,564	57,437,568
Осигурување на патници	943,323	806,356
Лични незгоди	20,310,416	23,711,330
Зелен картон	67,584,666	53,020,088
Гранични полиси	416,338	398,626
Патничко осигурување	3,084,182	2,446,929
Одговорност	13,282,430	14,876,509
Здравствено осигурување	21,620,795	8,640,241
Транспорт	912,857	2,148,383
ЦМР-превоз на стока	2,491,589	2,567,686
Каско пловни објекти	33,903	44,151
АО пловни објекти	187,637	176,659
Финансиски загуби	2,924,648	2,209,347
	<u>552,299,321</u>	<u>469,711,571</u>

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Транспорт – реосигурување	7,045	314,425
Имот – реосигурување	17,485,257	13,766,903
Имот – соосигурување	3,977,392	3,926,234
Незгода	-	-
ЦМР	2,506	-
Одговорност - реосигурување	5,879,451	7,172,704
	<u>27,351,651</u>	<u>25,180,266</u>

**28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ**

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Настанати, пријавени и неисплатени штети	167,489,620	148,468,314
Настанати непријавени штети	232,725,413	186,983,628
Резерви за обработка на штети	6,603,550	4,696,328
Резерви за бонуси и попусти	45,852	45,978
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(29,823,832)</u>	<u>(6,906,534)</u>
	<u>377,040,603</u>	<u>333,287,714</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2022	2021
На 1 јануари	333,287,714	320,096,225
Настанати, пријавени и неисплатени штети	19,021,306	(34,924,128)
Настанати непријавени штети	45,741,786	47,652,497
Резерви за обработка на штети	1,907,221	70,374
Промени во резерви за бонуси и попусти	(126)	45,978
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(22,917,298)</u>	<u>346,768</u>
На 31 декември	<u>377,040,603</u>	<u>333,287,714</u>

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	31 декември	
	2022	2021
Автоодговорност	90,651,489	96,930,071
Каско	9,017,376	12,536,696
Имот	35,205,779	3,886,937
ЦМР-стока во транспорт	388,069	725,569
Транспорт	10,000	5,600
Незгода	3,223,824	6,648,502
Зелена карта	18,740,004	19,712,364
Гранично осигурување	100,000	33,977
Одговорност	9,676,329	7,488,149
Патничко осигурување	261,436	224,648
Приватно здравствено	<u>215,314</u>	<u>275,801</u>
	<u>167,489,620</u>	<u>148,468,314</u>

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	31 декември	
	2022	2021
Автоодговорност	184,972,871	147,471,141
Каско	3,901,622	2,534,387
Имот	2,058,334	388,693
Одговорност	2,515,476	1,828,193
Незгода	10,518,194	11,560,913
Зелена карта	26,197,005	21,796,471
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	388,069	507,898
Транспорт	-	-
Патничко осигурување	392,418	373,293
Здравствено осигурување	<u>1,781,424</u>	<u>522,639</u>
	<u>232,725,413</u>	<u>186,983,628</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Автоодговорност	4,547,804	3,421,617
Каско	213,163	210,995
Имот	614,858	59,859
Одговорност	201,165	130,429
Незгода	226,743	254,932
Зелена карта	741,461	581,124
Гранично осигурување	1,650	476
ЦМР-стока во транспорт	12,806	17,269
Транспорт	165	78
Патничко осигурување	10,789	8,371
Здравствено осигурување	32,946	11,179
	<u>6,603,550</u>	<u>4,696,329</u>

## 29. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	27,698,267	27,504,674
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	42,417	130,511
	<u>27,740,684</u>	<u>27,635,185</u>

## 30. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за осигурување	6,753,690	6,680,593
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	92,438,198	77,148,437
	<u>99,191,888</u>	<u>83,829,030</u>

## 31. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Обврски по основ на провизија	26,031,750	18,621,958
Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски	21,096,550	9,928,058
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	4,825,298	1,243,448
Обврски по основ на нето плати	4,424,227	4,517,625
Обврски по основ на придонеси од плати	3,116,083	3,011,434
Обврски за даноци од плати	685,905	657,644
	<u>60,179,813</u>	<u>37,980,267</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

### **Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови**

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

#### *Осигурување на возила*

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

#### *Осигурување на имот*

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

### Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2022 и 2021 година.

	2022	31 декември 2021
УНИКА РЕ АГ	43,827,765	36,710,805
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	28,175,938	18,858,007
АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС	-	-
АЛИАНЦ ТУРЦИЈА	-	3,441,002
ЛОИД'С СИНДИКАТИ	-	2,599,644
АИГ УК ЛИМИТЕД – ЛОНДОН	-	1,194,587
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	8,746,212	5,531,098
УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА	1,887,101	1,084,515
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ВЕЛИКА БРИТАНИЈА	-	1,955,394
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИА	1,293,288	1,314,390
АЛИАНС ГЛОБАЛ ФРАНЦИЈА	-	1,145,528

### Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2022 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 902,352,896 денари (2021: 778,173,457 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

#### Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>Средства</b>		
Парични средства на банкарските сметки	23,621,587	15,088,372
Банкарски сметки и депозити во банки	521,488,470	464,856,240
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ	314,191,957	265,635,732
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	43,050,882	32,593,113
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>902,352,896</u>	<u>778,173,457</u>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	959,163,756	809,905,819
Дел за реосигурителот	<u>(57,175,483)</u>	<u>(32,086,800)</u>
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>901,988,273</u>	<u>777,819,019</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>364,623</u>	<u>354,438</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2022 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2.6% (2021: 1.9%), депозити во банки изнесуваат 57.8% (2021: 59.7%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 34.8% (2021: 34.1%) и акции и удели во инвестициони фондови регистрирани во Р.С.М. изнесуваат 4.8% (2021: 4.3%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврдено од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	1,141,732,394	1,023,455,992
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110,687,760	110,928,600
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	84,288,063	65,149,759
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	194,975,823	176,078,359
Бруто исплатени штети	7	409,489,297	408,486,142
Нето исплатени штети	8	406,505,683	406,255,168
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,99	0,99
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])</b>	<b>10</b>	<b>193,555,193</b>	<b>175,116,695</b>
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1,135,522,636	1,076,815,774
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	406,818,582	340,148,270
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	354,891,193	330,533,631
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	395,816,675	362,143,471
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	102,912,336	94,157,302
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	102,912,336	94,157,302
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])</b>	<b>21</b>	<b>102,162,497</b>	<b>93,643,056</b>
<b>Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))</b>	<b>22</b>	<b>193,555,193</b>	<b>175,116,695</b>

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	193,555,193	175,116,695

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи

	Ознака	Износ 2022	Износ 2021
<b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>	<b>I</b>	<b>351,275,129</b>	<b>347,717,386</b>
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	95,200,959	95,200,959
Пренесена нераспределена добивка	I4	73,990,801	96,335,176
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	1,919,612	5,477,355
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	22,344,375
<b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>	<b>II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
<b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>	<b>III</b>	<b>351,275,129</b>	<b>347,717,386</b>
<b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>	<b>IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
<b>КАПИТАЛ I + II - IV</b>	<b>V</b>	<b>351,275,129</b>	<b>347,717,386</b>
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	193,555,193	175,116,695
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	351,275,129	347,717,386
Гарантен фонд*	VI4	184,479,600	184,881,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	166,795,529	162,836,386
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	157,719,936	172,600,691
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### **33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)**

\*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

#### *Показател на задолженост*

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2022 изнесува 5.32% (2021 година изнесува 5.77%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

##### 34.1 Категории на финансиски инструменти

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
<b>Финансиски средства по амортизирана набавна вредност</b>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	24,274,834	23,927,951
Дадени депозити	522,113,060	466,621,759
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	314,191,957	265,635,732
Побарувања за премии	262,430,215	281,373,614
Други побарувања	39,580,730	24,013,844
Пари и парични еквиваленти	<u>23,621,610</u>	<u>15,088,395</u>
	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,076,661,295</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
Субординиран долг	63,141,044	62,167,966
Обврски кон добавувачи и други обврски	<u>194,228,799</u>	<u>154,149,802</u>
	<u>257,369,843</u>	<u>216,317,768</u>

##### 34.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

##### 34.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.4 Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2022 и 2021:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2022 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>1,095,003,815</b>	<b>509,737,187</b>	-	<b>10,866</b>	-	<b>1,604,751,868</b>
1. Нематеријални средства	002	1,919,612	0	-	-	-	1,919,612
2. Вложувања	003	505,839,575	437,941,507	-	-	-	943,781,082
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	2,538,453	54,637,030	-	-	-	57,175,483
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	390,396	-	-	-	-	390,396
6. Побарувања	007	286,121,397	15,499,152	-	-	-	301,620,549
7. Останати средства	008	31,750,004	1,659,498	-	10,866	-	33,420,368
8. Активни временски разграничувања	009	266,444,378	-	-	-	-	266,444,378
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>1,075,525,621</b>	<b>529,226,247</b>	-	-	-	<b>1,604,751,868</b>
1. Капитал и резерви	011	73,990,801	314,227,468	-	-	-	388,218,269
2. Субординирани обврски	012	-	63,141,044	-	-	-	63,141,044
3. Бруто технички резерви	013	913,572,893	45,590,863	-	-	-	959,163,756
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	5,181,691	-	-	-	-	5,181,691
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,934,723	-	-	-	-	1,934,723
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	80,845,513	106,266,872	-	-	-	187,112,385
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
<b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>020</b>	<b>19,478,194</b>	<b>(19,489,060)</b>	-	<b>10,866</b>	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2021 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА		Странска валута и валутна клаузула УСД		Странска валута и валутна клаузула ЦХФ		Странска валута и валутна клаузула останати валути	ВКУПНО
			4	5	6	7				
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>428,915,261</b>	<b>52,999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,379,418,868</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
1. Нематеријални средства	001	950,450,068	-	-	-	-	-	5,477,355	-	5,477,355
2. Вложувања	002	5,477,355	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	003	466,259,412	381,823,648	-	-	-	-	-	-	848,083,060
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	004	-	32,086,800	-	-	-	-	-	-	32,086,800
5. Одложени и тековни даночни средства	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Побарувања	006	6,546,823	-	-	-	-	-	-	-	6,546,823
7. Останати средства	007	284,377,152	14,463,483	-	-	-	-	-	-	298,840,635
8. Активни временски разграничувања	008	16,440,205	541,330	52,999	-	-	-	-	-	17,034,534
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>009</b>	<b>171,349,121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171,349,121</b>
1. Капитал и резерви	010	911,099,793	468,318,535	-	-	-	-	-	-	1,379,418,328
2. Субординирани обврски	011	73,990,801	279,203,940	-	-	-	-	-	-	353,194,741
3. Бруто технички резерви	012	-	62,167,966	-	-	-	-	-	-	62,167,966
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	013	767,799,044	42,106,775	-	-	-	-	-	-	809,905,819
5. Останати резерви	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	015	3,624,476	-	-	-	-	-	-	-	3,624,476
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	016	1,080,844	-	-	-	-	-	-	-	1,080,844
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Пасивни временски разграничувања	018	64,604,628	84,839,854	-	-	-	-	-	-	149,444,482
<b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>020</b>	<b>39,350,275</b>	<b>-39,403,274</b>	<b>52,999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Позитивен износ подолу означува зголемување на добивката која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми (2021: намали) својата вредност во однос на странските валути за 1%. За намалување (2021: зголемување) на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2022		Година што завршува на 31 декември 2021	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
ЕУР	1,948,906	(1,948,906)	(792,154)	303,503
ЦХФ	(1,087)	1,087	-	-
УСД	-	-	530	(530)

#### 34.5 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	24,274,834	23,927,951
Побарувања за премии	262,430,215	281,373,614
Други побарувања	39,580,730	24,013,844
Пари и парични еквиваленти	23	23
	<u>326,285,802</u>	<u>329,315,432</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	314,191,957	265,635,732
Долгорочни депозити	522,113,060	466,621,759
	<u>836,305,017</u>	<u>732,257,491</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	23,621,587	15,088,372
	<u>23,621,587</u>	<u>15,088,372</u>
	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,076,661,295</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	194,228,799	154,149,802
	<u>194,228,799</u>	<u>154,149,802</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Субординиран долг	63,141,044	62,167,966

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

##### 34.5 Управување со каматниот ризик (продолжение)

###### *Анализа на сензитивноста на каматни стапки*

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 би била повисока, односно пониска, за 10,914,693 денари (2021: 9,634,203 денари).

##### 34.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

#### Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2022 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Вкупно средства</b>	001	894,479,494	406,610,029	48,322,003	173,213,010	21,523,630	-	60,603,702	1,604,751,868
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	1,919,612	-	-	-	1,919,612
2. Вложувања	003	249,730,963	402,391,526	38,350,678	171,180,583	21,523,630	-	60,603,702	943,781,082
3. Дел за соосигурување и ресигурување во бруто техничките резерви	004	52,671,598	4,218,503	172,567	112,815	-	-	-	57,175,483
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	390,396	-	-	-	-	-	-	390,396
6. Побарувања	007	301,620,549	-	-	-	-	-	-	301,620,549
7. Останати средства	008	23,621,610	-	9,798,758	-	-	-	-	33,420,368
8. Активни временски разграничувања	009	266,444,378	-	-	-	-	-	-	266,444,378
<b>II. Вкупно обврски</b>	010	946,074,850	158,796,560	111,768,582	196,038,337	3,761,159	2,940,499	185,371,881	1,604,751,868
1. Капитал и резерви	011	35,023,528	-	-	169,191,760	-	-	184,002,981	388,218,269
2. Субординирани обврски	012	-	-	63,141,044	-	-	-	-	63,141,044
3. Бруто технички резерви	013	719,882,820	158,684,234	48,577,478	26,509,094	3,121,868	2,388,262	-	959,163,756
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	2,121,394	112,326	50,060	337,483	639,291	552,237	1,368,900	5,181,691
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,934,723	-	-	-	-	-	-	1,934,723
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за ресигурување кај cedenti, по основ на договори за ресигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и ресигурување, и останати обврски	018	187,112,385	-	-	-	-	-	-	187,112,385
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	020	-51,595,356	247,813,469	-63,446,579	-22,825,327	17,762,471	-2,940,499	-124,768,179	-

Вкупниот недисконтиран износ на Субординираните обврски, на 31 декември 2022 година изнесува 67,027,588 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

#### Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорна достасаност на 31 декември 2021 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>684,248,658</b>	<b>249,625,306</b>	<b>203,998,327</b>	<b>119,108,134</b>	<b>51,917,355</b>	-	<b>70,520,548</b>	<b>1,379,418,328</b>
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	5,477,355	-	-	-	5,477,355
2. Вложувања	003	174,254,251	248,846,098	201,769,397	100,775,411	51,917,355	-	70,520,548	848,083,080
3. Дел за осигурување и ресигурување во бруто техничките резерви	004	30,881,340	779,208	282,792	143,460	-	-	-	32,086,800
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	6,546,823	-	-	-	-	-	-	6,546,823
6. Побарувања	007	298,840,635	-	-	-	-	-	-	298,840,635
7. Останати средства	008	2,376,488	-	1,946,138	12,711,908	-	-	-	17,034,534
8. Активни временски разграничувања	009	171,349,121	-	-	-	-	-	-	171,349,121
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>742,669,327</b>	<b>116,777,796</b>	<b>107,054,260</b>	<b>217,514,830</b>	<b>6,824,623</b>	<b>2,383,989</b>	<b>186,193,503</b>	<b>1,379,418,328</b>
1. Капитал и резерви	011	(22,344,375)	-	-	191,536,135	-	-	184,002,981	353,194,741
2. Субординирани обврски	012	-	-	62,167,966	-	-	-	-	62,167,966
3. Бруто технички резерви	013	614,488,376	116,724,876	44,836,361	25,748,408	6,468,245	1,639,553	-	809,905,819
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	-	52,920	49,933	230,287	356,378	744,436	2,190,522	3,624,476
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,080,844	-	-	-	-	-	-	1,080,844
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за ресигурување кај cedenti, по основ на договори за ресигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, осигурување и ресигурување, и останати обврски	018	149,444,482	-	-	-	-	-	-	149,444,482
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>020</b>	<b>(58,420,669)</b>	<b>132,847,510</b>	<b>96,944,067</b>	<b>-98,406,696</b>	<b>45,092,732</b>	<b>-2,383,989</b>	<b>-115,672,955</b>	<b>-</b>

Вкупниот недисконтиран износ на Субординираните обврски, на 31 декември 2021 година изнесува 67,173,430 денари.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

##### 34.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

*Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност*

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

	31 декември 2022		31 декември 2021	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	24,274,834	24,274,834	23.927.951	23.927.951
Дадени депозити	522,113,060	522,113,060	466.621.759	466.621.759
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	314,191,957	314,191,957	265.635.732	265.635.732
Побарувања за премии	262,430,215	262,430,215	281.373.614	281.373.614
Други побарувања	39,580,730	39,580,730	24.013.844	24.013.844
Пари и парични еквиваленти	23,621,610	23,621,610	15.088.395	15.088.395
	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,076,661,295</u>	<u>1,076,661,295</u>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски кон добавувачи и други обврски	194,228,799	194,228,799	154,149,802	154,149,802
Субординиран долг	63,141,044	63,141,044	62,167,966	62,167,966
	<u>257,369,843</u>	<u>257,369,843</u>	<u>216,317,768</u>	<u>216,317,768</u>

*Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски*

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка од 1.8%, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.8 Управување со кредитниот ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

#### Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>Финансиски средства</b>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	24,274,834	23,927,951
Дадени депозити	522,113,060	466,621,759
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	314,191,957	265,635,732
Побарувања за премии	262,430,215	281,373,614
Други побарувања	39,580,730	24,013,844
Пари и парични еквиваленти	23,621,610	15,088,395
	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,076,661,295</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2022 и 2021 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 25.46% (2021: 28.36%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 44.02% (2021: 43.3347%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2022 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

##### 34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2022 година е како што следи:

	31 декември 2022		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	94,951,360	-	94,951,360
Доспеани, но не оштетени побарувања	70,366,896	-	70,366,896
Доспеани и оштетени побарувања	<u>215,471,937</u>	<u>(118,359,978)</u>	<u>97,111,959</u>
	<u>380,790,193</u>	<u>(118,359,978)</u>	<u>262,430,215</u>

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2021 година е како што следи:

	31 декември 2021		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	100,145,891	-	100,145,891
Доспеани, но не оштетени побарувања	69,915,062	-	69,915,062
Доспеани и оштетени побарувања	<u>239,328,936</u>	<u>(128,016,275)</u>	<u>111,312,661</u>
	<u>409,389,889</u>	<u>(128,016,275)</u>	<u>281,373,614</u>

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

#### 34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

##### *Исправка на побарувања од осигуреници*

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници согласно нивната нето сметководствена вредност на денот на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
до 30 дена	70,366,896	69,915,062
31-60 дена	45,719,926	54,848,825
61-120 дена	35,218,770	37,484,453
121-270 дена	12,811,619	15,787,110
271-365 дена	3,361,644	3,192,273
над 365 дена	-	-
	<u>167,478,855</u>	<u>181,227,723</u>

### 35. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

##### *Продукти, услуги и главни потрошувачи*

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

##### *Географски области*

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

##### *Приход од сегменти*

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
<b>2022</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,141,732,394	-	1,141,732,394
Приходи од вложувања	19,392,160	-	19,392,160
Не-тековни средства	51,868,719	-	51,868,719
Приходи од провизија од реосигурување	-	17,228,664	17,228,664
<b>2021</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,023,455,992	-	1,023,455,992
Приходи од вложувања	16,162,772	-	16,162,772
Не-тековни средства	66,727,999	-	66,727,999
Приходи од провизија од реосигурување	-	10,187,389	10,187,389

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 36. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната загуба по акција на 31 декември 2022 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 35,023,528 денари (2021: добивка од 22,344,375 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2022 година од 1,881 (2021: 1,881), пресметано како што следува:

	Година што завршува на	
	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>Добивка расположива на имателите на обични акции</b>		
Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>35,023,528</u>	<u>(22,344,375)</u>
<b>Пондериран просечен број на обични акции</b> <i>Број на акции</i>		
Издадени акции на 1 јануари	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Основна/разводенета (загуба)/добивка по акција	<u>18,620</u>	<u>(11,879)</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
<b>Побарувања:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	2,225,483	1,539,398
UNIQA Austria	-	45,912
Uniqa Re AG	-	-
Uniqa Lajf AD Skopje	-	218,496
Uniqa Re Lichtenstein AG	-	-
Uniqa Bulgaria	480,762	456,356
Uniqa Czech Republic	-	1,539
Uniqa Hungary	-	-
Uniqa Romania	12,339	12,339
Uniqa Montenegro	-	-
Uniqa Serbia	-	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	-	304,035
	<u>2,718,584</u>	<u>2,578,075</u>
<b>Обврски:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	64,858,065	63,671,603
UNIQA Austria	12,527,456	5,528,050
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	567,833	-
Uniqa Re AG	43,827,765	36,710,805
Uniqa Poland	635,360	684,250
Uniqa IT Services GMBH	-	713,641
Uniqa Re Lichtenstein AG	28,175,938	18,858,007
Uniqa Croatia	-	-
Uniqa Serbia	-	159,223
Uniqa Bulgaria	1,887,101	1,084,515
Uniqa Lajf AD Skopje	228,564	149,924
	<u>152,708,082</u>	<u>127,560,018</u>
<b>Приходи:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1,681,611	2,106,070
Uniqa Lajf AD Skopje	11,498,651	372,940
Uniqa Romania	-	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	741,672	372,440
Uniqa Hungary	12,299	-
Uniqa Czech Republic	-	529,822
Uniqa Serbia	-	-
Uniqa Croatia	-	-
Uniqa Bulgaria	790,580	1,088,647
Uniqa Montenegro	-	-
Uniqa Bosnia and Herzegovina	82,609	-
UNIQA Austria	422,672	968,808
Uniqa Re AG	-	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	355,171	670,300
	<u>15,585,265</u>	<u>6,109,027</u>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
<b>Трошоци:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	4,094,309	1,313,785
UNIQA Austria	14,665,657	6,735,456
Uniqa Re AG	42,394,406	29,023,832
Uniqa IT Services GMBH	3,007,902	3,294,106
Uniqa Lajf AD Skopje	4,641,714	2,768,465
Uniqa Romania	229,212	440,833
Uniqa Serbia	2,182,906	832,862
Uniqa Croatia	116,408	138,648
Uniqa Bulgaria	2,729,688	4,202,089
Uniqa Montenegro	44,895	102,140
Uniqa Chech Republic		198,596
Uniqa Poland	674,435	684,250
Uniqa Hungary	99,036	130,904
Uniqa Bosnia and Herzegovina	200,367	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	37,714,027	49,040,239
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	1,250,092	770,870
	<u>114,045,054</u>	<u>99,677,075</u>

#### Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал	<u>7,232,693</u>	<u>5,865,362</u>
	<u>7,232,693</u>	<u>5,865,362</u>

### 38. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

#### Судски спорови

На 31 декември 2022 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 53,165,382 денари (2021:58,658,352 денари). Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 153,912,106 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 59,348,632 денари. За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резервации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

#### Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2022 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 39. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2022 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2022 година.

Годишен коефициент на штети <sup>[1]</sup>		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	47.5%	47.1%
Здравствено	02	52%	52%
каска моторни возила	03	60.5%	60.5%
каска пловни објекти	06	0% <sup>0</sup>	0%
Карго	07	0.3%	0.7%
имоти пожар	08	6.6%	2.5%
имоти останато	09	42.4%	34%
АО	10	52.6%	51.1%
одговорност пловни објекти	12	0%	0%
општа одговорност	13	9.7%	15.2%
финансиски загуби	16	0%	%
туристичка помош	18	20%	20%

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2021 година:

Годишен коефициент на штети <sup>[1]</sup>		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
незгода	01	52,5%	53,6%
здравствено	02	45,0%	45,0%
каска моторни возила	03	89,2%	89,2%
каска пловни објекти	06	0,0%	0,0%
карго	07	0,1%	0,7%
имоти пожар	08	9,4%	4,0%
имоти останато	09	8,3%	4,1%
АО	10	54,0%	52,5%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	-6,0%	-1,4%
финансиски загуби	16	0,0%	0,0%
туристичка помош	18	18,5%	18,5%

<sup>[1]</sup> Годишните коефициенти на штети на 31.12.2022 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

#### 40. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

По 31 декември 2022 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

#### 41. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Странски валута на 31 декември 2022 и 2021 година, се следните:

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
ЕУР	61.4932	61.6270
ЦХФ	62.4487	59.4683
УСД	57.6535	54.3736

## **УНИКА АД СКОПЈЕ**

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2022 година

ЕМБС: 05896100

Целосно име: Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>1</b>	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	5.477.355,00			1.919.612,00
<b>3</b>	-- Останати нематеријални средства	5.477.355,00			1.919.612,00
<b>4</b>	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	52.439.994,00			49.949.107,00
<b>5</b>	-- Недвижности (006+007)	50.493.855,00			40.150.349,00
<b>6</b>	-- Земјиште				0,00
<b>7</b>	-- Градежни објекти	50.493.855,00			40.150.349,00
<b>8</b>	-- Постројки и опрема	1.351.383,00			5.338.315,00
<b>9</b>	-- Транспортни средства	594.756,00			4.460.443,00
<b>10</b>	-- Аванси за набавка на материјални средства				0,00
<b>11</b>	-- Материјални средства во подготовка				0,00
<b>12</b>	-- Останати материјални средства				0,00
<b>13</b>	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	797.589.205,00			903.630.733,00
<b>14</b>	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	8.810.650,00			0,00
<b>15</b>	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	23.927.951,00			24.274.834,00
<b>16</b>	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници				0,00
<b>17</b>	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
<b>18</b>	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
<b>19</b>	-- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
<b>20</b>	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	23.927.951,00			24.274.834,00
<b>21</b>	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	764.850.604,00			879.355.899,00

(022+034+035)				
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	298.228.845,00		357.242.839,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	265.635.732,00		314.191.957,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	11.666.195,00		20.718.962,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	253.969.537,00		293.472.995,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	32.593.113,00		43.050.882,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година			0,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година			0,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	32.593.113,00		43.050.882,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)			0,00
31	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година			0,00
32	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година			0,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти			0,00
34	-- Деривативни финансиски инструменти			0,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	466.621.759,00		522.113.060,00
36	-- Депозити	466.621.759,00		522.113.060,00
37	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека			0,00
38	-- Останати дадени заеми			0,00
39	-- Останати пласмани			0,00
40	-- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ			0,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)			0,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	32.086.800,00		57.175.483,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	25.180.266,00		27.351.651,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва			0,00
45	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик			0,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	6.906.534,00		29.823.832,00
47	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти			0,00
48	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизациона резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)			0,00



49	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви			0,00
50	-- Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА			0,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	305.387.458,00		302.010.945,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	281.373.614,00		262.430.215,00
53	-- Побарувања од осигуреници	281.373.614,00		262.430.215,00
54	-- Побарувања од застапници и од посредници			0,00
55	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување			0,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	4.806.408,00		5.271.523,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	19.207.436,00		34.309.207,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	11.442.238,00		13.732.866,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	368.291,00		19.520.354,00
60	-- Тековни даночни средства	6.546.823,00		390.396,00
61	-- Останати побарувања	850.084,00		665.591,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	15.088.395,00		23.621.610,00
63	-- З. ЗАЛИХИ			0,00
64	-- S.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА			0,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	171.349.121,00		266.444.378,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.379.418.328,00		1.604.751.868,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	220.475.175,00		252.087.525,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	353.194.741,00		388.218.269,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	184.002.981,00		184.002.981,00
70	-- II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ			0,00
71	-- III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)			0,00
72	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)			0,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА			0,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078)	95.200.959,00		95.200.959,00
75	-- Законски резерви	95.200.959,00		95.200.959,00
76	-- Резерви за сопствени акции			0,00
77	-- Статутарни резерви			0,00
78	-- Останати резерви			0,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	96.335.176,00		73.990.801,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)			0,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД			35.023.528,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН	22.344.375,00		0,00

ПЕРИОД				
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО			0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО			0,00
85	-- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	62.167.966,00		63.141.044,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	809.905.819,00		959.163.756,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	469.711.571,00		552.299.321,00
88	-- Бруто математичка резерва			0,00
89	-- Бруто резерви за штети	340.148.270,00		406.818.583,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	45.978,00		45.852,00
91	-- Бруто еквилизациона резерва			0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви			0,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК			0,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	3.624.476,00		5.181.691,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	3.624.476,00		5.181.691,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности			0,00
97	-- Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ			0,00
98	-- Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ			0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	150.525.326,00		189.047.108,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	27.635.185,00		27.740.684,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	27.504.674,00		27.698.267,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници			0,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	130.511,00		42.417,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	83.829.030,00		99.191.888,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	39.061.111,00		62.114.536,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања			0,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	20.795.713,00		34.216.723,00
108	-- Обврски кон вработените	8.261.316,00		8.226.213,00
109	-- Тековни даночни обврски	1.080.844,00		1.934.723,00
110	-- Останати обврски	8.923.238,00		17.736.877,00
111	-- З. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА			0,00
112	-- С. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)			0,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.379.418.328,00		1.604.751.868,00

<b>114</b>	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	220.475.175,00			252.087.525,00
------------	------------------------------------	----------------	--	--	----------------

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>201</b>	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	904.546.114,00			1.038.364.673,00
<b>202</b>	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	823.335.264,00			914.987.600,00
<b>203</b>	-- Бруто полисирана премија за осигурување	1.023.455.992,00			1.134.937.394,00
<b>204</b>	-- Бруто полисирана премија за соосигурување				6.795.000,00
<b>205</b>	-- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија				0,00
<b>206</b>	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	20.519.387,00			16.130.525,00
<b>207</b>	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	122.605.812,00			130.197.904,00
<b>208</b>	-- Промена во резервата за преносна премија	72.561.582,00			82.587.750,00
<b>209</b>	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	3.926.234,00			51.158,00
<b>210</b>	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	11.639.819,00			2.120.227,00
<b>211</b>	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	16.242.212,00			26.119.531,00
<b>212</b>	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)				0,00
<b>213</b>	-- Приходи од камати од друштва во група				0,00
<b>214</b>	-- Приходи од курсни разлики од друштва во група				0,00
<b>215</b>	-- Приходи од дивиденди од друштва во група				0,00
<b>216</b>	-- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група				0,00
<b>217</b>	-- Реализирани добивки (капитална добивка ) од продажба на вложувања во друштва во група				0,00
<b>218</b>	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група				0,00
<b>219</b>	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	16.242.212,00			19.849.929,00
<b>220</b>	-- Приходи од камати	14.599.482,00			17.675.327,00
<b>221</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики	1.563.290,00			1.716.833,00
<b>222</b>	-- Приходи од дивиденди				0,00
<b>223</b>	-- Нереализирани добивки од вложувања	79.440,00			457.769,00

224	-- Реализирани добивки (капитална добивка ) од продажба на вложувања (225+226+227)			0,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба			0,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)			0,00
227	-- Останати финансиски средства и вложувања			0,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)			6.269.602,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)			6.269.602,00
230	-- Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста			0,00
231	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста			6.269.602,00
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста			0,00
233	-- Останати приходи од вложувања			0,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	44.284.808,00		92.104.645,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	20.683.830,00		5.152.897,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	926.445.242,00		995.939.941,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	411.628.868,00		442.426.959,00
238	-- Бруто исплатени штети	408.486.142,00		409.489.297,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	7.771.811,00		7.831.738,00
240	-- Бруто исплатени штети-дел за соосигурување			50.490,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	2.230.974,00		2.933.124,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	12.798.743,00		66.670.313,00
243	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	73.213,00		937.244,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	-419.981,00		21.980.055,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	45.978,00		-126,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)			0,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва			0,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување			0,00
249	-- Промени во еквилизациона резерва, нето од реосигурување (250-251)			0,00

<b>250</b>	-- Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување				0,00
<b>251</b>	-- Промени во бруто еквализациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување				0,00
<b>252</b>	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	45.978,00			-126,00
<b>253</b>	-- Промени во останати бруто технички резерви	45.978,00			-126,00
<b>254</b>	-- Промени во останати бруто технички резерви- дел за соосигурување и реосигурување				0,00
<b>255</b>	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)				0,00
<b>256</b>	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот				0,00
<b>257</b>	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување				0,00
<b>258</b>	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	15.112.617,00			20.906.398,00
<b>259</b>	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	5.458.778,00			2.695.720,00
<b>260</b>	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	9.653.839,00			18.210.678,00
<b>261</b>	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	405.240.732,00			455.070.952,00
<b>262</b>	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	271.724.708,00			296.594.185,00
<b>263</b>	-- Провизија	224.818.588,00			260.455.349,00
<b>264</b>	-- Останати трошоци	9.490.076,00			11.205.182,00
<b>265</b>	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-16.249.770,00			-32.876.334,00
<b>266</b>	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	53.665.814,00			57.809.988,00
<b>267</b>	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	133.516.024,00			158.476.767,00
<b>268</b>	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	8.694.684,00			8.017.572,00
<b>269</b>	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	46.644.969,00			47.206.630,00
<b>270</b>	-- Плати и надоместоци	29.791.947,00			30.073.117,00
<b>271</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.995.324,00			3.023.593,00
<b>272</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.117.740,00			12.232.105,00
<b>273</b>	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени				0,00

<b>274</b>	-- Останати трошоци за вработените	1.739.958,00		1.877.815,00
<b>275</b>	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	1.701.334,00		2.652.967,00
<b>276</b>	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	76.475.037,00		100.599.598,00
<b>277</b>	-- Трошоци за услуги	44.781.757,00		57.796.575,00
<b>278</b>	-- Материјални трошоци	10.603.152,00		14.007.973,00
<b>279</b>	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	21.090.128,00		28.795.050,00
<b>280</b>	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	1.933.355,00		2.700.592,00
<b>281</b>	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)			0,00
<b>282</b>	-- Расходи за камати од друштва во група			0,00
<b>283</b>	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група			0,00
<b>284</b>	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група			0,00
<b>285</b>	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група			0,00
<b>286</b>	-- Останати финансиски расходи од друштва во група			0,00
<b>287</b>	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	1.933.355,00		2.700.592,00
<b>288</b>	-- Расходи за камати	544.992,00		1.105.408,00
<b>289</b>	-- Расходи за курсни разлики	1.150.238,00		1.595.184,00
<b>290</b>	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања			0,00
<b>291</b>	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)			0,00
<b>292</b>	-- Финансиски вложувања расположиви за продажба			0,00
<b>293</b>	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)			0,00
<b>294</b>	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања			0,00
<b>295</b>	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	238.125,00		0,00
<b>296</b>	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	238.125,00		0,00
<b>298</b>	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	59.595.675,00		56.663.570,00
<b>300</b>	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	59.595.675,00		56.663.570,00
<b>301</b>	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	32.888.017,00		18.171.596,00
<b>302</b>	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	32.491.524,00		16.410.941,00
<b>303</b>	-- Останати финансиски и други расходи	396.493,00		1.760.655,00



<b>306</b>	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)			42.424.732,00
<b>307</b>	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	21.899.128,00		0,00
<b>310</b>	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)			42.424.732,00
<b>311</b>	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	21.899.128,00		
<b>312</b>	-- Данок на добивка	445.247,00		7.401.204,00
<b>315</b>	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)			35.023.528,00
<b>316</b>	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	22.344.375,00		
<b>317</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	131,00		131,00
<b>318</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>324</b>	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА			18.620,00
<b>325</b>	-- Вкупна основна заработувачка по акција			18.620,00
<b>329</b>	-- Добивка за годината			35.023.528,00
<b>330</b>	-- Загуба за годината	22.344.375,00		
<b>348</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)			35.023.528,00
<b>351</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	22.344.375,00		

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>601</b>	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
<b>602</b>	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект				0,00
<b>603</b>	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект				0,00
<b>604</b>	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект				0,00
<b>605</b>	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект				0,00
<b>606</b>	-- Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
<b>607</b>	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
<b>608</b>	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)				0,00

<b>609</b>	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца				0,00
<b>610</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца				0,00
<b>611</b>	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца				0,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)				0,00
<b>613</b>	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	9.305.751,00			10.287.975,00
<b>614</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба				0,00
<b>615</b>	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	3.828.396,00			8.368.363,00
<b>616</b>	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	5.477.355,00			1.919.612,00
<b>617</b>	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци				0,00
<b>618</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци				0,00
<b>619</b>	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци				0,00
<b>620</b>	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)				0,00
<b>621</b>	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
<b>622</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
<b>623</b>	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
<b>624</b>	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)				0,00
<b>625</b>	-- Набавна вредност на градежни објекти	86.468.156,00			75.942.083,00
<b>626</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти				0,00
<b>627</b>	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	35.974.301,00			35.791.734,00
<b>628</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	48.493.854,00			40.150.349,00
<b>629</b>	-- Набавна вредност на постројки и опрема				0,00
<b>630</b>	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема				0,00
<b>631</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема				0,00
<b>632</b>	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)				0,00
<b>633</b>	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
<b>634</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема				0,00

<b>635</b>	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема			0,00
<b>637</b>	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	31.871.227,00		34.814.894,00
<b>638</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема			0,00
<b>639</b>	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	30.519.844,00		29.476.579,00
<b>640</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	1.351.383,00		5.338.315,00
<b>641</b>	-- Набавна вредност на транспортни средства	4.844.368,00		9.399.714,00
<b>642</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства			0,00
<b>643</b>	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	4.249.612,00		4.939.271,00
<b>644</b>	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	594.756,00		4.460.443,00
<b>645</b>	-- Оригинални уметнички и литературни дела			0,00
<b>646</b>	-- Драгоцени метали и камења			0,00
<b>647</b>	-- Антиквитети и други уметнички дела			0,00
<b>648</b>	-- Други скапоцености			0,00
<b>649</b>	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)			0,00
<b>650</b>	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)			0,00
<b>651</b>	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година)(< или = АОП 019 од БС)			0,00
<b>652</b>	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)			0,00
<b>653</b>	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни) (< или = АОП 020 од БС)			0,00
<b>654</b>	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)			0,00
<b>655</b>	-- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	23.927.951,00		24.274.834,00
<b>656</b>	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	114.939.196,00		182.139.638,00
<b>657</b>	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	351.682.563,00		339.973.422,00
<b>658</b>	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)			0,00
<b>659</b>	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека			0,00

(над една година)(< или = АОП 037 од БС)				
<b>660</b>	-- Останати дадени заеми (до една година) (< или = АОП 038 од БС)			0,00
<b>661</b>	-- Останати дадени заеми (над една година) (< или = АОП 038 од БС)			0,00
<b>662</b>	-- Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)			0,00
<b>663</b>	-- Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)			0,00
<b>664</b>	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)			0,00
<b>665</b>	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	11.666.195,00		20.718.962,00
<b>666</b>	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	253.969.537,00		293.472.995,00
<b>667</b>	-- Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)			0,00
<b>668</b>	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)			0,00
<b>669</b>	-- Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)			0,00
<b>670</b>	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	850.084,00		665.591,00
<b>671</b>	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	15.088.395,00		23.621.610,00
<b>672</b>	-- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)			0,00
<b>673</b>	-- Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)			0,00
<b>674</b>	-- краткорочни			0,00
<b>675</b>	-- долгорочни			0,00
<b>676</b>	-- Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)			0,00
<b>677</b>	-- краткорочни			0,00
<b>678</b>	-- долгорочни			0,00
<b>679</b>	-- Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)			0,00
<b>680</b>	-- краткорочни			0,00
<b>681</b>	-- долгорочни			0,00
<b>682</b>	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	8.923.238,00		17.736.877,00
<b>683</b>	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	10.187.389,00		17.228.664,00
<b>684</b>	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност( = АОП 275 од БУ)	1.701.334,00		2.652.967,00
<b>685</b>	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	13.711.056,00		14.012.394,00
<b>686</b>	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.407.028,00		2.545.214,00
<b>687</b>	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)			0,00

<b>688</b>	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	4.836.894,00			4.935.604,00
<b>689</b>	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	3.023.738,00			4.182.675,00
<b>690</b>	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	9.490.076,00			11.205.182,00
<b>691</b>	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	20.803.041,00			32.120.688,00
<b>692</b>	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	483.618,00			567.381,00
<b>693</b>	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	3.724.909,00			4.557.905,00
<b>694</b>	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	2.906.651,00			5.242.401,00
<b>695</b>	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)				0,00
<b>696</b>	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)				0,00
<b>697</b>	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	1.082.547,00			1.147.892,00
<b>698</b>	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)				0,00
<b>699</b>	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	1.392.323,00			1.611.395,00
<b>700</b>	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	1.013.104,00			880.999,00
<b>701</b>	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	986.725,00			2.074.938,00
<b>702</b>	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	122.996,00			165.895,00
<b>703</b>	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	212.017,00			4.219.916,00
<b>704</b>	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
<b>705</b>	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	383.365,00			48.027,00
<b>706</b>	-- Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
<b>707</b>	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.276.524,00			687.546,00
<b>708</b>	-- Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
<b>709</b>	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	2.308.325,00			5.755.078,00
<b>710</b>	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	15.800.176,00			15.843.650,00
<b>711</b>	-- Исплатени дивиденди				0,00
<b>712</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	131,00			131,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	1.038.364.673,00			

Потпишано од:

Borche Bogeski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.